



СЛУ НА СОЦИЈАЛИСТ

1830

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

IA

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. XLIV

нија
динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. Факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

459.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за стандардизацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 8 јуни 1988 година.

П бр. 842
8 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Ранф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува единствениот систем на стандардизацијата на производите и услугите во Социјалистичка Федеративна Република Југославија кој го опфаќа донесувањето и применувањето на стандардите и прописите предвидени со овој закон, на мерките за обезбедување на техничка и конструкциона сигурност и квалитет на производите и услугите и надзор над нивното спроведување.

Стандардите и прописите предвидени со овој закон се донесуваат и применуваат заради создавање на единствена техничко-технолошка основа за:

1) развој на единствениот југословенски пазар и отстранување на пречките во прометот на стоки и услуги со странство;

2) типизација и унификација на производите, работите односно услугите и рационално користење на природните блага и на енергијата;

3) обезбедување заштита на животот и здравјето на луѓето, на човековата средина, на растителниот и животинскиот свет и на други природни и создадени со труд вредности;

4) јакнење на одбранбената способност и безбедност на земјата;

5) развој и унапредување на производството и прометот на производи, изведувачето на работи односно вршењето на услуги, утврдувањето и обезбедувањето, квалитет и техничка и конструкциона сигурност на објектите, постројките, уредите, опремата и на други средства на трудот.

6) заштита и известност на потрошувачите во поглед на квалитетот на производите и работите односно на услугите;

7) обработка и брзо, точно и лесно разбирливо соопштување и пренесување на информациите.

Како основа за изработка на стандардите и прописите предвидени со овој закон ќе се користат, во целост или делумно, меѓународните стандарди, во согласност со одредбите на меѓународните договори што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Стандардите и прописите предвидени со овој закон не можат да се донесуваат или применуваат заради создавање на пречки во прометот на стоки и услуги со странство.

Член 2

Како производи, во смисла на овој закон, се сметаат: сировините, полупроизводите, деловите, склоповите и готовите индустриски и занаетчиски производи; земјоделските и прехранбените производи, безалкохолните и алкохолните пијачки, адитивите, семето и посадочниот материјал на земјоделски и шумски растенија; објектите, постројките, уредите, опремата и другите средства на трудот.

Како објекти, во смисла на овој закон, се сметаат: градежните и рударските објекти со сите инсталации, уреди, постројки и опрема што и служат на намената на објектот; самите инсталации, постројки, уреди и опрема што претставуваат техничко-технолошка и функционална целина и специфичните објекти за потребите на народната одбрана и на безбедноста на земјата.

Како услуги, во смисла на овој закон, се сметаат услугите односно работите што, во рамките на услужните дејности уредени со прописот за единствената класификација на дејностите во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за потребите на трети лица, со надомест, ги вршат организациите на здружен труд.

Како работи, во смисла на овој закон, се сметаат: работите во врска со монтажата, техничката заштита, одржувањето, поправките, преправките и техничката контрола; работите во градежништвото, рударството, земјоделството, сообраќајот, врските и телекомуникациите, како и работите што се изведуваат заради заштита на човековата средина и рационално користење на природните блага и енергијата, што организациите на здружен труд ги вршат како услужни дејности во смисла на одредбата на став 3 од овој член или во рамките на својата дејност.

Член 3

Како стандард, во смисла на овој закон, се подразбира документот што го утврдило надлежното тело за стандардизација, кој ги содржи сите или само некои од следните елементи: техничко-технолошките и други барања поврзани со нив, условите и правилата со кои се дефинираат производите, работите односно услугите; работните постапки и процесите во производството на производи, во изведувачето на работи односно вршењето на услуги; постапките, начинот и методите за испитување на производите односно на карактеристиките и квалитетот на работите односно услугите; еднообразните термини, дефиниции, симболи, ознаки, знаци, кодови, шифри, големини и единици.

Член 4

Заради обезбедување на техничка и конструкциона сигурност на објектите, постројките, уредите, опремата и на другите средства на трудот, во согласност со одредбите

на овој закон, се пропишуваат техничките нормативи во областа на индустријата, енергетиката, рударството, градежништвото, земјоделството, сообраќајот, врските и телекомуникациите.

Под технички нормативи, во смисла на овој закон, се подразбираат техничките параметри што ги опфаќаат техничко-технолошките услови, барањата и правилата од чие применување зависи техничката и конструкционата сигурност на објектите, постројките, уредите, опремата и на другите средства на трудот, како и сигурноста при изведувањето на работите.

Член 5

Постројките, уредите, опремата и другите средства за работа во објектите и просторите загрозуени со експлозивни и запаливи смеси на гасови, пареа и прав, со штетни зрачења или со други слични опасности, како и материјал, делови и склопови за нивна изработка, во согласност со одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, подлежат на технички надзор во производството, прометот и употребата.

Член 6

Заради постигање на потребното ниво на квалитет на производите, работите и услугите, се пропишуваат, во согласност со одредбите на овој закон, нормите на квалитетот, техничките услови и барањата за постигање, проверување и зачувување на квалитетот, постапките за обезбедување квалитет на производите, работите односно услугите и постапките и начинот на атестирање на производите.

Под норми на квалитетот, во смисла на овој закон, се подразбираат карактеристиките на квалитетот на производите, работите односно услугите, што се дефинирани со пропишани својства, состојки, вредности и постапки.

Член 7

Производите за кои е тоа определено со прописи донесени, врз основа на овој закон подлежат на задолжително атестирање (хомологација).

Задолжително атестирање (хомологација) на одделни производи може да се пропише заради: техничка и конструкциона сигурност во производството и употребата на производите, во изградбата на објекти и нивното користење, при изведувањето на работи или вршењето на услуги; извршување на меѓународните договори што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија; заштита на животот и здравјето на луѓето, човековата средина, општествените средства и на имотот на граѓаните, и ако тоа го бараат интересите на народната одбрана или на безбедноста на земјата.

Под атестирање на производи, во смисла на овој закон, се подразбира постапката за потврдување на сообразноста на производите определени со стандарди, прописи или спецификации, со атест за сообразност и со знаци на сообразноста.

Член 8

Заради сигурност на резултатите од испитувањето, докажување на квалитетот на производите и признавање на резултатите од испитувањето во прометот на стоки и услуги со странство, во согласност со одредбите на овој закон, се пропишуваат условите што во поглед на техничката опременост, стручните кадри и другите услови морат да ги исполнуваат организациите на здружен труд односно другите стручни институции што вршат соодветна дејност.

Член 9

Производите за кои е тоа определено со пропис донесен врз основа на овој закон мораат да бидат снабдени со пропишаните исправи, техничко упатство или со упатство за употреба на производот, со пропишаните ознаки, податоци и декларација, и мораат да бидат спакувани на пропишан начин.

Член 10

За технички сложените индустриски производи за потрајна употреба, што е условена од техничките својства и

начинот на користење и одржување на производите (во натамошниот текст: технички сложени производи) мораат да бидат обезбедени сервис за одржување и поправка, резервни делови за потребите на сервисите и на пазарот, прибор и други производи без кои производот не може да се користи според својата намена.

Член 11

За специфичните потреби на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се донесуваат стандарди на народната одбрана и други прописи од областа на стандардизацијата во вооружените сили.

За специфичните потреби на органите за внатрешни работи, за објектите, опремата и средствата за работа на органите и службите за внатрешни работи, во согласност со одредбите на овој закон, се донесуваат посебни стандарди и прописи од областа на стандардизацијата во органите и службите на органите за внатрешни работи.

Стандардите и прописите донесени врз основа на овој закон за производите, работите односно услугите од посебен интерес за народната одбрана мораат да бидат во согласност со потребите на народната одбрана.

Стандардите и прописите од ст. 1 и 2 на овој член треба да бидат усогласени со југословенските стандарди и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 12

Организациите на здружен труд, во согласност со овој закон и со самоуправниот општ акт, можат да донесуваат и да применуваат интерни и грански стандарди.

Под интерни стандарди се подразбираат стандардите што ги донесува определена организација на здружен труд за своите потреби.

Под грански стандарди се подразбираат стандардите што за своите потреби заеднички ги донесуваат две или повеќе организации на здружен труд кои во рамките на истата гранка вршат производствени односно службени дејности и организациите на здружен труд здружени во заедници врз основа на сојузен закон заради обезбедување и остварување на непречено функционирање на определени дејности, како технолошки единствени системи од интерес за целата земја.

Член 13

Стандардите и прописите предвидени со овој закон се донесуваат, менуваат, дополнуваат или заменуваат со нови стандарди односно прописи, во согласност со програмите за стандардизација.

Југословенските стандарди и прописи предвидени со овој закон, освен прописите од член 11 ст. 1 и 2 на овој закон, се донесуваат врз основа и во рамките на годишните и повеќегодишните програми за стандардизација што ги утврдува сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата во согласност со политиката и целите утврдени со општествениот план на Југославија.

Во подготвувањето на годишните и повеќегодишните програми за стандардизација од став 2 на овој член, сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата соработува со заинтересираните организации на здружен труд, стопанските комори, другите самоуправни организации и заедници, органите на управата и со општествените организации.

Член 14

Стандардите и прописите предвидени со овој закон треба да се засноваат врз проверените достигнувања и резултати од науката и технологијата, врз практичното искуство во нивната примена и врз оцената на можните ефекти од нивната примена во дадени услови, а особено со оглед на безбедноста при употребата на производите, заштитата на човековата средина, рационалното користење на природните блага и енергијата, народната одбрана и безбедноста на земјата.

Зависно од промените што настануваат во науката и технологијата, се вршат соодветни измени и дополнења односно се донесуваат нови стандарди и прописи заради нивно осовременување и усогласување со тие промени.

Член 15

Одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон се однесуваат и на производите од увоз и производите земено во закуп од странство заради користење во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон што се однесуваат на гарантниот лист, сервисот, обезбедувањето на резервни делови и други производи и на задолжителното атестирање (хомологација) не се применуваат на стоките од царинско потекло, на производите на аматерска самоградба, на употребуваните, поправаните и преправаните производи, како и на производите што поединечно се увезуваат на барање и за потребите на граѓаните.

Член 16

Стандардите за кои е пропишана задолжителна примена и прописите донесени врз основа на овој закон, организациите на здружен труд се должни да ги применуваат:

1) во производството, преработката и доработката на производи и при изведувањето на работи односно вршењето на услуги;

2) при проектирањето, градењето, употребата, одржувањето, поправките, преправките и престанокот на работата односно користењето на објектите, постројките, уредите, опремата и другите средства на трудот;

3) при пакувањето, означувањето, обележувањето, декларирањето, ракувањето, транспортот, преносот, превозот, складирањето и чувањето на производите.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организацијата на здружен труд може во вршењето на својата дејност, да отстапи од одделни услови и барања на определени југословенски стандарди чијашто примена е задолжителна, односно од нормите на квалитетот, во случаите и под условите определени со овој закон.

Член 17

Организацијата на здружен труд е должна, при вршењето на својата дејност, во текот на процесот на работа, да обезбедува исполнување на условите и барањата определени со стандардите чијашто примена е задолжителна и со прописите донесени врз основа на овој закон, во поглед на карактеристиките на квалитетот и вршењето контрола на квалитетот на производите, работите односно услугите.

Член 18

Организацијата на здружен труд е должна, пред пуштањето на производот во промет на југословенскиот пазар, да провери дали производот одговара на условите и барањата определени со стандардите чијашто примена е задолжителна и со прописите донесени врз основа на овој закон, и таа проверка да ја изврши под условите и на начинот определен со тие стандарди односно прописи.

Испитувањето на производите заради проверување во смисла на став 1 од овој член го врши производителот или организацијата на здружен труд односно друга стручна институција која врши соодветна дејност во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако испитувањето на производот заради проверување во смисла на став 1 од овој член не може да се изврши во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, поради недостигот на опрема за испитување или на други услови за сигурност на резултатите од испитувањето, испитувањето на производот може да го изврши странска организација која врши соодветна дејност во странство, за што издава извештај за испитувањето, со податоци за испитаните карактеристики, методите на испитувањето и резултатите од испитувањето.

Организацијата на здружен труд што го пушта производот во промет на југословенскиот пазар е должна на надлежниот орган на инспекцијата, на негово барање, да му го стави на увид извештајот за испитувањето на производот заради проверување во смисла на став 1 од овој член.

Член 19

Стандардите и другите технички услови, барањата и постапките, определени со меѓународен договор што ја обврзува Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се применуваат во согласност со одредбите на тој договор односно со прописите донесени за негово извршување.

На производите што се произведуваат, работите што се изведуваат и услугите што се вршат врз основа на договор за долгорочна деловно-техничка соработка или производствена кооперација со странство, договор за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач, или договор за вложување на странски лица во организација на здружен труд, се применуваат меѓународните и странските стандарди определени со тој договор, под услов да не се во спротивност со стандардите чијашто примена е задолжителна и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 20

Ако за определени производи, работи односно услуги не се донесени стандарди чијашто примена е задолжителна или прописи предвидени со овој закон, во производството на производи, изведувањето на работи и вршењето на услуги можат, до донесувањето на тие стандарди односно прописи, да се применуваат меѓународните и странските стандарди чијашто примена со решение ја одобрил функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата.

При спроведувањето на меѓународните системи за атестирање, признавање на резултатите од испитувањето или на други меѓународни системи за обезбедување на квалитетот, во кои е вклучена сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата можат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија да се применуваат меѓународните и странските стандарди предвидени со правилата на тие системи.

Член 21

Сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата може да донесува технички препораки што содржат податоци за новите технологии и за начинот на нивната примена, заради побрзо пренесување на технолошкото знаење и насочување кон користење на нови технологии во областите со интензивен технолошки развој.

Член 22

Одредбите на овој закон што се однесуваат на организациите на здружен труд се однесуваат и на другите производители, изведувачи на работи, вршители на услуги и учесници во прометот на стоки и услуги.

II. СТАНДАРДИ

1. Југословенски стандарди

Член 23

Југословенските стандарди се стандарди што ги донесува функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, чиишто услови и начин на примена се определени со прописите донесени врз основа на овој закон.

Со пропис за југословенски стандард може да се определи дека примената на југословенскиот стандард е задолжителна во целост или делумно.

Задолжителна примена на југословенскиот стандард може, во смисла на став 2 од овој член, да се пропише заради типизација и унификација на деловите и склоповите на технички сложени производи, техничка и конструктивна сигурност, безбедност при употребата на производот, заштита на човековата средина, обезбедување на квалитет и задоволување на потребите на народната одбрана и на безбедноста на земјата.

Член 24

Со југословенските стандарди се утврдуваат особено:

1) намената, својствата, карактеристиките и квалитетот на производите и работите односно услугите;

2) барањата во поглед на типизацијата и унификацијата на деловите и склоповите на технички сложени производи;

3) техничко-технолошките и други поврзани со нив услови, барања и постапки за производство на производи, изведување на работи и вршење на услуги;

4) работните постапки, процеси и методи, вклучувајќи ги и методите и постапките за обезбедување, контрола и зачувување на квалитетот на производите, работите и услугите;

5) еднообразни термини, дефиниции, симболи, знаци, ознаки, кодови, шифри, бои, големини и единици, што се користат во производството на производи, изведувањето на работи и вршењето на услуги, односно во врска со производството на производи, изведувањето на работи и вршењето на услуги, како и во системите за примање, обработка, пренесување и соопштување на информации.

Со југословенските стандарди можат да се утврдуваат и други технички елементи што се однесуваат на ракувањето со определени производи, преносот, превозот и транспортот, складирањето, чувањето и употребата, амбалажата, пакувањето, нанесувањето односно поставувањето на ознаки, знаци и обележја, декларирањето, обработката, доработката и преработката и опремањето на производите за продажба.

Југословенските стандарди можат да содржат забелешки и прилози од информативен карактер, во кои се даваат поблиски објасненија за одделни одредби на стандардот.

Ако со прописите за југословенските стандарди не е поинаку определено, тие не се применуваат:

1) на производи за лична употреба за поединец што ја наредил нивната изработка;

2) на уметнички дела, производи од домашни ракотворби, применети уметности и уметнички занаети, како и на производи за лична употреба што се пуштаат во промет како уникати.

Член 25

Предлог за донесување на југословенски стандард можат да поднесат заинтересираните организации на здружен труд, други самоуправни организации, и заедници, стопанските комори, општествените организации и органите на управата.

Предлагачот е должен кон предлогот за донесување на југословенски стандард да ѝ достави на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата објаснување и податоци врз основа на кои може да се оцени основаноста на предлогот, а по прифаќањето на предлогот е должен да достави и преднацрт за соодветниот стандард.

Член 26

Заради изработка на нацрти и предлози на југословенските стандарди, во сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата се формираат комисии за стандарди, а заради координација на стручната работа на тие комисии – координациони комисии за соодветната област на стандардизацијата.

Комисиите од став 1 на овој член се стручни работни тела на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, чијшто членови ги именува функционерот што раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата на предлог од заинтересираните организации, заедници и органи.

Комисиите за стандарди ги утврдуваат нацртите на југословенските стандарди, ги разгледуваат мислењата, забелешките и предлозите во врска со тие нацрти и ги утврдуваат предлозите на југословенските стандарди.

Координационите комисии се грижат за стручното усогласување на планирањето и работата на комисиите за стандарди и за усогласувањето на работата на тие комисии со работата на работните тела на стручните меѓународни организации за стандардизација и даваат мислења во врска со усогласувањето на југословенските стандарди со меѓународните стандарди.

Комисиите од став 1 на овој член можат на функционерот што раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата да му даваат стручни мис-

лења и предлози заради унапредување на стандардизацијата, вклучувајќи ги и предлозите на техничките препораки предвидени со овој закон. За членови на комисиите од став 1 на овој член можат да се именуваат истакнати стручњаци за соодветните подрачја односно гранки на производството и на услужните дејности.

Член 27

Нацртот на југословенскиот стандард се разгледува на начин што им овозможува на сите заинтересирани субјекти да дадат за него свое мислење, забелешки и предлози.

Рокот за разгледување на нацртот на југословенскиот стандард и за давање мислење, забелешки и предлози е еден месец од денот на објавувањето на информацијата за давање на нацртот на југословенскиот стандард на дискусија, ако не е определен подолг рок.

Член 28

Пропосите за југословенските стандарди се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, а југословенските стандарди во посебно издание на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата.

Измените, дополненијата и исправките на југословенските стандарди се објавуваат како додаток кон посебното издание на југословенските стандарди.

Цената на посебното издание од ст. 1 и 2 на овој член је определува функционерот што раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, во спогодба со функционерот што раководи со сојузната орган на управата надлежен за работи на финансите.

Член 29

Со методолошките упатства на функционерот што раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизација се уредуваат: начинот на работа на работните тела на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, постапките и стручните правила на процесот на стандардизацијата, како и начинот на означување на југословенските стандарди и на нивната усогласеност со меѓународните стандарди.

2. Интерни и грански стандарди

Член 30

Организациите на здружен труд и заедниците на организациите на здружен труд можат да донесуваат интерни и грански стандарди:

1) за производите, работите и услугите за кои не се донесени југословенски стандарди чијашто примена е задолжителна односно прописи предвидени со овој закон;

2) за елементите што не се утврдени со југословенскиот стандард чијашто примена е задолжителна.

Со интерен односно грански стандард можат да се утврдат барања построги од барањата што се утврдени со југословенскиот стандард чијашто примена е задолжителна или со прописот донесен врз основа на овој закон, за да се постигне повисоко ниво на квалитетот на производите од пропишаниот.

Заради типизација, со интерниот односно гранскиот стандард може да се утврди потесен избор на деловите и склоповите на производите утврдени со југословенскиот стандард чијашто примена е задолжителна, или со прописот донесен врз основа на овој закон.

Производите произведени по интерен односно грански стандард мораат да бидат означени со ознака на соодветниот стандард и мораат да ги исполнуваат условите и барањата што се утврдени со тој стандард.

Интерните и гранските стандарди не смеат да се донесуваат и применуваат заради создавање на пречки во прометот на стоки и услуги.

Член 31

Организациите на здружен труд, здружени во заедници врз основа на сојузен закон заради обезбедување и остварување на непречено функционирање на определени дејности како технолошки единствени системи од интерес

за целата земја, ги утврдуваат своите програми за стандардизација и донесуваат и применуваат грански стандарди, со кои:

1) ги дефинираат типовите на објектите, постројките, уредите, опремата и на други средства на трудот што ги користат во вршењето на својата дејност;

2) го уредуваат начинот на организирање и вршење на постојана и повремена контрола односно преглед на своите капацитети и на одржување на тие капацитети;

3) ги определуваат еднообразните работни постапки во вршењето на својата дејност и ги утврдуваат обрасците со кои ќе се служат во вршењето на тие дејности;

4) ги определуваат техничките услови, барања и постапки при употребата и одржувањето на објектите, уредите, постројките, опремата и другите средства на трудот со кои се служат во вршењето на својата дејност, односно што служат за користење на нивните услуги, од гледиште на својата дејност, специфичните барања за вршење на таа дејност и барањата за заштита на човековата средина.

Во согласност со актите со кои, заради остварување на технолошкото единство, ги определуваат типовите на објектите, постројките, уредите, опремата, и на други средства на трудот, што заедниците од став 1 на овој член ги користат во вршењето на својата дејност, тие заедници можат да ја утврдуваат подобноста на определени производи за опремање на своите капацитети и за тоа да издаваат соодветна потврда.

Заедниците од став 1 на овој член остваруваат соработка со меѓународните стручни организации за стандардизација во согласност со одредбите на овој закон, а со другите меѓународни организации - во согласност со сојузниот закон.

Член 32

Заради непречено функционирање на единствениот систем на информирањето за стандардизацијата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и извршување на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во поглед на информирањето во областа на стандардизацијата, организациите и заедниците од чл. 30 и 31 на овој закон се должни на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата уредно и навремено да ја доставуваат податоци за своите програми за стандардизација и за нивното извршување, во согласност со упатството од член 29 на овој закон што го донесува функционерот што раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата.

III. ПРОПИСИ ЗА ТЕХНИЧКАТА И КОНСТРУКЦИОНАТА СИГУРНОСТ И ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ

1. Прописи за техничките нормативи

Член 33

Со прописите за техничките нормативи се определуваат техничките нормативи, вклучувајќи ги и нормите на квалитетот на материјалот, на конструкцијата и изработката на производите и нормите на квалитетот на работите односно услугите, како и на постапките за обезбедување квалитет на производите и работите односно на услугите од кои зависи техничката и конструкционата сигурност, и тоа:

1) за изработка на техничка документација;

2) за изградба на објекти, производство на производи изведуваче на работи односно вршење на услуги;

3) за пуштање во работа, пробна работа, редовен погон односно за користење, одржување, поправки, преправки или промена на намената, прекини и престанување на работата или на користењето на определени објекти, постројки, уреди, опрема и други средства на трудот;

4) за ракување, пренос, превоз односно транспорт на определени производи, складирање и чување на производи, како и за трајно сместување и складирање на потенцијално опасните материјали.

Со прописите од став 1 на овој член може да се определи:

1) дека определени објекти, постројки, уреди, опрема и други средства на трудот можат да се изградуваат од-

носно произведуваат и користат само врз основа на техничката документација за која е утврдено дека ги задоволува пропишаните услови (одобрена техничка документација);

2) определени објекти, постројки, уреди, опрема или други средства на трудот мораат во текот на изградбата односно производството, прометот и користењето да бидат снабдени со определени исправи;

3) типовите на определени објекти, постројки, уреди, опрема и на други средства на трудот мораат да бидат претходно испитани и одобрени за употреба;

4) содржината и начинот на водење, дополнување и чување на техничката документација за објектите, постројките, уредите, опремата и други средства на трудот што се во употреба;

5) определени објекти, постројки, уреди, опрема и други средства на трудот при предавањето на корисникот мораат да бидат снабдени со пропишана техничка документација, упатства и гаранции и за нив во технолошкиот век на нивното користење мораат да бидат обезбедени резервни делови, алат, прибор, стручно одржување и поправки.

2. Пропис за квалитетот на производите и работите односно услугите

Член 34

Со прописите за квалитетот на производите и работите односно услугите се определуваат нормите на квалитетот, постапките и методите за обезбедување, испитување и контрола на квалитетот, како и условите и барањата за постигање и зачувување на пропишаното ниво на квалитетот на одделни производи и работи односно услуги.

Со прописите од став 1 на овој член може да се определи и начинот на декларирање, означување односно обезбедување на производите и работите односно услугите, постапката со производите чијшто рок на употреба истекол, како и условите и барањата во поглед на намената, трајноста, функционалноста и безбедноста при употребата на производите.

Член 35

Ако за определени производи и работи односно услуги не се донесени стандарди чијашто примена е задолжителна или прописи за квалитетот, со прописот за задолжителната производителска спецификација можат да се определат:

1) производите за кои донесувањето на производителска спецификација е задолжително;

2) елементите и податоците што таа спецификација мора да ги содржи;

3) начинот на водење на евиденцијата за донесените производителски спецификации во организацијата на здружен труд.

Производителската спецификација од став 1 на овој член е составен дел на производствената документација на организацијата на здружен труд, која е должна таа спецификација да ја донесе пред почетокот на производството на производот на кој таа спецификација се однесува односно пред почетокот на изведувачето на работите или вршењето на услугите според таквата спецификација.

На барање од надлежниот орган на инспекцијата, организацијата на здружен труд е должна да му ја стави на тој орган на увид производителската спецификација од став 1 на овој член.

IV. ОТСТАПУВАЊЕ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ И НОРМИ НА КВАЛИТЕТОТ

Член 36

Организацијата на здружен труд може, во производството на производи за извоз, како и при изведувачето на работи и вршењето на услуги за странски нарачувач да отстапи од југословенските стандарди чијашто примена е задолжителна и од пропишаните норми на квалитетот, во согласност со договорот со странскиот купувач односно нарачувач.

Организацијата на здружен труд може во производството на производи, освен во производството на семе и посадочен материјал на земјоделски и шумски растенија, при изведувањето на работи и вршењето на услуги да отстапи од југословенските стандарди чијашто примена е задолжителна и од пропишаните норми на квалитетот на производите и услугите по претходно прибавено одобрение од сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, поради супституција на дефицитарните сировини и материјали, примена на нова технологија или користење на секундарни сировини.

Член 37

Одобрение за отстапување од југословенските стандарди и норми на квалитетот во смисла на член 36 став 2 од овој закон се дава на образложено барање од производителот, изведувачот на работите односно вршителот на услугите, за определено количество на производи, за определен период на производство или за изведување на определени работи.

Ако се во прашање производи или работи на објекти, постројки, уреди, опрема или други средства на трудот од посебен интерес за народната одбрана, сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата е должна во врска со барањето од став 1 на овој член да прибави мислење од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата нема да издаде одобрение за отстапување од југословенските стандарди и норми на квалитетот ако со таквото отстапување се загрозуваат животот и здравјето на луѓето, човековата средина или интересите на народната одбрана и на безбедноста на земјата.

На производите што отстапуваат од југословенските стандарди и норми на квалитетот мора да биде означен бројот и датумот на одобрението врз основа на кое е отстапено од тие стандарди и норми на квалитетот.

Член 38

Од југословенските стандарди чијашто примена е задолжителна и од пропишаните норми на квалитетот може да се отстапи во производството или во увозот на производи, при изведувањето на работи и вршењето на услуги за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно за потребите на органите и службите за внатрешни работи, под условите и на начинот што ќе ги определи сојузниот секретар за народна одбрана односно функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

V. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКА И КОНСТРУКЦИОНА СИГУРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ

1. Аtestирање и испитување на производите

Член 39

Со прописот за аtestирање на производите се определуваат основните правила, условите и барањата за организирање и функционирање на системот на аtestирање на производите.

Аtestирање на производи што не подлежат на задолжително аtestирање (хомологација) можат да вршат: сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата или организацијата на здружен труд односно друга стручна институција овластена од неа, организациите на здружен труд и заедниците на организациите на здружен труд, во согласност со одредбите на овој закон, на прописите за аtestирање на производите и со правилата на системот за аtestирање на определен производ или група производи.

Правилата на системот за аtestирање од став 2 на овој член ги донесуваат: сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата и организациите на здружен труд или деловните заедници на организациите на здружен труд, во согласност со овој закон и со прописот за аtestирање на производи од став 1 на овој член.

Организацијата на здружен труд односно заедницата на организациите на здружен труд е должна на сојузната

организација надлежна за работи на стандардизацијата да и ги достави правилата на системот за аtestирање што ги утврдила, заради потврдување и внесување на податоците во единствениот систем на информирањето за стандардизацијата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 40

Со прописот за задолжително аtestирање (хомологација) на производите се определуваат: производите што подлежат на задолжително аtestирање (хомологација); стандардите, прописите или спецификациите на кои се однесува аtestот за сообразност; постапката, начинот и методите на испитување што се применуваат при задолжително аtestирање (хомологација); изгледот, елементите и начинот на нанесување на аtestниот знак односно хомологационата ознака на производот; вршењето контрола на сообразноста, обемот на испитувањето при контролата на сообразноста и зачестеноста на таа контрола, како и вршењето надзор.

Аtestирање на производите што подлежат на задолжително аtestирање (хомологација) врши сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, или организацијата на здружен труд односно друга стручна институција овластена од неа (во натамошниот текот: овластената организација), ако со овој закон за определени производи со специфична намена не е поинаку определено.

Член 41

Аtestот за сообразност е исправа со која, врз основа на извештајот за испитувањето на производот, се потврдува дека производот на пропишан начин е испитан и дека ги исполнува условите и барањата определени со соодветни стандарди, прописи или спецификации.

Составен дел на аtestот за сообразност е извештајот за испитување на производот односно соопштението за хомологација на производот.

Аtest за сообразноста и извештај за испитувањето на производот односно соопштение за хомологацијата на производот издава организацијата и заедницата која во согласност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши аtestирање односно задолжително аtestирање (хомологација) на производите, на образец чијашто форма и содржина ги утврдува сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата.

Член 42

Производите што подлежат на задолжително аtestирање (хомологација) мораат да се означат со пропишаниот аtestен знак односно хомологационата ознака.

Производите што не подлежат на задолжително аtestирање (хомологација), за кои е издаден аtest за сообразност во согласност со правилата на системот за аtestирање, се означуваат со знакот за сообразност што е утврден со тие правила, под условите и на начинот определени со тие правила.

Член 43

Аtestирање на производ се врши на барање од организацијата на здружен труд што произведува или организацијата на здружен труд што производот го пушта во промет.

Организацијата на здружен труд е должна да прибави аtest за сообразност за производот што подлежи на задолжително аtestирање (хомологација).

Трошоците за аtestирање на производот ги поднесува поднесувачот на барањето за аtestирање на производот.

Член 44

Аtestирање на производи се врши на еден од следниве начини:

- 1) со испитување на типот;
- 2) со испитување на типот, со дополнителна проверка со контролно испитување на мострите земени од пазарот;
- 3) со испитување на типот, со дополнителна проверка со контролно испитување на мострите земени од органи-

зацијата на здружен труд - поднесувач на барањето за атестирање;

4) со испитување на типот, при дополнителна проверка со контролно испитување на мострите земени од пазар и од организацијата на здружен труд - поднесувач на барањето за атестирање;

5) со испитување на типот, со оцена и прифаќање на системот за контрола на квалитетот во организацијата на здружен труд, со дополнителна проверка на контролата на квалитетот во организацијата на здружен труд и со испитување на мострите земени од пазар и од организацијата на здружен труд - поднесувач на барањето за атестирање на производите;

6) со оценување на контролата на квалитетот во организацијата на здружен труд и со нејзино прифаќање;

7) со испитување на производите по серии, групи, шаржи или на друг соодветен начин;

8) со испитување на сите (100%) производи.

Член 45

На производите за кои е издаден атест за сообразност не сметаат да се вршат никакви измени во поглед на материјалот, конструкцијата или други измени што можат да влијаат врз промена на својствата, карактеристиките или квалитетот на производите.

За производ на кој се извршени измени во смисла на став 1 од овој член по издавањето атест за сообразност не може да се користат тој атест за сообразност, ниту производот може да се означува со атестен знак, со хомологационна ознака или со друг знак за сообразност.

Член 46

Ако атестирање на производите врши сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, испитувањата што се вршат во рамките на постапката на атестирање можат да се вршат кај производителот.

Надзор над испитувањето на производите кај производителот врши овластен стручен работник или стручна комисија на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата.

Член 47

Сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата може да овласти за атестирање или за испитување на производите и за вршење на стручни и технички работи непосредно поврзани со тоа испитување организација на здружен труд или друга стручна институција што врши соодветна дејност во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и која ги исполнува пропишаните услови за сигурност на резултатите од испитувањето и признавање на резултатите од испитувањето.

Решението со кое организација на здружен труд или друга стручна институција се овластува во смисла на став 1 од овој член го донесува функционерот што раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата.

Член 48

Со прописот за условите што мора да ги исполнува овластената организација се определуваат условите и барањата за сигурност и признавање на резултатите од испитувањето, а особено:

1) условите и барањата во поглед на организацијата на работата и обезбедувањето квалитет на услугите, стручните кадри, опремата за испитување и мерење и нејзиното, одржување во исправна состојба;

2) постапките за давање овластувања и вршење надзор, како и постапките и методите што се применуваат при проверувањето на сигурноста на резултатите од испитувањето;

3) барањата во поглед на објективноста на испитувањето.

Член 49

Сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата врши надзор над овластените организации во поглед на трајното исполнување на пропишаните услови и на вршењето на работите за кои се овластени тие организации и им дава упатства за вршење на тие работи.

Овластената организација е должна да обезбеди трајност на податоците за атестираните односно испитуваните производи.

Член 50

Овластената организација е должна на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата да и овозможи непречено вршење на надзорот од член 49 на овој закон.

Ако сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата во вршењето на надзорот од член 49 на овој закон утврди дека овластената организација не исполнува некој од пропишаните услови за вршење на работите за кои е овластена, со решение ќе ги утврди недостатоците и ќе го определи рокот во кој тие недостатоци мораат да се отстранат односно пропишаните услови да се исполнат.

Ако овластената организација во определен рок не постапи по решението од став 2 на овој член или ако сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата во вршењето на надзорот од член 49 на овој закон утврди дека овластената организација не ги врши работите за кои е овластена во согласност со одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон или со упатствата на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, со решение ќе ги одземе на таа организација даденото овластување.

Член 51

Организацијата на здружен труд што произведува односно што пушта во промет атестирани производи е должна на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата односно на овластената организација да и овозможи непречена контрола на сообразноста на производите што подлежат на задолжително атестирање (хомологација), ако таква контрола е пропишана.

Ако со контролата на сообразност се утврди дека производот не е сообразен на атестираниот тип односно на мострата, сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата односно овластената организација со решение утврдува во што и во колкава мера производот не е сообразен на атестираниот тип односно на мострата и рокот во кој тие недостатоци мораат да се отстранат.

Ако организацијата на здружен труд од став 1 на овој член не постапи по решението од став 2 на овој член, сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата односно овластената организација ќе го помини со решение атестот за сообразност на тој производ.

Контрола на сообразноста на производи што не подлежат на задолжително атестирање (хомологација) се врши под условите и на начинот што се определени со правилата на соодветниот систем на атестирање.

Член 52

Списокот на овластените организации и на организациите на кои им е одземено овластувањето се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Решенијата од член 47, член 50 став 3 и член 51 став 3 на овој закон се објавуваат во информативните гласила на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата.

Член 53

Забрането е користење на атестот за сообразност и означување на производите со знаци за сообразност спротивно на одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон.

2. Признавање на исправите за сообразноста и квалитетот на производите и услугите издадени во странство

Член 54

Атестот за сообразност, извештајот за испитување на производот, соопштението за хомологација и другите, соодветни исправи за сообразност и квалитет на производот, издадени во странство се признаваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во следните случаи и под следните услови:

1) ако со меѓународен договор што ја обврзува Социјалистичка Федеративна Република Југославија е предвидена обврска за земјите - договорнички меѓусебно да ги признаваат тие исправи издадени во која и да било земја - договорничка, под условите од тој договор;

2) ако овие исправи се издадени во рамките на меѓународните системи за атестирање, признавање на резултатите од испитувањето, или на други меѓународни системи за обезбедување квалитет во согласност со правилата на тие меѓународни системи, под услов сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата да е членка на тие системи;

3) ако извештајот за испитувањето на производот, во смисла на одредбите на член 18 став 3 од овој закон, го издаде странска организација што врши соодветна дејност во странство, која ги исполнува условите за признавање на резултатите од испитувањето во прометот на стоки и услуги.

3. Технички надзор

Член 55

Техничкиот надзор над постројките, уредите, опремата и другите средства за работа во објектите и просторите загрозуени со експлозивни и западни смеси на гасови, пареа и прав или со штетни зрачења и со други слични опасности, како и над вградените инсталации за тие постројки, уреди, опрема и за други средства на трудот (во натамошниот текст: специфична опрема) опфаќа:

- 1) одобрување на техничката документација врз основа на која се произведува специфичната опрема, материјали, делови и склопови за нејзина изработка односно врз основа на која се изведуваат вградените инсталации;
- 2) одобрување на изработката на специфична опрема врз основа на испитување на типот;
- 3) надзор над производството на специфична опрема и материјал, делови и склопови за нејзина изработка;
- 4) надзор над испитувањето на специфична опрема, материјал, делови и склопови за таа опрема;
- 5) надзор над изведувањето на работи за поставување на инсталации и над вградувањето, односно над монтажа на специфична опрема на местото на користење;
- 6) преглед на постојната специфична опрема во употреба кај корисникот;
- 7) надзор над одржувањето на специфичната опрема во употреба;
- 8) надзор над изведувањето на поправки, преправки и над обновувањето на специфичната опрема.

Член 56

Специфичната опрема во употреба кај корисникот подлежи на основен, редовен, контролен и вонреден преглед.

Основен преглед се врши ако типот на специфичната опрема не бил атестиран односно испитан и одобрен за употреба; ако не е вршен технички надзор; ако се менува намената или се прошируваат капацитетите на загрозуените објекти или на просторот или ако се вршат поголеми поправки и приспособувања на специфичната опрема; со кои се менуваат конструкционите особини, својствата и карактеристиките на таа опрема.

Со редовен преглед се утврдува дали состојбата на специфичната опрема им одговара на условите и барањата определени со прописите донесени врз основа на овој закон од гледиште на техничката и конструкционата сигурност и на обезбедувањето квалитет.

Со контролен преглед се проверува правилното одржување на специфичната опрема во исправна состојба за безбедна работа во редовни и вонредни услови на нејзиното користење.

Вонреден преглед се врши: по претриена хаварија; на барање од надлежниот орган на инспекцијата; по поголеми поправки и преправки за кои не се бара основен преглед и на барање од корисникот на специфичната опрема.

Член 57

Техничкиот надзор го врши сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата или стручната институција овластена од неа.

Врз овластувањето, правата и обврските, работата и надзорот над работата на овластената стручна институција сообразно се применуваат одредбите на чл. 47 до 50 и на член 52 од овој закон.

Трошоците за работа на стручњациите што вршат технички надзор паѓаат врз товар на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата.

Трошоците од став 3 на овој член ѝ се надоместуваат на овластената стручна институција во износите утврдени со договор.

Член 58

Во вршењето на техничкиот надзор сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата односно овластената стручна институција има право и должност:

- 1) да бара измени во техничката документација заради усогласување на таа документација со прописите донесени врз основа на овој закон од гледиште на техничката и конструкционата сигурност и на обезбедувањето квалитет;
- 2) да бара дополнење на нецелосната техничка документација;
- 3) да го врши надзорот од член 55 на овој закон и прегледите од член 56 на овој закон;
- 4) да го предупредува производителот, изведувачот на работите, вршителот на услугите и корисникот на специфичната опрема на недостатоците што ќе ги забележи при вршењето на техничкиот надзор и да издава стручни упатства за отстранување на тие недостатоци, тргнувајќи од барањата на техничката и конструкционата сигурност и на обезбедувањето квалитет;
- 5) според конкретните услови за користење на специфичната опрема во определен објект односно простор да издава стручни упатства за режимот на употреба, начинот на одржување и вршење на техничката контрола на таа опрема;
- 6) да соработува со надлежните органи на техничките и на други инспекции во врска со вршењето на технички надзор.

Член 59

Производителот на специфична опрема, изведувачот на работи, вршителот на услуги, организацијата што врши испитување, увозникот или инвеститорот се должни да поднесат пријава за производството на специфична опрема, изведувањето на работи односно давањето услуги во врска со специфичната опрема, испитувањето на специфичната опрема односно за увозот на специфичната опрема за која со прописот донесен врз основа на овој закон е пропишан технички надзор.

Подносителот на пријавата од став 1 на овој член, а корисникот на специфичната опрема ако техничкиот надзор се врши по барање од надлежниот орган на инспекцијата, е должен на овластениот работник на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата односно на овластената стручна институција да ѝ овозможи неопречено вршење на техничкиот надзор.

Член 60

Со прописите за техничкиот надзор се определува особено: специфичната опрема над која се врши технички надзор; постапката и начинот на вршење на техничкиот надзор односно на одделни работи на техничкиот надзор; обемот на техничкиот надзор, зависно од видот на специфичната опрема и условите под кои се користи таа; роковите во кои се вршат одделни работи на техничкиот надзор; составувањето и доставувањето на записник за извршениот технички надзор и податоците што мора да ги содржи записникот.

Со прописите од став 1 на овој член може да се определи и начинот на водење евиденција и на вршење стручни и технички работи во врска со вршењето на техничкиот надзор.

4. Напоредни испитувања

Член 61

Напоредни испитувања на производите и услугите од ист вид и намена, заради оценување на квалитетот и соопштување на резултатите од испитувањето на јавноста или

заради јавно наградување на производителот односно на производот што врз основа на таквото испитување е оценет како најквалитетен, се вршат на иницијатива од организациите на здружен труд, општествените организации, организациите на потрошувачи или од други самоуправни организации и заедници, под условите и на начинот што со југословенските стандарди или со прописите донесени врз основа на овој закон се определени за испитување на соодветни производи.

Напоредните испитувања на земјоделските и прехранбените производи, како и на индустриските производи за општа употреба се вршат под условите и на начинот што за испитувањето на тие производи се определени со југословенските стандарди, со прописите донесени врз основа на овој закон и со прописите за здравствената исправност на тие производи.

5. Техничко упатство, упатство за употреба, сервис и резервни делови

Член 62

Технички сложените производи мораат да бидат снабдени со техничко упатство, а производите чиишто определени својства можат при употребата да предизвикаат опасност за корисникот, за други лица или за човековата средина мораат да бидат снабдени со упатство за употреба.

Со упатството од став 1 на овој член мораат да бидат снабдени и други производи за кои е тоа определено со пропис донесен врз основа на овој закон.

Зависно од видот и намената на производот, техничкото упатство односно упатството за употреба содржи: технички и други податоци значајни за исправното монтирање, приклучување, пуштање во работа, употреба и одржување на производот; упатства за отстранување на пречките и дефектите; цртежи и шеми; предупредувања на опасностите при употребата на производот и начин на отстранување на тие опасности; предупредување на опасните својства на производот (запаливост, експлозивност, корозивност, отровни состојки и др.) и упатства за безбедната употреба и чување на производот; упатства за одржувањето на производот и податоци значајни за набавката на резервни делови.

Техничкото упатство односно упатството за употреба мора да биде составено така што да биде лесно разбирливо за корисникот.

Со пропис донесен врз основа на овој закон може за определени производи да се определи поблиската содржина на техничкото упатство односно на упатството за употреба.

Член 63

За технички сложените производи, производителот, увозникот односно застапникот на странската фирма, при продажбата на стоки од консигнационен склад е должен да го утврди и во техничкото упатство или во декларацијата да го наведе рокот за обезбедено сервисирање и за снабдување на пазарот со резервни делови, прибор и други производи без кои тој производ не може да се користи според својата намена.

Ако со прописот донесен врз основа на овој закон не е определено поинаку, рокот од став 1 на овој член не може да биде пократок од три години за апаратите за домаќинството односно пет години за другите технички сложени производи.

Ако производителот, увозникот или застапникот на странската фирма нема сопствен сервис во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, должен е технички сложените производи да ги снабди и со список на организациите на здружен труд што ги овозможил за вршење на тие услуги во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: овластените сервисери).

Производителот, увозникот односно застапникот на странската фирма е должен своите сервиси односно овластените сервисери и пазарот редовно да ги снабдува со потребниот вид и количество на резервни делови, прибор и други производи без кои технички сложен производ не може да се користи според својата намена.

Со прописот донесен врз основа на овој закон, за определени производи можат да се определат роковите за

обезбедено сервисирање и снабдување со резервни делови, прибор и други производи без кои тие не можат да се користат според својата намена, роковите во кои сервисот односно овластениот сервисер мора да го задоволи барањето на корисникот на производот за услугите на одржување односно поправка на производот и роковите во кои тие услуги мораат да се извршат.

6. Гарантен лист

Член 64

Производите определени со прописот донесен врз основа на овој закон мораат да бидат снабдени со гарантен лист, кој мора да ги содржи следните елементи и податоци:

- 1) фирма односно назив и седиште на давачот на гаранцијата;
- 2) податоци за производот со кои се идентифицира производот;
- 3) изјава за гаранцијата и за условите на гаранцијата;
- 4) траење на гарантниот рок;
- 5) фирма односно назив и седиште на организацијата на здружен труд што производот го продала на мало, датум на продажбата, печат и потпис на овластениот работник, а ако се во прашање постројки, уреди, опрема и други средства на трудот - фирма односно назив и седиште на испорачувачот, датум на пуштање во погон или на предавање на производот на корисникот на употреба и потпис на овластениот работник.

Со прописот од став 1 на овој член се определуваат производите за кои производителот, увозникот односно застапникот на странска фирма мора да издаде гаранција за квалитетот односно за исправното функционирање на производот, да обезбеди сервис за одржување и поправки и за снабдување со резервни делови во гарантниот рок, најмало траење на гарантниот рок и рок во кој давачот на гаранцијата е должен да постапи по барањето на корисникот на гаранцијата и да ги отстрани дефектите и недостатоците на производот или неисправниот производ да го замени со ист таков нов и исправен производ.

Трошоците за материјалот, резервните делови, работата, преносот и превозот на производот, што настануваат при отстранувањето на дефектите односно замената на производот со нов производ по основа на гаранцијата, паѓаат врз товар на давачот на гаранцијата.

7. Декларирање, означување, обележување и пакување на производи

Член 65

Под декларирање на производи, во смисла на овој закон, се подразбира наведување на податоците со кои се идентифицираат производите, нивната усогласеност со стандардите и прописите, карактеристиките и производителот односно организацијата на здружен труд што производот го пушта во промет на пазарот, и тоа: на амбалажата, на оригиналното пакување, на производот, на налепницата и на приврзницата на производот или кон производот.

Под означување, односно обележување на производите, во смисла на овој закон, се подразбираат нанесување на производите, амбалажата, пакувањето, налепницата, приврзницата, или нанесување на друг соодветен начин знаци на сообразност или други знаци и ознаки определени со овој закон или со прописите донесени врз основа на овој закон, ознаки на определени технички карактеристики и на други карактеристики на производите, обележја и симболи за опасност, предупредувања, ознаки и симболи за начинот на ракување со пратките при транспортот, преносот или превозот и на ракување со производите при складирањето и чувањето, како и снабдување на производите со табели со соопштенија за карактеристиките, опасностите, предупредувањата за опасност и за постапката во случај на несреќа.

Член 66

Со прописот за декларирање, означување односно обележување на производот или со друг пропис донесен врз основа на овој закон можат за определени производи,

работи или услуги да се определат начинот на декларирање и елементите на декларацијата односно начинот на означување или обележување, како и техничките услови и барања во поглед на нанесувањето на тие ознаки или обележја на производите, амбалажата, пакувањето и др. и начинот на нивното нанесување.

Член 67

Со прописот за пакување на производите или со друг пропис донесен врз основа на овој закон се определуваат производите што мораат да бидат спакувани на определен начин, условите и барањата во поглед на начинот на пакување, количествата на производите во поединечно или збирно пакување, материјалите за пакување и нивните карактеристики, формите и мерите, како и условите и барањата за типизација на средствата за пакување, амбалажата и за оригиналните пакувања.

Производи во оригинално пакување, во смисла на овој закон, се производите кои пред пуштањето во промет на пазарот се спакувани на начин кој обезбедува содржината на пакувањето да не може да се измени, потроши односно употреби без отворање или оштетување на пакувањето, а со цел така спакуваниот производ да му се понуди на непосредниот потрошувач односно корисник.

VI. СТАНДАРДИЗАЦИЈА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 68

За специфичните потреби на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со посебни прописи се уредуваат:

1) дејноста на стандардизацијата и постапката при донесувањето и објавувањето на стандардите на народната одбрана и на други акти на стандардизацијата во вооружените сили за средствата за вооружување и воена опрема, како и за материјалот, објектите, постројките, опремата, апаратите и за други средства исклучително за потребите на вооружените сили;

2) атестирањето на производите што служат исклучително за потребите на вооружените сили;

3) вршењето технички надзор во поглед на специфичната опрема во загрозените објекти и простори за производство на средства за вооружување и воена опрема и во други објекти и простори исклучително за потребите на вооружените сили.

Стандардите на народната одбрана се применуваат задолжително.

Член 69

За специфичните потреби на цивилната заштита и на системот за набљудување и известување, со посебни прописи се уредуваат:

1) стандардите, техничките нормативи и нормите на квалитетот за материјалот, објектите, постројките, уредите, опремата и за другите средства на цивилната заштита и за средствата за набљудување и известување;

2) атестирањето на производите за потребите на цивилната заштита и на средствата за набљудување и известување.

Член 70

За специфичните потреби на органите и на службите за внатрешни работи, со посебни прописи се уредуваат стандардите, техничките нормативи, нормите на квалитетот и атестирањето на материјалот, објектите, постројките, уредите, опремата, апаратите и другите средства исклучително за потребите на органите и службите за внатрешни работи.

VII. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ИНФОРМИРАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА

Член 71

Сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата соработува со меѓународните организации во областа на стандардизацијата и во својот делокруг

врши работи што се однесуваат на подготвувањето, склучувањето и извршувањето на меѓународните договори.

Сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата соработува со меѓународните стручни организации за стандардизација и учествува во работата на органите и работните тела на тие организации чијашто членка е, се вклучува во меѓународните системи за атестирање, за признавање на резултатите од испитувањата и за обезбедување квалитет и ги спроведува во согласност со одредбите на овој закон, при што соработува со заинтересираните организации на здружен труд, заедниците на организациите на здружен труд, стопанските комори, стручните општествени организации и со органите на управата.

Член 72

Сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата обезбедува информирање во областа на стандардизацијата со:

1) учество во меѓународниот систем на информирање за стандардизацијата (ISONET);

2) информативни гласила и каталошки и други публикации што ги издава;

3) издавање на технички препораки;

4) собирање, обработка и давање информации по барање од корисниците на информациите;

5) доставување на работни и други материјали во рамките на постапката за програмирање на стандардизацијата, планирање, изработка и донесување на југословенски стандарди и прописи предвидени со овој закон, на меѓународни стандарди и правила и на стандарди на меѓународните системи за атестирање, признавање на резултатите од испитувањето и за обезбедување квалитет, како и работни и други материјали во рамките на други форми на меѓународната стручна соработка во областа на стандардизацијата.

Корисниците на информации и информативни материјали од став 1 на овој член, освен корисниците на кои сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата такви информации и материјали им доставува по службена должност и како работен материјал за изработка, измени, дополненија и подготовка на нови стандарди и прописи, како и на технички препораки, плаќаат за тие информации и материјали определен надомест.

Височината на надоместот од став 2 на овој член ја определува функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, во спогодба со функционерот кај раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите.

VIII. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ

Член 73

Надзор над применувањето на одредбите на овој закон, на стандардите и прописите донесени врз основа на овој закон, освен на стандардите и прописите од чл. 68 и 70 на овој закон, вршат надлежните органи на инспекцијата во републиките односно во автономните покраини и Сојузниот пазарен инспекторат, согласно со сојузен закон.

Инспекциски надзор над применувањето на стандардите и прописите донесени врз основа на овој закон со кои се уредуваат производството, работите и услугите за потребите на Југословенската народна армија односно на народната одбрана врши Сојузниот секретаријат за народна одбрана. Сојузниот секретаријат за народна одбрана врши надзор и над применувањето на прописите од член 68 на овој закон и технички надзор од член 68 став 1 точка 3 на овој закон.

Инспекциски надзор над применувањето на прописите од член 70 на овој закон врши сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 74

Ако при вршењето надзор надлежниот орган на инспекцијата утврди дека не се применети прописите донесени врз основа на овој закон, ќе ги нареди со решение на организацијата на здружен труд што не ги применила тие прописи, во определен рок вршењето на своите дејности да го усогласи со пропишаните услови и барања.

Ако при вршењето на инспекцискиот надзор надлежниот орган утврди дека производите, работите или услугите не им одговараат на прописите донесени врз основа на овој закон и дека поради тоа постои опасност за животот и здравјето на луѓето и за човековата средина или можност за настанување на значителна материјална штета, ќе донесе решение со кое ќе го забрани производството на такви производи односно натамошното изведување на работи или вршење на услуги.

Член 75

Ако при вршењето на инспекциски надзор надлежниот орган утврди: дека производите што се пуштени во промет не им одговараат на прописите донесени врз основа на овој закон односно на интерните стандарди, гранските стандарди или на производителската спецификација по која се произведени; дека на пропишан начин не се спакувани, декларирани, означени односно обележени; дека не се снабдени со пропишаните исправи, дека за нив, спротивно на одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, не се обезбедени сервис, резервни делови, прибор и други производи без кои технички сложените производи не можат да се користат според својата намена; дека не се снабдени со техничко упатство односно со упатство за употреба, или дека се снабдени со неточни ознаки, податоци или знаци на сообразност спротивно на одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, ќе донесе решение со кое ќе го забрани прометот на такви производи додека не се отстранат недостатоците.

IX. ИСПРАВИ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР

Член 76

На работниците на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, на членовите на стручната комисија на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата и на работниците на овластената организација кои го вршат надзорот од чл. 46, 49, 51, 55 и 56 на овој закон им се издава службена легитимација за вршење на тој надзор.

Службената легитимација од став 1 на овој член ја издава сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата.

Со прописот за службената легитимација од став 1 на овој член се определува содржината, образецот, издавањето и користењето на таа легитимација и водењето евиденција за неа.

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 77

Со парична казна од 500.000 до 4.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако не ги применува стандардите за кои е пропишана задолжителна примена и прописите донесени врз основа на овој закон во производството, преработката и доработката на производи и при изведувањето работи односно вршењето услуги; при проектирање, градење, употреба, одржување, поправки, преправки и престанување на работата односно на користењето на објекти, постројки, уреди, опрема и други средства на трудот; при пакување, означување, обележување, декларирање, ракување, транспорт, пренос, превоз, складирање и чување на производи (член 16 став 1);

2) ако при вршењето на својата дејност, во текот на процесот на работата, не обезбеди исполнување на условите и барањата определени со стандардите чијашто примена е задолжителна и со прописите донесени врз основа на овој закон во поглед на карактеристиките на квалитетот и на вршењето контрола на квалитетот на производи, работите и услугите (член 17);

3) ако пред пуштањето на производ во промет на југословенскиот пазар не провери дали производот им одговара на условите и барањата определени со стандардите чијашто примена е задолжителна и на прописите донесени врз основа на овој закон и ако таа проверка не ја изврши

под условите и на начинот што се определени со тие стандарди односно прописи (член 18 став 1);

4) ако за производите и работите односно услугите за кои е тоа определено со прописот за задолжителна производителска спецификација, не донесе таква спецификација (член 35 ст. 1 и 2);

5) ако не прибави атест за сообразност за производот кој подлежи на задолжително атестирање (хомологација) (член 43 став 2);

6) ако користи атест за сообразност и ги означува производите со знаци за сообразност спротивно на одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон (член 53);

7) ако не поднесе пријава за производството на специфична опрема изведувањето на работите односно давањето на услуги во врска со специфичната опрема, испитувањето или увозот на специфична, опрема за која со пропис донесен врз основа на овој закон е пропишан технички надзор (член 59 став 1);

8) ако технички сложен производ не снабди со техничко упатство, или ако производот, чијашто определени својства можат да предизвикаат опасност за корисникот, други лица или за човековата средина не го снабди со упатство за употреба (член 62 став 1);

9) ако за технички сложените производи не го утврди и во техничкото упатство или во декларацијата не го наведе рокот за обезбедено сервисирање или рокот за снабдување на пазарот или ако своите сервиси, овластените сервисери и пазарот не ги снабдува редовно со потребниот вид и количество на резервни делови, прибор и други производи без кои технички сложените производи не може да се користат според својата намена (член 63 ст. 1 и 4);

10) ако за производи за кои е тоа определено со пропис донесен врз основа на овој закон не издаде гарантен лист, или ако во гарантниот рок не обезбеди за тие производи сервис и снабдување со резервни делови, или ако не постапи по барањето на корисникот на гаранцијата и не ги отстрани дефектите и недостатоците на производот или неисправниот производ не го замени со ист таков нов и исправен производ (член 64).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 78

Со парична казна од 250.000 до 1.500.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако на надлежниот орган на инспекцијата, по негово барање, не му го стави на увид извештајот за испитувањето на производот заради проверување дали производот им одговара на условите и барањата определени со стандардите чијашто примена е задолжителна и со прописите донесени врз основа на овој закон (член 18 став 4);

2) ако до сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата не достави податоци за своите програми за стандардизацијата и за нивното извршување (член 32);

3) ако на надлежниот орган на инспекцијата, по негово барање, не му ја стави на увид задолжителната производителска спецификација (член 35 став 3);

4) ако отстапи од југословенскиот стандард чијашто примена е задолжителна или од пропишаните норми на квалитетот без претходно прибавено одобрение од сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата (член 36 став 2);

5) ако на производ што отстапува од југословенскиот стандард или од нормите на квалитетот не гозначи бројот и датумот на одобрението врз основа на кое е отстапило од тој стандард односно од нормите на квалитетот (член 37 став 4);

6) ако на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата не ѝ овозможи непречено вршење на надзорот од член 49 на овој закон (член 50 став 1);

7) ако на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата односно на овластената организација не ѝ овозможи непречена контрола на сообразноста на производите што подлежат на задолжително атестирање

(хомологација), ако таква контрола е пропишана (член 51 став 1);

8) ако на овластениот работник на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата односно на овластениот работник на стручна институција не му овозможи непречено вршење на техничкиот надзор (член 59 став 2).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна од 5.000 до 100.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 79

За дејствието од член 77 на овој закон ќе се казни за прекршок поединец кој самостојно врши дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани, со парична казна од 50.000 до 100.000 динари.

За дејствието од член 78 на овој закон ќе се казни за прекршок поединец кој самостојно врши дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани, со парична казна од 45.000 динари.

XI. ОВЛАСТУВАЊА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ

Член 80

Се овластува функционерот што раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата да донесе прописи за: југословенските стандарди (член 23); задолжителната производителска спецификација (член 35); атестирањето на производите (член 39); задолжителното атестирање (хомологацијата) на производите (член 40); условите што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд односно другите стручни институции овластени за атестирање односно испитување на производите (член 48); техничкиот надзор (член 60); поблиската содржина на техничкото упатство или на упатството за употреба на производите (член 62); обезбеденото сервисирање и снабдување со резервни делови и со други производи (член 63); производите што мораат да бидат снабдени со гарантен лист (член 64); декларирањето, означувањето односно обележувањето на производите (член 66); пакувањето на производите (член 67) и службената легитимација на лицата што вршат надзор (член 76).

Член 81

Се овластува функционерот што раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, со претходно прибавено мислење од заинтересираните сојузни органи на управата, да донесе прописи за техничките нормативи (член 33) и прописи за квалитетот на производите, работите и услугите (член 34).

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, прописите за техничките нормативи (член 33), во делот што се однесува на техничките нормативи што можат да бидат од влијание врз безбедноста на животот и здравјето на работниците на работа, и прописите за квалитетот на животните намирници (член 34), во делот што се однесува на составот на животните намирници кој има влијание врз биолошката вредност на намирниците, ги донесува функционерот што раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата во спогодба со функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството.

Член 82

Се овластува функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството да ги донесе прописите за квалитетот на семето и на посадочниот материјал на земјоделските и шумските растенија (член 34).

Член 83

Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана да ги донесе прописите за дејноста на стандардизацијата и за постапката за донесување и објавување на стандардите

на народната одбрана и на други акти на стандардизацијата во вооружените сили за средствата за вооружување и воена опрема, како и за материјалот, објектите, постројките, опремата, апаратите и за други средства исклучително за потребите на вооружените сили, за атестирање на производите исклучително за потребите на вооружените сили и за вршење на технички надзор во поглед на специфичната опрема во објектите и просторите што служат исклучително за потребите на вооружените сили (член 68).

Член 84

Се овластува функционерот што раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, да ги донесе прописите за стандардите, техничките нормативи и нормите на квалитетот, како и за задолжителното атестирање (хомологацијата) за материјалот, објектите, постројките, уредите, опремата и другите средства за специфичните потреби на цивилната заштита и на системот на набљудување и известување (член 69).

Член 85

Се овластува функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи да ги донесе прописите за стандардите, техничките нормативи, нормите на квалитетот и за атестирањето на производите односно на средствата и опремата за работа на органите и службите за внатрешни работи (член 70).

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 86

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80).

Прописите донесени врз основа на Законот за стандардизацијата ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 87

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

460.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ЗА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 8 јуни 1988 година.

П бр. 846
8 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ЗА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА****Член 1**

Во Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), по член 361 се додава нов член 361а, кој гласи:

„Член 361а

Врз основа на спогодбата помеѓу функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација и функционерот кој раководи со надлежниот орган на управата во републиката односно во автономната покраина, работник може, со негова согласност, да биде упатен на работа на определено време во орган на управата во таа република односно автономна покраина.

Правата и обврските од работниот однос работникот од став 1 на овој член ги остварува во сојузниот орган на управата односно во сојузната организација од која се упатува на работа.

Со спогодба на функционерите од став 1 на овој член се уредува во кој орган работникот остварува личен доход и соодветни надомести.

По престанувањето на работата од став 1 на овој член работникот има право да се врати на работа во истиот сојузен орган на управата односно сојузната организација и да биде распореден на задачите и работите што ги вршел пред упатувањето на работа или на задачи и работи што им одговараат на неговата стручна подготовка и работно искуство, во рок од 30 дена од денот на престанувањето на работата во органот на управата во републиката односно во автономната покраина.”

Член 2

Во член 394 став 6 зборовите: „пензиски стаж” се заменуваат со зборовите: „стаж на осигурувањето”.

Член 3

Во член 395 став 4 зборовите „пензиски стаж” на двете места се заменуваат со зборовите: „стаж на осигурувањето”.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

461.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО**

Се прогласува Законот за измена на Законот за Службата на општественото книговодство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 8 јуни 1988 година.

П бр. 847
8 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО****Член 1**

Во Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83, 16/86, 72/86 и 74/87) во член 113 став 2 точка 1а се брише.

Во став 4 алинеја 3 се менува и гласи:

„...чистите лични доходи до височина на загарантираните со закон лични доходи”.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

462.

Врз основа на член 185 став 2, а во врска со чл. 404 и 406 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА СЕДНИЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕФОРМА НА СТОПАНСКИОТ СИСТЕМ**

1. Членовите на Комисијата за реформа на стопанскиот систем (во натамошниот текст: Комисијата), на Секретаријатот на Комисијата и на работните групи од редовите на научните и стручните работници што не остваруваат личен доход по основ на вршење на функција, како и научните и стручните работници од соодветни области и организации на здружен труд што по покана учествуваат во работата на Комисијата, на Секретаријатот на Комисијата и на работните групи, имаат право на надомест за работа и проучување на материјалите за седници на Комисијата, на Секретаријатот на Комисијата и на работните групи во износ од 10.000 динари по една седница.

2. Членовите на Комисијата имаат право и на надомест на личниот доход што нема да го остварат поради учество на седници на Комисијата, на Секретаријатот на Комисијата и на работните групи.

3. Членовите на Комисијата, на Секретаријатот на Комисијата и на работните групи, како и научните и стручните работници од соодветни области и организации на здружен труд што по покана учествуваат во работата на Комисијата, на Секретаријатот на Комисијата и на работните групи, имаат право на надомест за исхрана и сместување (дневници) во износи утврдени со Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85, 37/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87 и 9/88).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 188
3 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

463.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ЗА МЕГУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБРАКАЈ**

1. За преминување на државната граница се определуваат сезонски гранични премини за меѓународен помор-

ски сообраќај: Изола, Новиград, Примоштен, Хвар и Будва.

2. Граничните премини од точка 1 на ова решение ќе работат од 1 јуни до 15 септември 1988 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 185
12 мај 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Јанез Земљарич, с. р.

464.

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и на завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/87) во член 12 став 2 во одредбите под 4 по зборот: „година“ се додаваат зборовите: „и на пресметаните лични доходи од средствата што се примени во согласност со одредбите на член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87 и 75/87).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-7342/1
7 јуни 1988 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

465.

Врз основа на член 9 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/88), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИ

Член 1

Општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности во републиката односно во автономната покраина, надлежните органи во општествено-политичките заедници во републиката односно во автономната покраина и надлежните органи односно организации на ниво на федерацијата (во натамошниот текст: корисниците на средства) од чл. 1, 2 и 3

на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/88) – (во натамошниот текст: Законот), го утврдуваат дозволеното ниво на средствата за потрошувачка во 1988 година и доставуваат пресметка до Службата на општественото книговодство на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

Основица за пресметка на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка за корисниците на средства од чл. 1 и 2 на Законот претставуваат изворните приходи уплатени во периодот јануари-јуни, јануари-септември и јануари-декември 1987 година од уплатните сметки кај Службата на општественото книговодство (Образец Б-2, сметка 840 – Приходи на ОПЗ и сметка 843 – Приходи на СИЗ од општествените дејности) – на жиро-сметката на корисникот на средствата, намалени за износот на средствата од став 3 на член 1 од Законот и зголемени за делот од приходите од основниот данок на промет по основ на трансформирани надомести и цените на нафтените деривати и за намалувањето на нето паричната актива, односно намалени за зголемувањето на нето паричната актива на корисниците на тие средства кај народните, основните и здружените банки.

Приходите од став 1 на овој член, согласно со член 7 став 5 од Законот, можат во 1988 година да се зголемат односно да се намалат за износот на примените односно на отстапените вишоци на приходи.

Основица за пресметка на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка за корисниците на средства од член 3 став 1 на Законот претставуваат изворните приходи уплатени во периодот јануари – јуни, јануари – септември и јануари – декември 1987 година од уплатните сметки кај Службата на општественото книговодство (Образец Б-2, сметка 840 – Приходи на ОПЗ) – на жиро-сметката на корисникот на средства, зголемени за придонесите на републиките и автономните покраини, за делот од приходите од основниот данок на промет по основ на трансформирани надомести од цените на нафтените деривати и за намалувањето на нето паричната актива, односно намалени за зголемувањето на нето паричната актива на корисниците на тие средства кај народните, основните и здружените банки.

Приходите од став 3 на овој член, согласно со член 7 став 5 од Законот, можат во 1988 година да се зголемат односно да се намалат за износот на примените односно на отстапените вишоци на приходи.

Основица за пресметка на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка од член 3 став 2 на Законот претставуваат изворните приходи уплатени во периодот јануари-јуни, јануари-септември и јануари-декември 1987 година од уплатните сметки кај Службата на општественото книговодство (Образец Б-2, сметка 840 – Приходи на ОПЗ, колони 7, 8 и 9) – на жиро-сметките на корисникот на средства, зголемени за делот од приходите на основниот данок на промет по основ на трансформирани надомести од цените на нафтените деривати, ако со пропис на општествено-политичката заедница е определено тие приходи да не се внесуваат во нејзиниот буџет.

Член 3

Нето паричната актива, во смисла на член 4 став 4 од Законот, се утврдува така што состојбата на депозитите на корисниците на средства на 31 декември 1986 година, 30 јуни, 30 септември и 31 декември 1987 година и 30 јуни, 30 септември и 31 декември 1988 година ќе се намали за состојбата на искористените кредити на тие корисници. Состојбата на нето паричната актива се утврдува на Образецот СНПА – Утврдување на состојбата на нето паричната актива на _____ година (во натамошниот текст: Образец СНПА), кој е објавен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 4

Корисниците на средства го утврдуваат дозволеното ниво на средствата за потрошувачка за периодот јануари-јуни, јануари-септември и јануари-декември 1988 година на обрасците што се составен дел на овој правилник, и тоа:

1) на Образецот ИС-1 - Извештај за утврдувањето на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка и на делот од општествените средства што се остварени над тоа ниво за ОПЗ и СИЗ од општествените дејности во републиките и автономните покраини од 1 јануари до _____ 1988 година (во натамошниот текст: Образец ИС-1). Овој образец го поднесуваат корисниците на средства од чл. 1 и 2 на Законот;

2) на Образецот ИС-2 - Извештај за утврдувањето на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка и на делот од општествените средства што ќе се остварат над тоа ниво за потрошувачка на ниво на федерацијата од 1 јануари до _____ 1988 година (во натамошниот текст: Образец ИС-2). Овој образец го поднесуваат корисниците на средства од член 3 став 1 на Законот;

3) на Образецот ИС-3 - Извештај за утврдувањето на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка и на делот од општествените средства што ќе се остварат над тоа ниво за другите корисници во републиките и во автономните покраини од 1 јануари до _____ 1988 година (во натамошниот текст: Образец ИС-3). Овој образец го поднесуваат корисниците на средства од член 3 став 2 на Законот.

Член 5

Корисникот на средства од чл. 1 и 2 на Законот го составува Образецот ИС-1 врз основа на податоците за распоредените приходи од Образецот Б-2 за соодветниот период 1987 и 1988 година и податоците за состојбата на нето паричната актива, и тоа:

1) под реден број 1 во колоната 3 се внесува податокот за уплатените приходи за 1987 година од Образецот Б-2 од сметката 840 од колоните 4, 5 и 6, зголемен за делот од приходите од основниот данок на промет од трансформираниите надомести од цените на нафтените деривати, односно од сметката 843 од колоната 2 на жиро-сметката на корисникот на средствата. Во колоната 4 се внесува податокот за уплатените приходи за 1988 година од Образецот Б-2 од сметката 840 од колоните 4, 5 и 6, зголемен за делот од приходите од основниот данок на промет од трансформираниите надомести од цените на нафтените деривати за периодот јануари-март 1988 година, односно од сметката 843 од колоната 2 на жиро-сметката на корисникот на средствата;

2) под реден број 2 во колоните 3 и 4 се внесува податокот за износот на средствата што од буџетот на републиката односно на автономната покраина се уплатени на име придонес во буџетот на федерацијата и придонес за интервенции во стопанството на ниво на федерацијата во периодот од 1 јануари до крајот на пресметковниот период за кој се поднесува Образецот ИС-1 за обврските од тековната година и за обврските од претходната година. Придонесите за одделни намени се искажуваат на ред. бр. 2.1. до 2.5. Под ред. бр. 2.6. САН Косово ќе го искажува делот од приходите од отстапениот основен данок на промет на нафтни деривати;

3) под ред. бр. 4 и 5 во колоната 4 се внесуваат податоци за отстапените односно примените вишоци на приходи, согласно со член 7 став 5 од Законот;

4) под реден број 6 односно 7, во колоните 3 и 4 се внесуваат податоците од реден број 10 од Образецот СНПА;

5) под реден број 8 во колоните 3 и 4 се искажуваат приходите за потрошувачка, кои се состојат од износите на изворните приходи зголемени за примените вишоци на приходи, и за намалувањето на нето паричната актива, односно намалени за отстапените вишоци на приходи и за зголемувањето на нето паричната актива;

6) под реден број 8.1. во колоната 3 се внесува податокот од сметката 840 на Образецот Б-2 од колоните 4, 5 и 6 од ред. бр. 014 до 028, 103, 111, до 122 и 199 до 202;

7) под реден број 8.2. во колоната 3 се внесува податокот за износот на средства кој од буџетот е пренесен за стоковни резерви. Ако републиката односно автономната покраина со свои прописи определила сиот основен данок на промет на нафтни деривати да се внесува во нејзиниот буџет, а потоа од буџетот да се издвојува дел од средствата за финансирање на стоковните резерви, за изградба и одржување на патишта, развој на рудниците за јаглен, за истражување на нафта и гас и др., под овој реден број се внесува и податокот за исплатените износи за тие намени, согласно со прописот со кој е тоа уредено.

Корисниците на средства за односниот период на

1987 година и за периодот јануари-март 1988 година ќе обезбедат податоци за надоместите од цените на нафтените деривати што се трансформирани во основен данок на промет од сметките на корисниците на кои им се уплатувани тие надомести;

8) под реден број 8.3. во колоната 3 се внесува износот што ќе се добие кога износот од редниот број 8 ќе се намали за износите од ред. бр. 8.1. и 8.2. од колоната 3;

9) под реден број 9 во колоната 4 корисниците на средства во републиките и автономните покраини ги внесуваат соодветните стапки на растежот од член 1 односно член 2 на Законот. Ако во републиката односно во автономната покраина е утврден диференциран растеж на средствата во смисла на член 5 од Законот, под тој реден број во колоната 4 се внесува утврдената стапка на тој растеж;

10) под реден број 10 во колоната 4 корисниците на средства ги внесуваат стапките на растежот од член 3 на Законот;

11) под ред. бр. 11, 12 и 13 корисниците на средства го утврдуваат дозволниот износ на средствата за потрошувачка во односниот пресметковен период, според Образецот ИС-1.

Член 6

Корисниците на средства на ниво на федерацијата го составуваат Образецот ИС-2 врз основа на податоците за изворните приходи уплатени од уплатната сметка 840 на Образецот Б-2 за соодветниот период на 1987 и 1988 година, врз основа на податоците за уплатениот придонес на републиките и автономните покраини и врз основа на податоците за уплатените приходи од основниот данок на промет на нафтни деривати што се користат за интервенции во стопанството на ниво на федерацијата (за стоковни резерви, за изградба на авто-пат, за курсни разлики и за враќање на царина и други увозни давачки) - на сметките на корисниците на средства.

Корисниците на средства од став 1 на овој член за односниот период на 1987 година и за периодот јануари-март 1988 година ќе обезбедат податоци за надоместите од цените на нафтените деривати што се трансформирани во основен данок на промет, од сметките на корисниците на кои им се уплатувани тие надомести.

Образецот ИС-2 се составува на следниот начин:

1) под реден број 1 корисникот на средства внесува податоци за уплатените изворни приходи од Образецот Б-2 од сметката 840 од колоните 3, 7, 8 и 9 за соодветниот период на 1987 и 1988 година. Износот на уплатените изворни приходи во односните пресметковни периоди на 1987 и за периодот јануари-март 1988 година се зголемува за износот на средствата што е примен по основ на трансформирани надомести од цените на нафтените деривати во основен данок на промет;

2) под реден број 2 се внесува податокот за примените износи на средствата по основ на придонесите на републиките и автономните покраини во односниот пресметковен период за обврските од тековната година и за обврските од претходната година;

3) под ред. бр. 4 и 5 во колоната 4 се внесуваат податоци за отстапените односно примените вишоци на приходи;

4) под реден број 6 односно 7 во колоните 3 и 4 се внесуваат податоци од редниот број 10 од Образецот СНПА;

5) под ред. бр. 8, 9 и 10 корисникот на средства внесува податоци во согласност со текстот даден во Образецот ИС-2.

Член 7

Надлежниот орган на општествено-политичката заедница, за делот од приходите од даноци и други давачки што општествено-политичката заедница со свој пропис им го отстапила на други корисници, го составува Образецот ИС-3 врз основа на податоците од Образецот Б-2 од сметката 840 од колоните 7, 8 и 9 за соодветниот период на 1987 и 1988 година.

Надлежниот орган ги пополнува податоците под ред. бр. 1, 2 и 3 на Образецот ИС-3.

Член 8

Корисникот на средства ја утврдува состојбата на нето паричната актива на 31 декември 1986 година, 30 јуни, 30 септември и 31 декември 1987 година и 30 јуни, 30 септември и 31 декември 1988 година на Образецот СНПА.

Образецот СНПА се составува на следниот начин:

1) под реден број 1 се внесува состојбата на жиро-сметките на СИЗ од општествените дејности и жиро-сметките на буџетите на општествено-политичките заедници, и органите, организациите и фондовите на општествено-политичката заедница што се финансираат од буџетите на тие заедници;

2) под реден број 2 се внесуваат податоци од сметките на средствата за заедничка потрошувачка, за станбена изградба, за инвестиции, за резерви и други депозити по видување (посебни намени, девизни средства итн.);

3) под реден број 3 се внесуваат податоци за краткорочните орочени депозити за станбена изградба и други краткорочно орочени депозити;

4) под реден број 3 се внесуваат податоци за краткорочните орочени депозити од сметките на депозитите и на долгорочно здружените средства за станбено-комунална изградба и за други намени;

5) под реден број 5 се внесува збирот на износите искажани од реден број 1 до реден број 4;

6) под реден број 6 се внесуваат податоци за користените краткорочни кредити за станбено-комунална дејност и за други намени;

7) под реден број 7 се внесува податок за користените долгорочни кредити за инвестиции, стокосни резерви, станбена изградба, за санација и друго;

8) под реден број 8 се внесува збирот на износите на кредитите (реден број 6 плус реден број 7);

9) под реден број 9 се искажува состојбата на нето паричната актива (реден број 5 минус реден број 8);

10) под реден број 10 се утврдува зголемувањето односно намалувањето на нето паричната актива.

Зголемувањето односно намалувањето на нето паричната актива се утврдува така што состојбата на нето паричната актива на крајот од пресметковниот период (реден број 9 колона 4 односно колона 6) ќе се намали за почетната состојба на нето паричната актива (реден број 9 колона 3 односно колона 5 на Образецот СНПА). За секој пресметковен период почетната состојба за колоната 3 на Образецот ИС-1 и Образецот ИС-2 е 31 декември 1986 година, а за колоната 4 – 31 декември 1987 година.

Зголемувањето односно намалувањето на нето паричната актива од реден број 10 колона 4 се внесува на реден број 6 односно 7 колона 3 на Образецот ИС-1 односно Образецот ИС-2, а зголемувањето односно намалувањето на нето паричната актива од реден број 10 колона 6 се внесува на реден број 6 односно 7 колона 4.

Член 9

Состојбата на нето паричната актива на општествено-политичката заедница је опфаќа состојбата на депозитите на буџетот на општествено-политичката заедница и на нејзините органи, организации и фондови, намалена за состојбата на искористените кредити на буџетот на општествено-политичката заедница и нејзините органи, организации и фондови.

Органите, организациите и фондовите на општествено-политичката заедница се должни податоците од став 1 на овој член да му ги достават на надлежниот орган кој го води буџетот на општествено-политичката заедница, во рок од три дена од денот на истекот на периодот за кој се врши пресметка на вишоците на приходи.

Член 10

Корисникот на средства, согласно со член 6 став 4 од Законот, може на Службата на општественото книговодство, заради утврдување на вишоците на приходи, да ѝ поднесува, месечно на пропишаниот образец, податоци за односниот пресметковен период. Податоците се внесуваат за периодот од јануари до заклучно со тековниот месец на 1988 година и за односниот период на 1987 година.

За утврдување на дозволеното ниво на средствата се зема стапката на растежот која се однесува на пресметковниот период на кого му припаѓа тековниот месец.

Член 11

Корисниците на средства кои почнуваат да работат по денот на влегувањето на Законот во сила ќе ги утврдуваат дозволените нивоа на средствата за потрошувачка во согласност со член 5 од Законот. Корисникот на средства кој настанал со раздвојување или со спојување на дотогашни корисници ќе го утврди дозволниот износ на средствата во согласност со податоците што постоеле за вршење на односната функција пред раздвојувањето односно спојувањето на корисниците.

Член 12

Корисниците на средства кон Образецот ИС-1 и Образецот ИС-2 го доставуваат и Образецот СНПА.

Член 13

Корисниците на средства ѝ ги доставуваат на службата на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка Образецот ИС-1, ИС-2, ИС-3 и Образецот СНПА во два примерока, во роковите утврдени во член 6 став 1 од Законот.

Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-7114
31 мај 1988 година
Белград

Заменик
на сојузниот секретар за
финансии,
Вук Огњановиќ, с. р.

Образец ИС-1

(ОПЗ, СИЗ)

ИЗВЕШТАЈ
ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКА И НА ДЕЛОТ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО СЕ ОСТВАРЕНИ НАД ТОА НИВО ЗА ОПЗ И СИЗ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 1988 ГОДИНА

– во илјади динари –

Реден број	Опис	јануари 1987 година	јануари 1988 година
1	2	3	4
1	Изворни приходи (Образец Б-2; сметка 840 или 843)		
2	Приходи односно средства што не се ограничуваат Во тоа:		
	2.1. Придонес од буџетите на републиките и автономните покраини во буџетот на федерацијата		
	2.2. Регрес за вештачки ѓубрива		
	2.3. Регрес за камати во земјоделството		
	2.4. Курсни разлики		
	2.5. Средства за поттикнување на технолошкиот развој		

1	2	3	4
2.6.	Дел од приходите од отстапениот основен данок на промет на нафтени деривати на САП Косово		
3	Изворни приходи за потрошувачка (реден број 1 минус реден број 2)		
4	Отстапени вишоци на приходи (член 7 став 5)	× × ×	
5	Примени вишоци на приходи (член 7 став 5)	× × ×	
6	Намалување на состојбата на нето паричната актива		
7	Зголемување на состојбата на нето паричната актива		
8	Вкупно приходи за потрошувачка (реден број 3 + реден број 5 + реден број 6 минус реден број 4 минус реден број 7)		
	Во тоа:		
	8.1. Приходи на буџетот од населението		× × ×
	8.2. Средства за стоковни резерви и други интервенции од цените на нафтени деривати		× × ×
	8.3. Други приходи (реден број 8 минус ред. бр. 8.1 и 8.2)		× × ×
9	Утврдена стапка на растежот од член 1 односно член 5 или член 2 на Законот за редниот број 8.3	× × ×	
10	Утврдена стапка на растежот од член 3 на Законот за ред. бр. 8.1 и 8.2	× × ×	
11	Дозволен износ на средства за потрошувачка во односниот период на 1988 година (реден број 8.3 колона 3 × реден број 9 колона 4 : 100 плус реден број 8.3 колона 3)	× × ×	
12	Дозволен износ на средствата за потрошувачка во односниот период на 1988 година (реден број 8.1 и реден број 8.2 колона 3 × реден број 10 колона 4 : 100 плус ред. бр. 8.1 и 8.2 колона 3)	× × ×	
13	Вкупно дозволени средства за потрошувачка (реден број 11 + реден број 12)	× × ×	
14	Повеќе остварени средства (реден број 8 колона 4 минус реден број 13 колона 4)	× × ×	
15	Помалку остварени средства (реден број 13 колона 4 минус реден број 8 колона 4)	× × ×	
16	Издвоени средства по претходната пресметка	× × ×	
17	Обврска за издвојување на средства (реден број 14 минус реден број 16)	× × ×	
18	Обврска за враќање на средствата издвоени по претходната пресметка (реден број 16 минус реден број 14)	× × ×	

Во _____ 198_____ година

(Потпис на раководителот
на финансиската служба)

(М.П.)

(Потпис на одговорното
лице)

Образец ИС-2

Надлежен орган односно
организација

ИЗВЕШТАЈ
ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКА И НА ДЕЛОТ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО СЕ ОСТВАРЕНИ НАД ТОА НИВО ЗА ПОТРОШУВАЧКА НА НИВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 1988 ГОДИНА

– во илјади динари –

Реден број	Опис	Јануари 1987 година	Јануари 1988 година
1	2	3	4
1	Изворни приходи (Образец Б-2 сметка 840)		
2	Придонеси од буџетите на републиките и автономните покраини		
	Во тоа:		
	2.1. за буџетот на федерацијата		
	2.2. за регрес за вештачко гудбриво		
	2.3. за регрес за камати во земјоделството		
	2.4. за курсни разлики		
	2.5. за поттикнување на технолошкиот развој		
3	Изворни приходи и придонеси за потрошувачка (реден број 1 плус реден број 2)		
4	Отстапени вишоци на приходи (член 7 став 5)	× × ×	
5	Примени вишоци на приходи (член 7 став 5)	× × ×	
6	Намалување на состојбата на нето паричната актива		
7	Зголемување на состојбата на нето паричната актива		
8	Вкупно приходи за потрошувачка (реден број 3 плус ред. бр. 5 и 6 минус реден број 4 минус реден број 7)		
9	Утврдена стапка на растежот од член 3 на Законот	× × ×	
10	Дозволен износ на средства за потрошувачка (реден број 8 колона 3 × реден број 9 колона 4 : 100 плус реден број 8 колона 3)	× × ×	
11	Повеќе остварени приходи (реден број 8 колона 4 минус реден број 10 колона 4)	× × ×	
12	Помалку остварени приходи (реден број 10 колона 4 минус реден број 8 колона 4)	× × ×	
13	Издвоени средства по претходната пресметка	× × ×	
14	Обврска за издвојување на средства (реден број 11 минус реден број 13)	× × ×	
15	Обврска за враќање на средства издвоени по претходната пресметка (реден број 13 минус реден број 11)	× × ×	

Во _____ 198_____ година

(Потпис на раководителот
на финансиската служба)

(М.П.)

(Потпис на одговорното
лице)

Образец ИС-3

Надлежен орган на ОПЗ

ИЗВЕШТАЈ

ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКА И НА ДЕЛОТ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО СЕ ОСТВАРЕНИ НАД ТОА НИВО ЗА ДРУГИ КОРИСНИЦИ ВО РЕПУБЛИКАТА И АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 1988 ГОДИНА

- во илјади динари -

Реден број	Опис	Јануари 1987 година	Јануари 1988 година
1	2	3	4
1	Приходи за интервенции (Образец Б-2 сметка 840, кол. 7, 8 и 9)		
2	Утврдена стапка на растежот од член 3 на Законот	× × ×	
3	Дозволен износ на средства (реден број 1 колона 3 × реден број 2 колона 4 : 100 плус реден број 1 колона 3)	× × ×	
4	Повеќе остварени приходи (реден број 1 колона 4 минус реден број 3 колона 4)	× × ×	
5	Помалку остварени приходи (реден број 3 колона 4 минус реден број 1 колона 4)	× × ×	
6	Издвоени средства по претходната пресметка	× × ×	
7	Обврска за издвојување на средства (реден број 4 минус реден број 6)	× × ×	
8	Обврска за враќање на средствата издвоени по претходната пресметка (реден број 6 минус реден број 4)	× × ×	
9	Отстапени вишоци на приходи (член 7 став 5)	× × ×	
10	Примени вишоци на приходи (член 7 став 5)	× × ×	

Во _____ 198_____ година

(Потпис на раководителот на финансиската служба)

(М.П.)

(Потпис на одговорното лице)

Образец СНПА

(Назив и место на корисникот на средствата)

УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА НЕТО ПАРИЧНАТА АКТИВА НА ДЕН

- во илјади динари -

Реден број	Опис	ИЗНОС			
		31.XII 1986	За период I-87	31.XII 1987	За период I-88
1	2	3	4	5	6
1	Жиро-сметки				
2	Издвоени средства за инвестиции, изградба на станови, резерви и др.				
3	Краткорочно орочени депозити				
4	Долгорочно орочени депозити				
5	Вкупно (1 + 2 + 3 + 4)				
6	Краткорочни кредити				
7	Долгорочни кредити				
8	Вкупно кредити (6 + 7)				
9	Состојба на нето паричната актива (5 минус 8)				
10	Зголемување односно намалување на нето паричната актива (реден број 9 колона 5 минус колона 4 и колона 7 минус колона 6)	× × ×		× × ×	

Во _____ 198_____ година

(Потпис на раководителот на финансиската служба)

(М.П.)

(Потпис на одговорното лице)

466.

Врз основа на член 265 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/86), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, СТРУЧНАТА ОБУКА, ИСПИТИТЕ, ДОЗВОЛИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ВОЗДУХОПЛОВНО-СООБРАЌАЈНИОТ ПЕРСОНАЛ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат стручната подготовка, стручната обука, испитите, дозволите и овластува-

њата за вршење на определени стручни работи (во натамошниот текст: овластувањата) и други услови кои мора да ги исполнува воздухопловно-сообраќајниот персонал. Во воздухопловно-сообраќајниот персонал, во смисла на овој правилник, спаѓа и инженерот за подготвување на лет.

Член 2

На лицето кое има стручна подготовка пропишана со овој правилник, кое е стручно обучено и кое ги исполнува пропишаните здравствени услови, а кое ќе положи испит за вршење на определена стручна работа, му се издава дозвола односно овластување за вршење на таа работа.

Член 3

При првото стекнување на дозвола се полага и посебен испит за вршење на определена стручна работа.

Во дозволата од став 1 на овој член може да се запише и ново овластување ако лицето завршило стручна обука, поминало на работите за кои стручно се обучува пропишано време и положило посебен испит за вршење на таа работа.

Член 4

Обемот на теорискиот дел на испитот за стекнување дозвола и обемот на теорискиот дел на посебниот испит за вршење на определена стручна работа се утврдуваат со програма за стручно обучување и проверување на стручноста на воздухопловно-сообраќајниот персонал.

Член 5

Стручната обука за практичниот дел на испитот за стекнување дозвола односно за упис на овластувањето може да се врши само под надзор на лице кое има соодветна дозвола и овластување за инструктор.

II. ИНЖЕНЕР ЗА ПОДГОТОВКА НА ЛЕТ

Член 6

Кандидат за полагање на испит за стекнување дозвола на инженер за подготовка на лет мора да има завршен најмалку VI степен стручна подготовка од воздухопловно-сообраќајна насока, најмалку една година работно искуство на соодветни работи и најмалку еден лет во пилотска кабина во својство на набљудувач според типот на воздухопловот.

Член 7

Теорискиот дел на испитот за стекнување дозвола на инженер за подготовка на лет го опфаќа следното:

- 1) оптоварување на масата и баланс за воздухопловот;
- 2) перформанси на воздухопловот;
- 3) користење на воздухопловот;
- 4) воздухопловна навигација и комуникација;
- 5) воздухопловна метеорологија;
- 6) систем за контрола на летањето и за воздухопловни известувања;
- 7) воздухопловни прописи;
- 8) знаење на англиски јазик.

Член 8

Во дозволата на инженер за подготвување на лет можат да се запишат овластувања за вршење на следните работи:

- 1) утврдување и пресметка на перформансите на воздухопловот;
- 2) утврдување на условите и начинот на контрола на оптоварувањето на масата и на балансот на воздухопловот;
- 3) вршење на навигациска и непосредна подготовка на воздухопловот за лет.

Член 9

Врз основа на дозвола и овластување за вршење на работите од член 8 точка 1 на овој правилник, инженерот за подготвување на лет може да врши работи на: утврдување и пресметка на перформансите на воздухопловот; изработка на анализа за полетување и слетување на воздухопловот на одделен аеродром, изработка на постапки за полетување на воздухопловот со откажување на моторот и изработка на летачко-техничка документација и упатства од областа на перформансите на воздухопловот.

Член 10

Врз основа на дозвола и овластување за вршење на работите од член 8 точка 2 на овој правилник, инженерот за подготвување на лет може да врши работи на: утврдување на условите и начинот на контрола на оптоварувањето на масата и на балансот на воздухопловот и контрола на мерењето на масата на воздухопловот и изработка на летачко-техничка документација и упатства за контрола на оптоварувањето на масата и на балансот на воздухопловот.

Член 11

Врз основа на дозвола и овластување за вршење на работите од член 8 точка 3 на овој правилник, инженерот за подготвување на лет може да врши работи на: навигациска и непосредна подготовка на воздухопловот за лет;

изработка на навигациски планови за лет на воздухопловот; собирање, обработка и анализа на податоци и информации потребни за безбедно вршење на летот и изработка на летачко-техничка документација за навигациска и непосредна подготовка на воздухопловот за лет.

Член 12

Во дозволата на инженер за подготвување на лет, покрај овластувањата од чл. 9, 10 и 11 на овој правилник, може да се запише и овластување за вршење на работите на инструктор.

Член 13

Инженерот за подготвување на лет за полагање на посебен испит за стекнување на овластување за вршење на работите на инструктор мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да има важечка дозвола на инженер за подготвување на лет;
- 2) најмалку три години по стекнувањето на дозволата да вршел работи на инженер за подготвување на лет.

Член 14

Теорискиот дел на посебниот испит за стекнување на овластување за вршење на работи на инструктор за утврдување на перформансите на воздухопловот опфаќа: методика на наставата и обуката, воздухопловни прописи и перформанси на воздухопловот.

Теорискиот дел на посебниот испит за стекнување на овластување за вршење на работи на инструктор за утврдување на условите и начинот на контрола на оптоварувањето на масата и на балансот на воздухопловот опфаќа: методика на наставата и обуката, воздухопловни прописи и оптоварување на масата и балансот на воздухопловот.

Теорискиот дел на посебниот испит за стекнување на овластување за вршење на работи на инструктор за навигациски и непосредни подготовки на воздухопловот за лет опфаќа: методика на наставата и обуката, воздухопловни прописи и воздухопловна навигација и комуникација.

Член 15

Инженерот за подготвување на лет кој во дозволата има запишано овластување за вршење на работи на инструктор може да врши обука на инженери за подготвување на лет заради стекнување, продолжување на рокот на важењето и обновување на важењето на дозволата, како и проверка на стручната способност заради продолжување на рокот на важењето и обновување на важењето на дозволата.

III. ИСПИТИ

Член 16

Испитот за стекнување на дозвола односно испитот за стекнување на овластување за вршење на определена стручна работа (посебен испит) се состои од теориски и практичен дел.

Теорискиот дел на испитот за стекнување на дозвола и на посебниот испит за стекнување на овластување се состои во практично применување на стекнатото знаење во работата на определени стручни работи.

Член 17

Писмена пријава за полагање на испит и на посебен испит кандидатот поднесува до Сојузниот комитет за сообраќај и врски најдоцна 30 дена пред редовниот испитен рок.

Кон писмената пријава за полагање на испит и на посебен испит, кандидатот поднесува докази за исполнувањето на пропишаните услови, и тоа: за школската подготовка, дека е стручно обучен, дека поминал определено време на соодветни работи и дека уплатил надомест за проверување на стручната способност.

Писмена пријава кандидатот поднесува и кога полага поправен испит.

Член 18

Сојузниот комитет за сообраќај и врски, по приемот на пријавата за полагање на испит, утврдува дали кандидатот ги исполнува пропишаните услови за полагање на испитот.

Ако утврди дека кандидатот ги исполнува пропишаните услови, во рок од 30 дена од денот на приемот на пријавата донесува решение за формирање на комисија за полагање на испит (во натамошниот текст: комисијата) во кое се определува бројот на членовите и составот на комисијата, како и денот, часот и местото на полагањето на испитот. Денот на полагањето на испитот не може да биде определен во рок пократок од 15 дена од денот на врачувањето на решението на кандидатот, освен ако кандидатот бара испитот да го полага пред тој рок.

Член 19

Комисијата ја сочинуваат претседател, потребен број на членови и секретар.

Бројот на членовите на комисијата се утврдува во зависност од бројот на предметите, односно од обемот на практичниот дел на испитот, при што еден член на комисијата може да биде испитуван најмногу за три предмети.

За член на комисијата за теорискиот дел на испитот може да биде именувано лице кое има најмалку ист степен на стручна подготовка како и кандидатот за полагање на испитот, а за член на комисијата за практичниот дел на испитот – уште и соодветна важечка дозвола и овластување за кое кандидатот го полага испитот.

Со решението за именување на комисијата се определува и претседател на комисијата од редовите на членовите на комисијата.

За член на комисијата, по правило, се именува лице кое не го обучувало кандидатот за практичниот дел на испитот.

Член 20

Претседателот на комисијата го испитува кандидатот од областа за која е именуван во решението, присуствува на сите фази на испитот, се грижи за законитоста и правилноста на спроведувањето на испитот, врши увид во подготвувањето на испитот и на испитниот материјал и во идентификацијата на пријавените кандидати, по завршениот испит го оценува успехот на кандидатот и резултатот го внесува во испитната листа на кандидатите.

Членот на комисијата го испитува кандидатот од областа за која е именуван во решението. По завршениот испит го оценува успехот на кандидатот и резултатот го внесува во испитната листа на кандидатите, со потпис.

Секретарот на комисијата го подготвува решението за формирање на комисија, го организира целокупниот тек на испитот во согласност со програмата за стручно обучување и проверување на стручноста на воздухопловно-сообраќајниот персонал, изработува испитни прашања, тестови и др., го подготвува испитот и испитниот материјал и врши други административно-технички работи во врска со организацијата и спроведувањето на испитот.

Член 21

За работата на комисијата и за испитите се води записник.

Записникот го води секретарот на комисијата односно член на комисијата што ќе го определи претседателот на комисијата.

Записникот го потпишува претседателот и членовите на комисијата и секретарот и, заедно со извештајот за резултатот од испитот, го доставуваат до Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Член 22

Испитот се полага во редовни и вонредни испитни рокови што ги утврдува Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Редовните испитни рокови се определуваат најмалку трипати годишно во временски период од четири месеци.

Вонредни испитни рокови се определуваат ако се пријават повеќе од пет кандидати односно ако за тоа се покаже особена потреба.

Член 23

Усниот дел на испитот кандидатот го полага по успешно изработен писмен дел на испитот.

Писмениот дел на испитот успешно е изработен ако содржи најмалку 80% точни одговори.

Кандидат кој на теорискиот дел на испитот односно на теорискиот дел на посебниот испит не положи два

предмета, може да полага поправен испит во рок што ќе го определи комисијата, а кој не може да биде пократок од 30 дена од денот на соопштувањето на резултатите од испитот.

Ако кандидатот не го положи поправниот испит, ќе се смета дека не го положил испитот и мора повторно да го полага.

Член 24

По положениот теориски дел на испитот и на посебниот испит кандидатот го полага практичниот дел на испитот.

Ако кандидатот не го положи практичниот дел на испитот, ќе се смета дека не го положил испитот.

Член 25

Полагањето на испитот односно на посебниот испит кандидатот може да го повтори ако времето помеѓу двете полагања не е пократко од три месеци.

Член 26

Комисијата го оценува целокупниот успех на кандидатот на испитот односно на посебниот испит со оценка „положил“ или „не положил“.

Член 27

Одредбите од чл. 16 до 26 на овој правилник се применуваат и врз спроведувањето на испит при вонредна проверка на стручната способност.

IV. ДОЗВОЛА

Член 28

По барање на лицето кое ќе положи испит за стекнување на дозвола, Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава дозвола, врз основа на која тоа лице може самостојно да ги врши работите за кои положило испит.

По барање на лицето кое ќе положи посебен испит за вршење на определена стручна работа, Сојузниот комитет за сообраќај и врски во важечката дозвола го запишува овластувањето за самостојно вршење на определената стручна работа за која положило посебен испит.

Член 29

Барањата од член 28 на овој правилник содржат лични податоци за подносителот на барањето: име и презиме, датум и место на раѓањето, адреса на живеалиштето односно на престојувалиштето и назначување на дозволата за чие издавање се поднесува барањето.

Кон барањето од став 1 на овој член се прилага уверение за положениот испит односно посебен испит и доказ за здравствената способност на подносителот на барањето.

Член 30

Барање за продолжување на рокот на важењето на дозволата може да се поднесе најдоцна 30 дена пред истекот на рокот на важењето на дозволата.

Член 31

Кон барањето за продолжување на рокот на важењето на дозволата имателот на дозволата мора да поднесе:

1) ако во текот на важењето на дозволата имал прекин во работата пократок од шест месеци или немад прекин – докази:

а) за здравствената способност;

б) дека на соодветни работи поминал најмалку 18 месеци;

2) ако во текот на важењето на дозволата имал прекин во работата подолг од шест месеци – докази:

а) за здравствената способност;

б) дека на соодветни работи поминал непрекинато најмалку шест месеци пред истекот на рокот на важењето на дозволата;

в) дека овластено лице извршило проверка на неговата стручна способност;

3) доказ дека во текот на 12 месеци имал најмалку еден лет во пилотска кабина во својство на набљудувач според типот на воздухопловот.

Член 32

Кон барањето за обновување на важењето на дозволата имателот на дозволата мора да го поднесе следното

1) ако од денот на истекот на рокот на важењето на дозволата поминале помалку од шест месеци – докази:

а) за здравствената способност;

б) дека на соодветни работи поминал едноподруго најмалку девет месеци пред истекот на рокот на важењето на дозволата;

в) дека овластено лице извршило проверка на неговата стручна способност;

2) ако од денот на истекот на рокот на важењето на дозволата поминале повеќе од шест месеци – докази:

а) за здравствената способност;

б) дека на соодветни работи поминал едноподруго најмалку девет месеци пред истекот на рокот на важењето на дозволата;

в) дека од теорискиот дел на испитот за стекнување на дозвола ги положил воздухопловните прописи, како и посебниот испит за стекнување на овластување;

3) доказ дека во текот на 12 месеци имал најмалку еден лет во пилотска кабина во својство на набљудувач според типот на воздухопловот.

Ако од денот на истекот на рокот на важењето на дозволата поминале повеќе од 24 месеци, имателот на дозволата мора повторно да го полага испитот за стекнување на дозвола.

Член 33

Рокот на важењето на дозволата се продолжува односно се обновува за она овластување за кое се стекнале условите пропишани со овој правилник.

Овластувањето за вршење на определена стручна работа престанува да важи ако не се стекнале условите пропишани со овој правилник.

Член 34

Образецот на дозволата од член 28 на овој правилник содржи: грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, назив на сојузниот орган на управата кој ја издава дозволата, назив на дозволата и рубрики во кои се внесува: регистарски број, име и презиме и адреса на живеалиштето односно на престојувалиштето на имателот на дозволата, датум на издавањето на дозволата и потпис на овластеното лице кое ја издало дозволата, место за фотографија и потпис на имателот на дозволата, место за запишување на овластувањето за вршење на определени стручни работи и место за запишување на продолжувањето на рокот на важењето на дозволата.

Образецот на дозволата се печати на еден од јазиците на народите и народностите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на англиски јазик.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Полагање на теорискиот дел на испитот пропишан со овој правилник нема да се бара како услов за издавање на дозвола до 1 мај 1989 година за лице кое има најмалку пет години работно искуство на работите на инженер за подготвување на лет.

Лицето кое има најмалку 10 години работно искуство на работите на инженер за подготвување на лет може до 1 мај 1989 година да полага испит за овластување на инструктор иако не го исполнува условот од член 13 точка 2 на овој правилник.

Член 36

За член на комисијата за практичниот дел на испитот може до 1 мај 1989 година да биде именувано лице кое нема соодветна дозвола и овластување за кое кандидатот полага испит, ако има најмалку 10 години работно искуство на работите на инженер за подготвување на лет.

Член 37

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1489/1
29 февруари 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Андреј Грахор, с. р.

467.

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за амортизацијата на општествените средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86), во согласност со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА КОЛИЧИНАТА НА ДРВНАТА МАСА, КВАЛИТЕТНАТА СТРУКТУРА И ДРУГИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ШУМИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ТАА ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на утврдување на количината на дрвната маса, квалитетната структура на дрвната маса, елементите за определување на вредноста на дрвната маса во шумите и начинот на утврдување на таа вредност.

Под елементи за определување на вредноста на дрвната маса во шумите се подразбираат и трошоците за производство и вредноста на шумските сортименти.

Член 2

Под количина на дрвната маса, во смисла на овој правилник, се подразбира бруто дрвната маса по видови дрвја искажана во шумско-стопанската основа односно во планот и програмата за стопанисување со шумите.

Нето дрвната маса се пресметува како просечно искористена дрвна маса по вид дрвја за последните десет години (просечен процент на искористување).

Член 3

Под квалитетна структура на дрвната маса, во смисла на овој правилник, се подразбира процентуалниот однос на шумските сортименти по класи, остварен како просек во последните десет години, не сметајќи ја годината во која се пресметува вредноста на шумите.

Член 4

Под трошоците за производство на шумски сортименти, во смисла на овој правилник, се подразбираат трошоците од книговодствената евиденција во претходната година.

Член 5

Вредноста на произведената дрвна маса (шумските сортименти), во смисла на овој правилник, се пресметува по највисоките остварени продажни цени во претходната година, не сметајќи ја годината во која се пресметува вредноста на шумите. Вредноста на шумските сортименти кои во претходната година не се произведени, се пресметува по цените од продажниот ценовник од претходната година.

Член 6

Вредноста на шумите во општествена сопственост ја утврдуваат организациите на здружен труд што ги користат шумите во општествена сопственост – односно другите корисници на шумите во општествена сопственост (во натамошниот текст: корисници на шумите).

Вредноста на шумите ја содржи и вредноста на младите шуми чијшто пречник на стеблата во височина на градите е помал од десет сантиметри.

Член 7

Корисниците на шумите ја утврдуваат вкупната количина на дрвната маса според податоците од шумско-стопанските основи односно од плановите и програмите за стопанисување со шумите.

Вредноста на шумите се пресметува и се искажува по стопански единици, шумско-стопански подрачја и корисници на општествени шуми.

Член 8

Вредноста на шумите со стебла кои имаат пречник поголем од десет сантиметра во височина на градите, се утврдува така што од вредноста на шумските сортименти, пресметана според одредбите на член 5 од овој правилник, се одбиваат трошоците за нивно производство.

Член 9

Вредноста на младите шуми се утврдува според трошоците за подигање на тие шуми.

Трошоците за подигање на млади шуми по вештачки пат се утврдуваат според височината на трошоците за подигање во годината во која се утврдува вредноста на шумата, а трошоците на младите шуми настанати по природен пат се утврдуваат во височина на трошоците што би настанале шумата да е подигната со вештачко пошумување со семе, во годината во која се утврдува вредноста на шумите.

Трошоците на младите фидански шуми се утврдуваат во височина на една третина од трошоците за вештачко пошумување со семе во годината во која се утврдува вредноста.

Трошоците за подигање на млади шуми ги содржат издатоците за подготовка на земјиштето, набавка на семе и на посадочен материјал, нега, чистење, проредување, одводнување, заштитни средства, трошоците за работа на механизација и транспортни средства, изградба на пристапни патишта и подигање на огради.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1104/2

14 март 1988 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Саво Вујков, с. р.

468.

Врз основа на член 17, став 7 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ТЕСТОВИ И МЕТОДИ И ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ВЕТЕРИНАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ГИ ПРОВЕРУВААТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО ОБЛАСТИТЕ НА ДИЈАГНОСТИКАТА НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВОТНИТЕ И НА ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНАТА ИСПРАВНОСТ НА СУРОВИНИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат лабораториските тестови и методи и условите што мораат да ги исполнуваат ветеринарските организации на здружен труд што ги проверуваат резултатите од лабораториските испитувања и применетите тестови и методи во областите на дијагностиката на заразните болести кај животните и на ветеринарско-санитарната исправност на сировините и производите од животинско потекло (во натамошниот текст: координирачки лаборатории), како и начинот на проверувањето на резултатите и на лабораториските тестови и методи.

Член 2

Во лабораториското испитување на одделни заразни болести кај животните, се применуваат следните тестови и методи:

- 1) АФРИКАНСКА ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ
 - а) тест на флуоресцентни антители (ТФА)
 - б) агар-гел преципитација (АГР)
 - в) хемадсорпција (тест по Malmquist)
 - г) биолошки оглед на свињи
 - д) ЕЛИСА
- 2) АФРИКАНСКА САКАГИЈА
 - а) микроскопски преглед
- 3) АКАРОЗА КАЈ ПЧЕЛИТЕ
 - а) микроскопски преглед на трахеите
- 4) АТРОФИЧЕН РИНИТИС КАЈ СВИЊИТЕ
 - а) културелен преглед
 - б) серолошки преглед

- 5) АУЈЕСКИЕВА БОЛЕСТ
 - а) тест на флуоресцентни антители (ТФА)
 - б) серум-неутрализационен тест (SN1)
 - в) биолошки оглед на питом зајак или глушец
 - г) култура на ткивото (КТ)
- 6) АНТРАКС (БЕДРЕНИЦА)
 - а) серолошки преглед (Асколиева проба)
 - б) микроскопски преглед
 - в) културелен преглед
 - г) биолошки оглед на глушец
- 7) БЕСНИЛО
 - а) тест на флуоресцентни антители (ТФА)
 - б) микроскопски преглед на Негриеви тела
 - в) биолошки оглед на глушец
- 8) СИПАНИЦИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ
 - а) микроскопски преглед
 - б) серолошки преглед
 - в) култура на ткивото (КТ)
- 9) БРУЦЕЛОЗА
 - а) бавна аглутинација
 - б) реакција на врзување на комплемент (RVK)
 - в) брза крвна аглутинација
 - г) млечно прстенеста проба (МРР)
 - д) културелен преглед
 - е) биолошки оглед на опитно животно
- 10) ЦИСТИЦЕРКОЗА
 - а) паразитолошки преглед
 - б) микроскопски преглед
- 11) ДИЗЕНТЕРИЈА КАЈ СВИЊИТЕ
 - а) микроскопски преглед
 - б) тест на флуоресцентни антители (ТФА)
 - в) културелен преглед
- 12) ЕХИНОКОКОЗА
 - а) паразитолошки преглед
 - б) микроскопски преглед
- 13) ЕНЗООТСКА ЛЕУКОЗА КАЈ ГОВЕДАТА
 - а) агар-гел-преципитација (АГР)
 - б) ЕЛИСА
- 14) ЕРИТРОДЕРМАТИТИС КАЈ КРАПОТ
 - а) патоанатомски преглед
 - б) културелен преглед
 - в) микроскопски преглед
- 15) ФУРУНКУЛОЗА КАЈ ПАСТРМКИТЕ
 - а) патоанатомски преглед
 - б) културелен преглед
 - в) брза аглутинација
- 16) ГУМБОРО БОЛЕСТ
 - а) серум-неутрализационен тест (SNT)
 - б) култура на ткивото (КТ)
 - в) изолација на вирусот кај кокошкини ембриони
 - г) агар-гел-преципитација (АГР)
- 17) ГЕНИТАЛНА КАМПИЛОБАКТЕРИОЗА
 - а) микроскопски преглед
 - б) серолошки преглед
 - в) мукоаглутинација
 - г) културелен преглед
- 18) ГОВЕДСКА ЧУМА
 - а) агар-гел-преципитација (АГР)
 - б) реакција на врзување на комплемент (RVK)
 - в) тест на флуоресцентни антители (ТФА)
 - г) култура на ткивото (КТ)
 - д) биолошки оглед врз теле
- 19) ХЕМОРАГИЧНА СЕПТИКЕМИЈА КАЈ ГОВЕДАТА
 - а) микроскопски преглед
 - б) културелен преглед
- 20) ИНФЕКТИВНА АНЕМИЈА КАЈ ЧАПУНКАРИТЕ
 - а) агар-гел-преципитација (АГР-СOGGINS)
 - б) реакција на врзување на комплемент (RVK)
- 21) ИНФЛУЕНЦА КАЈ КОЊИТЕ
 - а) изолација на вирусот кај кокошкини ембриони
 - б) хемаглутинација (НА)
 - в) инхибиција на хемаглутинација (НИ)
 - г) серум – неутрализационен тест (SNT)
- 22) КЛАСИЧНА ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ
 - а) тест на флуоресцентните антители на култура на ткивото (ТФА)
 - б) агар-гел преципитација (АГР)
 - в) биолошки оглед врз питом зајак (термичка реакција) и врз свиња

- 23) ЧУМА КАЈ КОЊИТЕ
 - а) реакција на врзувањето на комплемент (RVK)
 - б) серум-неутрализационен тест (SNT)
 - в) култура на ткивото (КТ)
- 24) ЧУМА КАЈ ПЧЕЛИТЕ
 - а) микроскопски преглед
 - б) културелен преглед
- 25) ЧУМА КАЈ ПЕРНАТА ЖИВИНА
 - а) изолација на вирусот на кокошкин ембрион
 - б) хемаглутинација (НА)
 - в) инхибиција на хемаглутинација (HI)
 - г) серум-неутрализационен тест (SNT)
- 26) КЈУ ТРЕСКИ
 - а) микроскопски преглед
 - б) реакција на врзување на комплемент (RVK)
 - в) тест на флуоресцентни антитела (TFA)
 - г) микроаглутинација
 - д) изолација на причинителите кај кокошкини ембриони
- 27) ЛЕПТОСПИРОЗА
 - а) реакција на аглутинација-лиза
 - б) микроскопски преглед
 - в) културелен преглед
- 28) ЛИСТЕРИОЗА
 - а) културелен преглед
 - б) тест на флуоресцентни антитела (TFA)
 - в) биолошки оглед врз опитно животно
- 29) МАРЕКОВА БОЛЕСТ
 - а) изолација на вирусот кај кокошкини ембриони
 - б) култура на ткивото (КТ)
 - в) неутрализационен тест (NT)
 - г) агар-гел-преципитација (AGP)
 - д) хистолошки преглед
- 30) МИКОПЛАЗМОЗА КАЈ ПЕРНАТА ЖИВИНА
 - а) културелен преглед
 - б) сероаглутинација
- 31) МИКСОМАТОЗА
 - а) тест на флуоресцентни антитела (TFA)
 - б) серум-неутрализационен тест (SNT)
 - в) култура на ткивото (КТ)
- 32) НОЗЕМОЗА КАЈ ПЧЕЛИТЕ
 - а) микроскопски преглед
- 33) ЊУКАСТЛ БОЛЕСТ
 - а) изолација на вирусот кај кокошкини ембриони
 - б) хемаглутинација (НА)
 - в) инхибиција на хемаглутинација (HI)
 - г) серум-неутрализационен тест (SNT)
- 34) ЗАРАЗА НА БЕЛИТЕ ДРОБОВИ КАЈ ГОВЕДАТА
 - а) реакција на врзување на комплемент (RVK)
 - б) културелен преглед
- 35) ПОЛНА ЗАРАЗА КАЈ КОЊИТЕ
 - а) реакција на врзување на комплемент (RVK)
 - б) биолошки оглед на опитно животно
- 36) ПРОЛЕТНА ВИРЕМИЈА КАЈ КРАПОТ
 - а) клинички преглед
 - б) култура на ткивото (КТ)
- 37) ПСИТАКОЗА
 - а) микроскопски преглед
 - б) тест на флуоресцентни антитела (TFA)
 - в) изолација на причинителот кај кокошкини ембриони
 - г) култура на ткивото (КТ)
 - д) реакција на врзување на комплемент (RVK)
 - е) микроаглутинација
- 38) САКАГИЈА
 - а) реакција на врзување на комплемент (RVK)
 - б) микроскопски преглед
 - в) културелен преглед
- 39) САЛМОНЕЛОЗА
 - а) културелен преглед
 - б) серолошка типизација
- 40) ЛИГАВКА И ШАП
 - а) реакција на врзување на комплемент (RVK)
 - б) култура на ткивото (КТ)
 - в) серум-неутрализационен тест (SNT)
 - г) ЕЛИСА
- 41) ТИФУС КАЈ ПЕРНАТА ЖИВИНА
 - а) културелен преглед
 - б) брза аглутинација
 - в) бавна аглутинација
- 42) ТОКСОПЛАЗМОЗА
 - а) микроскопски преглед
 - б) тест на флуоресцентни антитела (TFA)
 - в) ЕЛИСА
- 43) ТРАНСМИСИВЕН ГАСТРОЕНТЕРИТИС КАЈ СВИЊИТЕ
 - а) тест на флуоресцентни антитела (TFA)
 - б) серум-неутрализационен тест (SNT)
 - в) биолошки оглед врз новородени прасиња
- 44) ТРИХИНЕЛОЗА
 - а) трихинелоскопски преглед (компресија)
 - б) проба на дигестија
- 45) ТУБЕРКУЛОЗА
 - а) микроскопски преглед
 - б) културелен преглед
 - в) биолошки оглед
 - г) туберкулинизација
- 46) ТУЛАРЕМИЈА
 - а) културелен преглед
 - б) тест на флуоресцентни антитела (TFA)
 - в) брза аглутинација
 - г) бавна аглутинација
- 47) ВАРООЗА КАЈ ПЧЕЛИТЕ
 - а) клинички преглед
 - б) микроскопски преглед
- 48) ВЕЗИКУЛАРНО ЗАБОЛУВАЊЕ КАЈ СВИЊИТЕ
 - а) култура на ткивото (КТ)
 - б) реакција на врзување на комплемент (RVK)
 - в) агар-гел-преципитација (AGP)
 - г) тест на флуоресцентни антитела (TFA)
 - д) ЕЛИСА
- 49) ВИРУСНА ХЕМОРАГИЧНА СЕПТИКЕМИЈА КАЈ ПАСТРМКИТЕ
 - а) култура на ткивото (КТ)
 - б) серум-неутрализационен тест (SNT)
- 50) ВРБАНАЦ (ЦРВЕН ВЕТЕР) КАЈ СВИЊИТЕ
 - а) микроскопски преглед
 - б) културелен преглед
 - в) биолошки оглед врз глушец и врз галаб
- 51) ВРТИЧАВОСТ КАЈ ПАСТРМКИТЕ
 - а) клинички преглед
 - б) микроскопски преглед
- 52) ВОСПАЛЕНИЕ НА РИБИНИОТ МЕУР КАЈ КРАПОТ
 - а) клинички преглед
 - б) патохистолошки преглед
 - в) културелен преглед
 - г) култура на ткивото (КТ)
- 53) ЗАРАЗНА НЕКРОЗА НА ПАНКРЕАСОТ КАЈ ПАСТРМКИТЕ
 - а) култура на ткивото (КТ)
 - б) серум-неутрализационен тест (SNT)
- 54) ЗАРАЗНА ФАТЕНОСТ КАЈ СВИЊИТЕ
 - а) култура на ткивото (КТ)
 - б) серум-неутрализационен тест (SNT)
 - в) тест на флуоресцентни антитела (TFA)
 - г) агар-гел-преципитација (AGP)
 - д) биолошки оглед врз свиња

Член 3

За лабораториско испитување на ветеринарско-санитарната исправност на сировините и производите од животинско потекло во поглед на содржината на биолошки остатоци, се применуваат следните тестови и методи:

- 1) ЗА ПЕСТИЦИДИ:
 - а) гасна хроматографија (GC)
- 2) ЗА МЕТАЛИ:
 - а) атомска апсорпциона спектрометрија (AAS)
- 3) ЗА АРСЕН:
 - а) спектрофотометрија, метода „Молибденско сино“
- 4) ЗА ХОРМОНИ:
 - а) течна хроматографија под висок притисок (HPLC)
 - б) гасна хроматографија (GC)
 - в) комбинирана гасна хроматографија и масена спектрометрија (GC/MS)
- 5) ЗА СУЛФОНАМИДИ:
 - а) танкослојна хроматографија (TLC)

- 6) ЗА ХЛОРАМФЕНИКОЛ:
 - а) течна хроматографија под висок притисок (HPLC)
 - б) гасна хроматографија (GC)
 - в) комбинирана гасна хроматографија и масена спектрометрија (GC/MS)
- 7) ЗА АНТИБИОТИЦИ:
 - а) микробиолошка метода
 - б) течна хроматографија под висок притисок (HPLC)
 - в) танкослојна хроматографија (TLC)
- 8) ЗА ХЕМОТЕРАПЕУТИЦИ:
 - а) течна хроматографија под висок притисок (HPLC)
 - б) гасна хроматографија (GC)
 - в) комбинирана гасна хроматографија и масена спектрометрија (GC/MS)
 - г) танкослојна хроматографија (TLC)
- 9) ЗА МИКОТОКСИНИ:
 - а) танкослојна хроматографија (TLC)
- 10) ЗА ХИСТАМИН:
 - а) танкослојна хроматографија (TLC)

Член 4

Координирачките лаборатории ги унапредуваат методите за микробиолошка и паразитолошка дијагностика и хемиска аналитика, разработуваат системи на контрола за следење на заразните и паразитските болести и биолошките остатоци во ткивата и органите на животните, во суровините и производите од животинско потекло и ги усогласуваат методолошките постапки заради споредливост на добиените резултати.

Член 5

Координирачките лаборатории мораат да ги исполнуваат потребните услови во поглед на:

- 1) стручноста и специјализацијата на кадрите;
- 2) поседувањето соодветна опрема;
- 3) лабораториските и други постројки;
- 4) програмите за научноистражувачка работа во областите на лабораториската дијагностика што ги координираат;
- 5) забележаните научноистражувачки резултати во соодветната област.

Член 6

Координирачките лаборатории мораат да имаат потребен број извештани стручњаци од областа на дијагностиката на заразните болести кој животните и ветеринарско-санитарната исправност на суровините и производите од животинско потекло, чијашто научно-стручна работа се докажува со трудови објавени во научни списанија.

Член 7

Опремата, уредите и реагенсите во координирачките лаборатории мораат да овозможат безбедна, брза и ефикасна лабораториска дијагностика со најсовремени тестови и методи.

Лабораториските простории на координирачките лаборатории мораат да бидат доволно пространи за сместување на опремата, уредите и други потребни помагала за работа.

Помошните простории мораат да овозможат непречена и безбедна подготовка на лабораторискиот материјал за преглед, миење на сатовите и стерилизација на сатовите и материјалите, сместување на огледните животни, патолошко-анатомска секција, изолација и херметичко завојување со вентилација преку филтери и со регулиран притисок.

Сите работни површини и простории мораат да бидат од материјал што лесно се одржува, чисти, мие и дезинфицира.

Отпадните води од лабораториите пред излевање во канализационата мрежа мораат да бидат дезинфицирани, а по потреба и стерилизирани.

Член 8

Координирачките лаборатории мораат да имаат документација за реализацијата на научноистражувачки програми, за следењето на стручни домашни и странски публикации и да поседуваат стручна библиотека од областа

на здравствената заштита на животните и ветеринарско-санитарната исправност на суровините и производите од животинско потекло.

Член 9

Координирачките лаборатории, најмалку еднаш годишно, ги проверуваат применетите тестови и методи на работа и добиените резултати во ветеринарските организации на здружен труд, што надлежните органи во републиката односно во автономната покраина ги овластиле за вршење на соодветно дијагностичко испитување (во натамошниот текст: дијагностички лаборатории), чијашто работа ја координираат и врз основа на проверка на резултатите ја оценуваат нивната оспособеност за работа.

Член 10

Програмата за внатрешна (интра) и меѓулабораториска (интер) контрола на дијагностичките лаборатории, координирачките лаборатории ја доставуваат до сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштитата на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја, заради обезбедување единствено спроведување на програмата и оценување на оспособеноста во дијагностиката на заразните болести и ветеринарско-санитарната исправност на суровините и производите од животинско потекло.

Член 11

Интралабораториска контрола вршат сите дијагностички лаборатории според единствената програма од член 10, со примена на тестовите и методите од чл. 2 и 3 на овој правилник.

Член 12

Координирачките лаборатории во интерлабораториската контрола ја проверуваат оспособеноста на дијагностичките лаборатории за примена на утврдените или признатите тестови и методи, точноста на уредите и работата на одделни стручњаци.

Интерлабораториската контрола опфаќа истовремена проверка во повеќе дијагностички лаборатории и спроведување на добиените резултати при испитувањето на мостри со исти причинители на заразни и паразитски болести и со иста содржина на одделни хемиски соединенија.

За интерлабораториска контрола координирачките лаборатории подготвуваат мостри за преглед и анализа со исти причинители на заразни и паразитски болести, како и со иста содржина на одделни хемиски соединенија.

Член 13

За резултатите од испитувањата, за интралабораториската и интерлабораториската контрола и за состојбата на лабораториската дијагностика во областа што ја следи, координирачката лабораторија му доставува годишен извештај на сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштитата на животните, со предлог за измени во системот на контрола на следењето на заразните и паразитските болести, како и биолошките остатоци во ткивата и органите на животните, во суровините и производите од животинско потекло.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1509/1
29 март 1988 година
Белград

Претседател на Сојузниот
комитет за земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

469.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СЕКУНДАРЕН ЕТАЛОН НА МЕРЕН САД – ПИПЕТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мора да ги исполнува секундарен еталон на мерен сад – пипета (во натамошниот текст: еталон-пипета).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.S.E.Z-21/1.

Член 2

Номиналната зафатнина на еталон-пипетата мора да биде од низата: 1-2-5-10-20-25-50-100-150-200-250-500-1000-2000-5000-10000 cm³ (ml).

Еталон-пипетата мора да биде испитана на излив (Ex) со вода при референтни услови.

Член 3

Номиналната зафатнина на еталон-пипетата се дефинира како зафатнина на вода при референтни услови кога еталон-пипетата се празни, при наполно отворена славина, почнувајќи од врвот на преливот до врвот за истекување, се додека не престане движењето на течноста во врвот.

Времето на чекање за слевање на водата што се задржува на сидовите на еталон-пипетата е 30 s.

Член 4

Еталон-пипетата се употребува за преглед на:

- 1) работен еталон на мерен сад;
- 2) лабораториски мерила за течност – пипети, бирети и тиквички.

Член 5

Границите на дозволените грешки на еталон-пипетата се прикажани во табела 1.

Табела 1

Номинална зафатнина (ml)	1	2	5	10	20	25	50	100	150
Граници на дозволената грешка (± ml)	0,01	0,05	0,06	0,08	0,12	0,12	0,15	0,2	0,3

Номинална зафатнина (ml)	200	250	500	1000	2000	5000	10000
Граници дозволената грешка (± ml)	0,4	0,4	0,5	1	1	2,5	5

Член 6

Мерната несигурност, определена со веројатност од 95%, мора да биде петпати помала отколку што се границите на дозволените грешки грешки на еталон-пипетата прикажани во табела 1.

Член 7

Време на истекувањето на водата од еталон-пипетата е времето што е потребно за слободно спуштање на менискусот од врвот на преливот до врвот за истекување односно до точката каде што престанува движењето на менискусот. Зависноста на времето на истекувањето од номиналната зафатнина е прикажана во табела 2.

Табела 2

Номинална зафатнина (ml)	1	2	5	10	20	25	50	100	150	200
Време на истекување min	1	5	10	15	15	20	30	30	30	30
(s) max	5	10	20	30	30	40	60	60	60	60

Номинална зафатнина (ml)	250	500	1000	2000	5000	10000
Време на истекување min	50	60	60	80	100	120
(s) max	80	100	100	140	150	180

Член 8

Референтни услови при кои се определени границите на дозволените грешки и времето на истекувањето на течноста од еталон-пипетата се:

- 1) температура од 20 °C;
- 2) притисок од 101,325 KPa;
- 3) релативна влажност на воздухот од 50-55%;
- 4) референтна течност: дестилирана вода.

Член 9

Еталон-пипетата мора да биде направена од просирно стакло со соодветни хемиски својства и да е без видливи грешки и внатрешни напрегања.

Член 10

- Еталон-пипетата се состои од:
- 1) тело (мев);
 - 2) преливна капа;
 - 3) славина со врв за истекување.

Член 11

Еталон-пипетата е конструирана во форма на цилиндрично тело кое на краевите постепено се стеснува во врв на преливот на горниот дел и во врв за истекување со славина во долниот дел. Врвот на преливот мора да биде полиран на пламен и поврзан со затка со преливната капа. Преливната капа, во форма на конус, е конструирана така што да има цевка за одведување на преливната течност и отвор за врска со воздухот.

Славината на еталон-пипетата има двојна намена: за полнење и празнење на пипетата, зависно од положбата. Врвот за истекување е измазнет или полиран на пламен, вертикален на оската на еталон-пипетата, конусен, но без нагли стеснувања.

Член 12

Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 13

На телото на еталон-пипетата мораат на траен начин да бидат испишани следните натписи и ознаки:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) идентификациониот број, кој се нанесува и на славината на еталон-пипетата;
- 3) номиналната вредност на зафатнината;
- 4) референтната температура: + 20 °C;
- 5) ознаката дека еталон-пипетата е испитана на излив (Ex) со означено време на чекање од 30 s.

Член 14

Овој правилник велгува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-4060/3
24 декември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

470.

Врз основа на член 60 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ ВРШИ ДОВЕРУВАЊЕ ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ ЕТАЛОНИ, МОСТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ И МЕРИЛАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на кој Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: Заводот) врши доверување преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: овластените организации) од чл. 57 и 58 на Законот за мерните единици и мерилата.

Член 2

Барањето за доверување преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата содржи:

1) фирма, односно назив или знак на овластената организација;

2) вид на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата со нивните метролошки својства, што овластените организации можат да ги прегледаат.

Кон барањето од став 1 на член 1 се прилагаат:

1) актот за регистрација на овластената организација кај надлежниот стопански суд за соодветна дејност;

2) список на _____ еталони, мостри на референтни материјали и помошната опрема што ќе се употребуваат при прегледот на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата и нивните метролошки својства, со техничката документација;

3) име и презиме и податоци за стручната подготовка на работникот во овластената организација што ги води и организира задачите и работите на преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата;

4) име и презиме и податоци за стручната подготовка на заменикот на работникот од точка 3 на овој член;

5) податоци за стручната подготовка на работниците што непосредно работат на задачите и работите на преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата;

6) скица и опис на просторијата во која се врши преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата;

7) податоци за можноста за остварување и одржување на влијателните фактори на микроклимата.

Член 3

За утврдување на условите од член 2 на овој правилник, директорот на Заводот формира комисија.

Комисијата ги утврдува условите особено во поглед на стручната подготовка на работниците, опремата и просториите.

Условите во поглед на просториите за преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата комисијата ги утврдува со обиколка на просториите, со мерење на влијателните фактори на микроклимата, како и со увид во организацијата на работите.

За својата работа комисијата поднесува писмен извештај до директорот на Заводот. Директорот на Заводот донесува решение со кое ѝ дава овластување за преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата на овластената организација – подносител на барањето.

Член 4

Решението од член 3 став 4 на овој правилник содржи:

1) фирма односно назив или знак на овластената организација – подносител на барањето;

2) податоци за еталоните, заверените референтни материјали и помошната опрема, со нивните метролошки својства, со кои ќе се врши преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата;

3) податоци за работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата со нивните метролошки својства, што овластената организација може да ги прегледа;

4) име и презиме на работникот што ги води и организира задачите и работите врз преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата, како и на неговиот заменик;

5) број на жигот со кој ќе се потврдува исправноста на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата;

6) податоци за подрачјето на кое овластената организација ќе ги прегледа работните еталони и мерилата.

Одредбата на точка 6 од овој член не се однесува на мострите на референтни материјали, чиј преглед овластената организација го врши на целото подрачје на СФРЈ.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на кој Сојузниот завод за мери и скапоцени метали врши доверување на преглед на работните еталони и мерилата на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/84).

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

02-1486/Г
21 април 1988 година
Белград

Директор на Сојузниот
завод за мери и скапоцени
метали,
м-р Милан Межек, с. р.

471.

Врз основа на член 57 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЦИТЕ, ОПРЕМАТА И ПРОСТОРИИТЕ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НА КОИ ИМ Е ДОВЕРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ ЕТАЛОНИ, МОСТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ И МЕРИЛАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите што во поглед на стручната подготовка на работниците, опремата и просториите мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: овластените организации), на кои им е доверен преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата определени со Наредбата за определување на работните еталони и мерилата чиј преглед може да им се довери на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/84) и со Наредбата за определување на мострите на референтни материјали чиј преглед може да им се довери на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86).

Член 2

За вршење на задачите и работите на преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата, овластената организација мора да има работници со соодветна стручна подготовка.

Член 3

Работникот на кого во овластената организација му е доверено да ги води и организира задачите и работите на прегледот на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата и работникот што го заменува мораат да имаат соодветно високо стручно образование и работно искуство врз преглед на работни еталони, мостри на референтни материјали и мерила или задачите и работите на изработка и одржување на мерила, како и утврдувањето на карактеристиките на супстанција и материјал.

Под соодветно високо стручно образование на работникот од став 1 на овој член се подразбира високо стручно образование стекнато на технички или природно-математички факултет.

Член 4

Работниците што учествуваат во задачите и работите на преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата мораат да имаат соодветен степен на стручно образование што одговара на средно стручно образование.

Под соодветно стручно образование на работниците, од став 1 на овој член, се подразбира најмалку степенот на стручно образование од машинска, електротехничка, хемиска, технолошка или друга соодветна насока, или соодветна квалификација.

Работниците, од став 1 на овој член, мораат да бидат оспособени за преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата.

Член 5

Овластената организација мора да има соодветни еталони, заверени референтни материјали и помошна опрема, што овозможуваат спроведување на пропишаните начини и методи на преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата.

Член 6

Еталоните, заверените референтни материјали и помошната опрема од член 5 на овој правилник мораат да ги исполнуваат пропишаните метролошки услови.

Член 7

Преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата се врши, по правило, во просториите на овластената организација.

Просторијата треба да биде таква што во неа да можат да се спроведат пропишаните начини и методи на преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата.

Член 8

Просторијата во која се врши преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата мора да ги исполнува следните услови:

1) да има уред за одржување на влијателните фактори на микроклимата во границите пропишани за определен вид работен еталон, мостра на референтен материјал односно мерила ако тие влијаат врз спроведувањето на пропишаните начини и методи на преглед;

2) да биде заштитена од влијание на механички вибрации, потреси, електромагнетни пречки и сл, ако тие влијаат врз спроведувањето на пропишаните начини и методи на преглед.

Ако за преглед на работни еталони, мостри на референтни материјали или мерила од определен вид се бара постојано одржување на некој од влијателните фактори на микроклимата во просторијата и во границите на дозволените отстапувања, просторијата мора да има и уреди за мерење или регистрирање на тие фактори.

Член 9

Изворите на енергија што се употребуваат при прегледот на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата, мораат да овозможуваат спроведување на пропишаните начини и методи на преглед и да бидат поставени така што со својата работа да не го попречуваат прегледот.

Член 10

Во просторијата во која се врши преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата мора да биде сместена само опремата што се користи за преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата и таа мора да биде распоредена така што да не биде изложена на директно влијание на сонце и извори на топлина, како ни на влијание на агресивни гасови, чад, прашина и некои видови на зрачење.

Член 11

Овластената организација обезбедува, по потреба, посебни простории за подготвување на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата односно работни комори за преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата, со сопствена вентилација.

Член 12

Решенијата донесени врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/76 и 74/82) важат и понатаму.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите што во поглед на стручната подготовка на работниците, опремата и просториите мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници на кои им е доверен прегледот на работните еталони и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/84).

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02-1427/1
21 април 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

472.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација проишува

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЦРНА И ОБОЕНА МЕТАЛУРГИЈА

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Магнетски лимови за електрични машини и апарати — — — — — JUS C.K5.020
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на црната и обоената металургија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 54/55).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/107
9 мај 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

473.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЖЕЛЕЗНИ КАНАЛИЗАЦИОНИ ЦЕВКИ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Колена 70° и 90°. Облик и мери — JUS C.JI.450
- 2) Чатали паралелни. Облик и мери JUS C.JI.476 донесени со Решението за југословенските стандарди за железни канализациони цевки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 46/59).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/106
9 мај 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

474.

Врз основа на член 3а став 4 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1988 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на боречкиот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на основот за определување на боречкиот додаток за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/88), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите три месеци на 1988 година во однос на 1987 година за 73,8%, и од 1 јануари 1988 година изнесува 320.549 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 472/88
1 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Милан Шешлија, с. р.

475.

Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1988 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/88), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите три месеци на 1988 година во однос на 1987 година за 73,8%, и од 1 јануари 1988 година изнесува 320.549 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 473/88 -
1 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Милан Шешлија, с. р.

476.

Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1988 ГОДИНА

1. Височината на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на постојаното месечно парично примање за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/88), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите три месеци на 1988 година во однос на 1987 година за 73,8%, и од 1 јануари 1988 година изнесува 320.549 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 474/88
1 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Милан Шешлија, с. р.

477.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81, 41/83 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1988 ГОДИНА

1. Месечните парични износи на личната инвалидна, семејната инвалидна и зголемената семејна инвалидна, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток, утврден со Наредбата за конечно утврдување на месечните парични износи на личната инвалидна, семејната инвалидна и зголемената семејна инвалидна, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/88), се зголемуваат според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите три месеци на 1988 година во однос на 1987 година за 73,8%, и од 1 јануари 1988 година изнесуваат:

Група	Динари
I) личната инвалидна:	
I —————	459.574
II —————	333.053
III —————	251.984
IV —————	186.081
V —————	132.495
VI —————	82.126
VII —————	55.562
VIII —————	26.793
IX —————	19.992
X —————	13.511

2) семејната инвалидна и зголемената семејна инвалидна:	
– за еден корисник на семејна инвалидна (член 36 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) —————	29.918
– за еден корисник на семејна инвалидна што тоа право го остварува како член на семејството на паднатиот борец (член 36 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) —————	59.836
– зголемената семејна инвалидна (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) —————	159.564

3) додатокот за неа и помош од страна на друго лице:	
– за прв степен —————	393.992
– за втор степен —————	303.090
– за трет степен —————	212.185

4) ортопедскиот додаток:	
– за прв степен —————	132.955
– за втор степен —————	101.473
– за трет степен —————	65.352
– за четврти степен —————	31.619

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 476
31 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Милан Шешлија, с. р.

478.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за условите и начинот на обезбедување и користење на средствата за покритие на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основа на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за покритие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/88), сојузниот секретар за финансии донесува:

НАРЕДБА

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ОД ЧЛЕН 7 НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ, КАМАТИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВА НА УВОЗОТ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 1980 ГОДИНА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД

1. Заради остварување на правото на покритие на курсните разлики, каматите и другите трошоци, согласно со член 7 од Законот за условите и начинот на обезбедување и користење на средствата за покритие на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основа на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за покритие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод (во натамошниот текст: Законот), организациите на здружен труд, банките и Југословенскиот нафтовод кон барањето за остварувањето на тие права ја поднесуваат следната документација, и тоа:

1) организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на нафтени деривати, организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на нафта и нафтени деривати, и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени деривати – за курсните разлики настанати по основ на користењето на краткорочни странски кредити и депозити што се земани од 1980 до 1987 година за увоз на нафта и нафтени деривати, во согласност со енергетскиот биланс на Југославија за тековната година, и тоа до првото обновување на краткорочните кредитни линии и депозити:

а) пријава за склучената сделка за увоз на нафта и нафтени деривати;

б) фактура за купување на нафта или нафтени деривати;

в) увозна царинска декларација (УЦД);

г) договор за краткорочен кредит или странски депозит за купување на нафта или нафтени деривати, што е склучен меѓу странската банка и домашната овластена банка;

д) договор за користење на краткорочни странски кредити или странски депозит за купување на нафта или нафтени деривати, склучен меѓу домашните овластени банки и увозниците на нафта, односно нафтени деривати;

е) налог за извршено плаќање на нафта или нафтени деривати;

ж) налог за враќање на странскиот кредит или странскиот депозит и за плаќање на каматата и другите трошоци;

з) заклучница (налог) за извршено купување на девизи од Народната банка на Југославија или на девизниот пазар;

2) организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на нафтени деривати, организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени деривати, организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на нафта и нафтени деривати и организациите на здружен труд изведувачи на инвестициони работи во странство односно банките – за курсните разлики настанати по основ на користењето на девизи од авансот на изведувачите на инвестициони работи во странство и по основ на користењето на девизи од консигнаторите и други организации на здружен труд за плаќање на увоз на нафта и нафтени деривати од 1980 до 1987 година:

а) фактура за купување на нафта или нафтени деривати;

б) увозна царинска декларација (УЦД);

в) договор за изведување на инвестициони работи во странство;

г) заклучница за продажба на девизи на Народната банка на Југославија;
 д) извод од сметката на авансот за инвестиционите работи (конто 7110);

е) извод од сметката на консигнаторот (конто 7310);
 е) привремена ситуација за дадените аванси и за одбивање на авансот од страна на инвеститорот;

ж) налог за извршеното плаќање односно дознака на девизните средства по привремени ситуации;

3) организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на нафтени деривати – за покрите на разликата меѓу стварните цени на увозната нафта и просечните цени на таа нафта признати во цените на нафтени деривати:

а) фактура на странскиот добавувач на нафта, односно превозник на нафта со налози за плаќање на нафтата и на странскиот транспортер и налози за плаќање на другите трошоци на увозот на нафта;

б) увозна царинска декларација (УЦД)

в) полиса на осигурување и сметки за другите трошоци за увоз на нафта;

г) пресметка за увоз на нафта по танкери со сите податоци што ги заверило овластеното лице на организацијата на здружен труд;

4) Југословенскиот нафтовод – за покрите на курсните разлики по основ на враќањето на странските кредити што се користени за изградба на Југословенскиот нафтовод до конечната отплата на кредитот:

а) договор за странскиот кредит;

б) налог за користење на странскиот кредит;

в) документ за конверзија на странскиот кредит;

г) налог за враќање на странскиот кредит;

5) банките – за покрите на курсните разлики по основ на обновените странски краткорочни кредитни линии и депозити користени од 1980 година за увоз на нафта и нафтени деривати, а што се обновени најдоцна до 31 декември 1983 година и на курсните разлики по основ на одложеното плаќање по основ на Циришката спогодба:

а) доказ за обновување на странскиот краткорочен кредит или депозит;

б) известување на Народната банка на Југославија за одлагање на враќањето на странскиот краткорочен кредит и депозит;

в) налог за плаќање на странска камата, трошоците и за отплата на странскиот краткорочен кредит и депозит;

б) организациите на здружен труд – изведувачи на инвестициони работи во странство – за покрите на курсните разлики и каматите настанати по основ на користењето на нивните побарувања во странство за увоз на нафта и нафтени деривати од 1982 до 1987 година, освен ако тоа не е уредено со посебен закон:

а) договор со странските партнери за изведување на работите;

б) пријава за склучената зделка за извозот;

в) пресметка на ситуацијата за извршените работи, заверена од страна на странскиот партнер;

г) бирмански налог за дознака на динарската противвредност по авансот или редовното плаќање;

д) документ за купувањето на девизи по основ на правото на реоткуп;

е) фактура на странскиот добавувач на нафта за увезената нафта, што е платена по основ на побарувањата од инвестиционите работи;

е) увоз на царинска декларација (УЦД) за увезената нафта;

7) организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на нафтени деривати – за покрите на дел на трошоците, за кои нафтата се транспортира по сувоземен пат (друмски и железнички) – за разликата што произлегува по единица превезена нафта (тони/километар) со тие транспортни средства во однос на остварените просечни транспортни трошоци на организациите што го користат Југословенскиот нафтовод, поднесуваат:

а) фактура на превозникот за извршениот транспорт на нафта по сувоземен пат;

б) документ за видот на сувоземниот транспорт, релацијата и количеството на превезената нафта во тони;

в) бирмански налог за извршеното плаќање на превезената нафта.

2. Комисијата за контрола на документацијата што се формира во смисла на член 9 од Законот може да бара и додатни податоци или да извршни непосреден увид зара-

ди утврдување на точната состојба содржана во поднесаното барање и документацијата.

3. Комисијата за контрола на документацијата работи врз основа на деловник за својата работа.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9-6378/1

30 мај 1988 година

Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

479.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а а во врска со член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/87 и 31/87) и на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/88), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/88, 22/88 и 35/88), во точка 39 став 1 одредбата под 2) се менува и гласи:

„2) во клириншкиот платен промет – со примена на курсот за пресметување на плаќањата и наплатите утврден на претпоследниот меѓубанкарски состанок на единствениот девизен пазар во месецот кој му претходи на месецот во кој е извршен извозот, односно во кој е настаната обврската за плаќање на царина за стоките што се увезуваат.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 59

8 јуни 1988 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

480.

Врз основа на член 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во врска со чл. 42 до 54 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/78 и 15/80), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија („Службен лист на

СФРЈ", бр. 10/83, 66/84, 32/85, 19/86, 64/86, 72/87 и 77/87), во точка 3 став 2 бројот: „100.000.000.000“ се заменува со бројот: „200.000.000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 60
8 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

481.

Врз основа на член 16 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено-то монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за купување на определени хартии од вредност од страна на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/83, 66/84, 19/86, 87/87 и 19/88) во точка 2 бројот: „60“ се заменува со бројот: „15“.

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука се однесува само на благајничките записи запишани по влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 61
8 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

482.

Врз основа на член 70 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), заради спроведување на точка 9 ст. 2 и 11 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 87/87 и 31/88), на точ. 4 и 5 од Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на други побарувања на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 87/87 и 35/88) и врз основа на член 40а од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87 и 31/88), Народната банка на Југославија дава

СООПШТЕНИЕ

ЗА СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО МАЈ 1988 ГОДИНА, ЗА СТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТКА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА И ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

„1. Спрема соопштението на Сојузниот завод за статистика, број 216 од 30 мај 1988 година, стапката на растежот на цените на мало во мај 1988 година изнесува 3,8%.

Стапката на растежот на цените на мало од став 1 на оваа точка служи за ревалоризација на депозитите и кре-

дитите и како основа за пресметување на номиналните каматни стапки во согласност со одредбите на точка 9 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година.

2. Во согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година и со Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на други побарувања на Народната банка на Југославија, есконтната стапка на Народната банка на Југославија за јуни 1988 година изнесува 4,3%, што на годишното ниво би изнесувало 66%.

Есконтната стапка од став 1 на оваа точка се применува при пресметката на каматата на пласманите од примарната емисија и на други побарувања на Народната банка на Југославија за периодот од 1 до 30 јуни 1988 година, како и за други потреби утврдени со сојузен закон и со други прописи донесени врз основа на сојузен закон.

3. На износот на кредитите од примарната емисија и на кредитите на банките што банките и другите корисници на општествени средства не ќе ги вратат во договорениот рок (затезна камата), како и на износот на кредитите што се користат спротивно на прописите, односно ненаменски, за период од 1 до 30 јуни 1988 година се плаќа камата по стапка од 5,8%, што на годишно ниво би изнесувало 99%.

С. бр. 9
7 јуни 1988 година
Белград

Гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

483.

Врз основа на точка 2 одредба под 1 став 2 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при снижувањето на царинската стапка односно при определување на царинската стапка „слободно“ на увозот на опрема („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/87), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА И НАПЛАТА НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТОКИ И УСЛУГИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Во Упатството за начинот на пресметка и наплата на царината и на другите увозни давачки на увозот на опрема за остварување на заедничките програми за унапредување на производството на стоки и услуги наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/87) точката 4 се менува и гласи:

„4. Евиденцијата за остварување на извозната програма, согласно со член 49 став 2 од Царинскиот закон, ја води Сојузната управа за царини така што за секоја извозна програма утврдува карактеристичен број (шифра) на кој се води вкупната вредност на увозот и вкупната вредност на извозот, како и динамиката на увозот и динамиката на годишниот извоз, што носителите на извозната програма и учесниците во таа програма се должни да го запишат во увозната односно во извозната царинска декларација.

Карактеристичниот број (шифрата) на извозната програма го утврдува Сојузната управа за царини, за што писмено го известува носителот на извозната програма."

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-5555/1
1 јуни 1988 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

484.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83, 16/86, 72/86 и 74/87), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕДНООБРАЗНИ ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ПРЕКУ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Во Упатството за формата, содржината и употребата на еднообразни обрасци за вршење на работи на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84, 67/84, 42/85 и 64/86), во точка 3 став 2 во втората реченица по зборот: „пренос” се додаваат зборовите: „и Извештајот за одобрување по Збирниот налог за пренос”, а зборовите: „може да биде печатен” се заменуваат со зборовите: „можат да бидат печатени”.

2. Во точка 49 зборовите: „согласно со законот и со други прописи” се заменуваат со зборовите: „согласно со законот, со други прописи и со упатствата на Службата”.

3. Во точка 58 став 12 се менува и гласи:

„Како неправилно пополнет образец за вршење на платниот промет се смета образецот на кој одделни елементи не се запишани на пропишаниот начин во просторите предвидени за нивно запишување и кој не е пополнет на јазиците на народите и народностите во согласност со ова упатство, или ако тие елементи се погрешни”.

Во став 14 по зборовите: „обезбедување на плаќањето” се додаваат зборовите: „и повикувањето на број во сите случаи кога основот – документот (фактура, договор, чек, меница, полиса, решение и други слични документи) на дозначување на средства може нумерички да се означи”.

4. Во точка 59 во одредбата под 4) зборовите: „во динари, без пари” се бришат.

Во одредбата под 9) под в) став 4, по зборот: „документите” се додаваат зборовите: „(бројот на физичките единици на определен документ – фактура, договор, чек, меница, полиса, решение и други слични документи)”, а по зборовите: „редниот број на месецот во годината” запирката и зборовите: „редниот број на спецификацијата” се бришат.

5. Во точка 63 став 3 зборот: „и” се заменува со зборот: „или”.

6. Во Прилогот број 1 во одредбата под 7), по третата алинеја, се додава нова алинеја, која гласи:

„– плаќање по основ на заем на неразвиените подрачја.”

7. Во Прилогот број 2, во табелата, по Моделот 10 се додаваат нови модели, кои гласат:

„ 11 (11) К – (12) К – П3

55 (11) К – П2 – П3 ”

Во објаснението на Прилогот број 2 во одредбата под 1) став 4 по зборот: „Податоците” зборовите: „П1”, се бришат.

По објаснението за Моделот 10 се додаваат објасненијата за Моделот 11 и Моделот 55, кои гласат:

„Модел 11: Податокот има два контролни броја, што се пресметуваат одвоено за податокот П1, а одвоено за податокот П2. Податокот П3 нема контролен број.

Модел 55 се употребува кога корисникот на општествени средства врши плаќање по пописот (списокот) на повеќе поединечни основи за плаќање (повеќе фактури, запирања за повеќе работници и сл.), за кои не може да се запише податокот во „Повикување на број” по другите модели, поради должината на податоците. Пописот (списокот) за извршените плаќања корисникот на општествени средства – должник го доставува до доверителот – примач на средствата на пропишаниот односно договорениот начин.

Содржината на „Повикување на број”, согласно со овој модел, може да се искаже во еден, два или три податоци. Податокот П1 содржи само број на пописот (списокот) и неговата содржина е под контрола на контролниот број. Податоците П2 и П3 немаат контролен број.”

Во објаснението за Модел 99 се додава став 2, кој гласи:

„Моделот 99 не може да се користи ако се врши плаќање по основ на фактури, договори, чекови, меници, полиси, решенија, по основ на уплати на кредити на соодветни кредитни партии, уплати на сметки на граѓани и други слични документи што се означуваат нумерички.”

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 40 1/38
23 мај 1988 година
Белград

Генерален директор
на Службата на
општественото
книговодство,
Димитрие Тасиќ, с. р.

485.

Врз основа на член 29 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СТРАНКИ СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ЗА КОИ Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во евиденцијата на странски сорти на земјоделски растенија за кои е одобрено воведување во производство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1988 година се запишани следните сорти:

ВИД НА РАСТЕНИЕТО	НАЗИВ НА СОРТАТА	Фирма, односно назив и седиште на творецот на сортата, односно на подносителот на барањето за одобрување да се воведат во производство странска сорта (скратен назив)*	Назив на подрачјето (локалитетот на кој сортата ја надминала стандардната сорта (скратен назив)**
1	2	3	4
I	СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА		
I.	ЖИТА		
1.9.	Zea mays convar aorista, dentiformis i vulgaris (Greb.) Пченка за зрно		

1	2	3	4
1.9.5. Група за зреење 500 по FAO	1. 3352 - Palma (с. 1988)***	dm Oi	ЗГ, УС, ВЖ, СБ, ПЕ, СР, РШ, ИН, ЗП, БЛ, БН, ЗА, ПР
1.9.6. Група на зреење 600 по FAO	1. 3380 - Isora (Изора с. 1988)	dm Oi	ЗГ, ОС, СБ, СР, РШ, СУ, ЗП, ИН, БЛ, БН, ЗА
2. ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА			
2.1. Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. crassa Alef, var. Altissima Döll. sin. var. saccharifera Lange Шеќерна репка	1. Monodoro (1988) 2. Ovacio (1988) 3. Ritmo (1988) 4. Sukrohil (1988) 5. Sumono (1988) 6. Unyx Уникс (1988) 7. Viva (1988)	1h CY kh CY hm CY 1h CY kh CY ts Zs ts Zs	ОР, БТ ОР, НС БН ОР, АЛ, БТ ОР, НС ОР, АЛ ОР, НС, ПА
2.2. Brassica napus L. em. Metzger. var. napus (schubl. et. Mart.) Thell. sin. Brassica oleifera Moench. Маслодајна репка	1. Belinka (Бијенвени 1988) 2. Darmor (1988) 3. Elena (1988) 4. Gundula (1988) 5. Tandem (1988)	1c Zc 1c Zc hs Zu hs Zu 1c Zc	Љ, ЗГ, БР Љ, БН, ПА Љ, БН, БР Љ, БН
2.9. Linum usitatissimum L. Лен	1. Belinka (1988)	ro Oi	РЈ
3. КРМНИ РАСТЕНИЈА			
3.8. Brassica rapa L. ea. Metzger x B. Pekinensis (Lour.) Rupr. sin. Brassica campestris L. Hartm. hyb Крмна репка	1. Petranova (1988)	ex KT	Љ, БЛ, НС
3.22a. Pisum sativum ssp. sativum (GOV.) LEHM. convar. sativum ALEF. Грашок за суво зрно	1. Timo (1988) 2. Progretra (1988)	sa Zc up CY	ЗГ, СК, БЛ НС
3.27. Trifolium pratense L. Црвена детелина	1. Nike (Најк 1988)	kp Bh	
3.31. Vicia faba L. sin. Faba bona Medic. Крмен боб	1. Soravi (1988)	pv Zc	
4. ЗЕЛЕНЧУК			
4.5.4. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L.f. alba Duch Зелка	1. Atleti (1988) 2. Falcon F ₁ RS (Фалкон 1988) 3. Menza F ₁ RS (1988) 4. Oscar F ₁ RS (Оскар 1988) 5. Quisto (Квисто 1988) 6. Ramco F ₁ (Рамко 1988) 7. Tucana F ₁ RS (Тукана 1988)	nb Ls er Na er Na er Na es CY es CY er Na	СП, Љ БН, ЗГ, БЛ, Љ СП, БН, Љ, БЛ СП, БН, ЗГ, Љ СП, БН, ЗГ, Љ, БЛ СП, БН, ЗГ, Љ, БЛ СП, ЗГ, Љ
4.5.5. Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera (Zenker) Litzg. Келј пупчар	1. Oliver (1988)	es CY	ЗГ, Љ, СП

* Фирмата односно називот и седиштето на творецот на сортата односно на подносителот на барањето за одобрување да се воведат во производство странска сорта, чијшто скратен назив е утврден во колона 3 на Списокот, се дадени во легендата, која е составен дел на овој список (Прилог 1).

** Полниот назив на позрачјето односно на локалитетот на кој сортата ја надминала стандардната сорта, чијшто скратен назив е утврден во колона 4 на Списокот, е даден во легендата, која е составен дел на овој список (Прилог 2).

*** Година во која е одобрено да се воведат странска сорта во производство во СФРЈ.

c = SC = СК = прост хибрид = дволиниски (single cross)

	1	2	3	4
4.10.	Cucumis sativus L. Краставици	1. Minerva F ₁ (1988)	es CY	БН, ЗГ, БЛ
4.11.	Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang. Морков	1. Figaro F ₁ RS (1988) 2. Laranda (1988)	er Na nb LC	СП, БН, БЛ СП, БН, ЈБ, БЛ
4.14.	Phaseolus vulgaris L. Боранија	1. Forum (1988)	es CY	СК, СП, БН, НС, ЗГ
4.14.2.	Var. vulgaris nanus (Jusl.) Aschers. f. sine fibris			
4.15.	Pisum sativum L. var. eusativum sin. P. hortense Aschers et Graben.	1. Orcado (Оркадо 1988)	es CY	БН, ЗГ, БЛ
4.17.	Solanum tuberosum L. Грашок Компир	1. Cleopatra (Клеопатра 1988) 2. Russet Burbank (Russet Burbank 1988)	Iz SH sb GU	СШ, КМ, ПТ, БУ, БП
4.18.	Spinacea oleracea L. Спанаќ	1. Spartacus (Спартакус 1988)	nb Ls	СП, ЈБ

Бр. 1923/2
9 март 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

Прилог 1

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ И СЕДИШТЕТО НА ТВОРЕЦОТ НА СОРТАТА, ОДНОСНО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДА СЕ ВОВЕДАТ СТРАНСКИ СОРТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Реден број	Скратен назив	Полн назив
1	2	3
1	dm OI	Pioneer Hi-bred international Inc. Des Moines 9,503008 USA Индустриско-пољопривредни комбинат СОУР „Осијек“, РО Институт за развој и информатику, ООУР Пољопривредна служба ИПК, Винковачка 63, 54001 Осијек
2	ek. KT	Kleinwanzlebener Saatucht AG. vora. Rabethge & Giesecke Einbeck D 3352, BRD Пољопривредно-прехранбени комбинат Кутјево, ООУР Ратарство, Овчаре, 55340 Кутјево
3	er. Na	Royal Sluis BV, PB 22 Enkhuizen NL, 1600 AA NL „Агровојводина“ СОУР, РО „Агрокооператива“ за унутрашњи промет пољопривредно-прехранбених производа, ООУР „Агрокооп“, РЈ „Семенарство“, Бул. М. Тита 12, 21001 Нови Сад
4	es. SU	Sluis en Groot BV PB 13 Enkhuizen NL, 1600 AA NL АГРОС, СОУР „Агросеме-Панонија“, РО за промет семенарском робом, репродукционом и осталом робом за пољопривреду, Ивана Милутиновића 120, 24000 Суботица

1	2	3
5	hm. SU	A/S De Danske Sukkerfabrikker Zuchtstation „Maribo“ Holeby Kobenhvan DN 1441 Langebrogade 5 Danmark АГРОС СОУР „Агросеме-Панонија“, Суботица (види под 4)
6	hs Zu	Semundo Saatucht GmbH, PF 280 365, Billstrasse 139, Hamburg 28, D-2000, BRD Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilište u Zagrebu, OOUR Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Odjel za industrijsko bilje, Trg Marka Marulića 5, 41001 Zagreb
7	kh SU	D.J. van der Have BV Kon. Kweekverrijf & Zaadhandel Kapelle NL 3615 + NI 4420 AA Nederland АГРОС СОУР „Агросеме-Панонија“, Суботица (види под 4)
8	kp BH	Hodowla Buraka Pastwnego 30-960 Krakow Swietego Krzyza 17, Polska „Хибрид“ Удружење за производњу, прераду и промет кукуруза и осталих житарица, 14. децембра 82-84, 11001 Београд
9	lc Zc	Ringot, 64 rue Léon Beauchamp La Chapelle d'Armentieres F-59930, France Пољопривредни центар Хрватске (ЕЦ Центар за примјену знаности), Биљна производња и сјеменарство, Илића 101, 41001 Загреб
10	lh SU	Hillshög Erv AB Ltd. Seed Company PF 86 Landskrona S-26122 Sverige АГРОС СОУР „Агросеме-Панонија“, Суботица (види под 4)
11	lz SŠ	ZPC Friese Cooperative Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed Leeuwarden NL-8911 BB, PB 585 Nederland Факултет пољопривредних знаности Свеучилишта у Загребу, ООУР Институт за oplemenjivanje и производњу

Прилог 2

1	2	3	ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО (ЛОКАЛИТЕТОТ) НА КОЕ СОРТАТА ЈА НАТФРЛИЛА СТАНДАРДНАТА СОРТА		
12	nb LS	биља, Завод за крумпир, Стара Сушица, 51314 Равна Гора Bejo Zaden BV PB 9 Noord-Scharwoude NL-1722 ZG, Nederland Семенарски комбинат „Семенарна“ Љубљана, Госпосветска 5, 61001 Љубљана	Ред. бр.	Скратен назив	Назив на подрачјето (локалитетот)
13	pv Zc	Ministere de l'Agriculture I.N.R.A. 149, Rue de Grnelle Paris, Cedex 07 F-75341 - Versailles F-7800, France Пољопривредни центар Хрватске, Загреб (види под 9)	1	2	3
14	ro Di	Cebeco-Handelsraad PB 182 Rotterdam, NL-3011 6A, Nederland (NL) Индустријско-пољопривредни комбинат СОУР „Осијек“, РО Институт за развој и информатику, ООУР Пољопривредна служба ИПК, Винковачка 63, 54001 Осијек	1	АЛ	Алексинац
15	sa Zc	Allmänna Svenska Utsades AB, Svalos S-26800 Sverige Пољопривредни центар Хрватске, Загреб (види под 9)	2	БЛ	Бања Лука
16	sb Gu	Burbank L. Santa Rosa, California, USA СОУР „Србија“ за истражување и развој Пољопривреде Београд, Завод за кромпир „Гуча“, 32230 Гуча	3	БН	Биелина
17	ts Zs	SES-Societe europeenne de semences sa 15 Industriepark 15, B-3300 Tienen, France „Семенарство“ Пословница АСТРА ООУР „Агросервис“, Унутрашња трговина, Амрушева 8, 41001 Загреб	4	БП	Бачки Петровац
18	up SU	Progreta Ltd 1A Wharfside Mews Carre Street, Sleaford, UK-Lincolnshire N634 7TN АГРОС СОУР „Агросеме-Панонија“ Суботица (види под 4).	5	БР	Брчко
			6	БТ	Битола
			7	БУ	Бутмир-Илија
			8	ИН	Инђија
			9	КМ	Коменда
			10	ЛЈ	Љубљана
			11	НС	Нови Сад
			12	ОС	Осијек
			13	ОР	Ормож
			14	ПА	Панчево
			15	ПЕ	Пек
			16	ПР	Приштина
			17	ПТ	Птуј-Старше
			18	РЈ	Раич
			19	РШ	Римски Шанчеви
			20	СБ	Славонски Брод
			21	СК	Скопје
			22	СП	Смедеревска Паланка
			23	СР	Србобран
			24	СШ	Стара Сушица-Лич
			25	СУ	Суботица
			26	ВЖ	Вараждин
			27	ЗА	Заечар
			28	ЗГ	Загреб
			29	ЗП	Земун Поле

486.

Врз основа на член 29 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштити на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА ПРИЗНАТИТЕ НОВОСОЗДАДЕНИ ДОМАШНИ СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во регистарот на новосоздадените домашни сорти на земјоделски и шумски растенија се запишани во 1988 година следните признати домашни новосоздадени сорти:

ВИД НА РАСТЕНИЕТО	НАЗИВ НА СОРТАТА	Фирма, односно назив и седиште на творецот на сортата, односно на подносителот на барањето за одобрување да се воведат во производство странска сорта (скратен назив)*	Назив на подрачјето (локалитетот) на кое сортата ја надминнала стандардната сорта (скратен назив)**
1	2	3	4
I СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА			
1. ЖИТА			
1.1a. Avena sativa L. Овес, зоб			
1.1a.2. Пролетен овес	1. Медитеран (1988) 2. Шампионка (1988)	KG Zc	HE ЗГ, КШ
1.1b. Fagopyrum esculentum Моенх Хељда	1. Дарја (1988)***	La	ПТ, БН, СА

* Фирмата односно називот и седиштето на творецот на сортата односно на подносителот на барањето за признавање на сорта, чиј скратен назив е утврден во колона 3 од Списокот, се дадени во легендата што е составен дел на овој список (Прилог 1).

** Полниот назив на подрачјето односно на локалитетот на кој сортата ја надминнала стандардната сорта, чиј скратен назив е утврден во колона 4 на Списокот, е даден во легендата што е составен дел на овој список (Прилог 2).

*** Година на признавањето на сортата

1	2	3	4	
1.2.	Hordeum vulgare L. Convar. distichon Alef.s.l. Јачмен			
1.2.1.	Пролетен двореден јачмен	1. Освит (1988) 2. Ориент (1988)	Ož KG	НС, ПА, ЗА ЗГ, БЛ, НЕ, ОС, НС, ЗА
1.2.2.	Есенски дворедни јачмен	1. Панонац (1988) 2. Сава (1988) 3. Новосадски 319 (1988)	Ož Zc Ni	Љ, ЗГ, БЛ, ОС, НС, ПА, КГ, ПЕ Љ, ЗГ Љ, ЗГ, ОС, НС
1.3.	Hordeum vulgare L. convar. polystichum (Döll) Grill Јачмен			
1.3.2.	Есенски повеќереден јачмен	1. Новосадски 317 (1988)	Ni	НС, ЗА, КГ, СК
1.5.	Secale cereale L. 'рж			
1.5.1.	Есенска диплоидна 'рж	1. Пелистерка (1988)	Mi	
1.6.	Triticale (sin.x.Triticum secale Wittm.) Тритикали			
1.6.1.	Есенски тритикали	1. Југо-Тс-11 (1988) 2. Југо-Тс-1б (1988)	Mi Mi	Љ, ЗА, КГ, СК Љ, БЛ, ВУ, ЗА, КГ, СК
1.7.	Triticum durum Desf. Тврда пченица			
1.7.1.	Есенска тврда пченица	1. Ива (1988) 2. Сара (1988)	Mi Mi	СК, СН, НС, БН СН, НС, БН
1.8.	Triticum aestivum (L.) em. Fiori et Paol. Пченица			
1.8.2.	Есенска обична пченица (Vulgare)	1. Агроунија (1988), 2. Бијелина 88 (1988) 3. Билјана (1988) 4. Дванаесетта (1988) 5. Ирена (1988) 6. Ива (1988) 7. Јадранка (1988) 8. Косовка (1988) 9. Лозничанка (1988) 10. Марија (1988) 11. Новосадска 60-01 (1988) 12. Новосадска 3183 (1988) 13. Новосадска 7000 (1988) 14. Панонка (1988) 15. Родна (1988) 16. Тањуговка (1988) 17. Заги 87 (1988) 18. Загрелчанка (1988) 19. Зора (1988) 20. Зринка (1988)	Bz BN Zb Ož Zb Zc Nž Nž Nž Zb Nž Nž Nž Nž VK Zb Nž VK	СБ, ЛЕ, ПЕ, ОС, БН, ЗГ, БЛ, СК, ТГ НС, СБ, ПА, ЛЕ, ОС, БН, ЗГ, СК, ТГ НС, ПА, ПЕ, ОС, БН, ЗГ, Љ, СК НС, СБ, ПА, ЛЕ, ПЕ, ОС, Љ, СК, ТГ НС, СБ, ПА, КГ, ЛЕ, ПЕ, ОС, БН, ЗГ, БЛ, Љ, СК НС, ПА, КГ, ЛЕ, ПЕ, ОС, БН, БЛ, Љ, СК, НС, СБ, ЛЕ, ПЕ ТГ НС, СБ, ПА, ЗА, ПЕ, ОС, БН НС, ПЕ, БН, БЛ НС, СБ, ПА, КГ, ЛЕ, ПЕ, ОС, БН, ЗГ, БЛ, Љ, ТГ НС, ПА, КГ, ЗА, ЛЕ, ПЕ, БН, СК СБ, ПА, КГ, БН НС, СБ, КГ, ПЕ, БЛ НС, СБ, ПА, ЛЕ, ПЕ, ОС, БН, ЗГ, БЛ, Љ НС, СБ, ПА, КГ, ЗА, ЛЕ, ПЕ, ТУ, ОС, БН, БЛ, СК НС, СБ, ПА, КГ, ЗА, ПЕ, ОС, БН, ЗГ, СК, ТГ НС, СБ, ПА, ЛЕ, ОС, БН, ЗГ, БЛ, ТГ НС, СБ, ПА, КГ, ЛЕ, ПЕ, ОС, Љ, СК, ТГ СБ, КГ, ЛЕ, ОС, БН НС, СБ, КГ, ЛЕ, ПЕ, ОС, БН, БЛ
1.9.	Zea mays L. convar. aorista, dentiformis i Vulgaris (Greb.) Пченка за зрно			
1.9.1.	Група на зреење 100, по FAO	1. ЗПТС 109 (т. 1988) 2. ЗПТС 110 (т. 1988)	ZP ZP	Љ, МС, ЗГ, СК, БИ, ПЛ Љ, МС, ЗГ, БЛ, СК, ПЛ
1.9.2.	Група на зреење 200, по FAO	1. Бц 254 (с. 1988) 2. Бц 274 (с. 1988) 3. Бц 292 (с. 1988)	Zk Zk Zk	Љ, МС, ЗГ, КТ, ОС, ПЕ, СК, БЛ, ТУ, БИ, ПР, ПЛ Љ, МС, ЗГ, КТ, ОС, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПР, ПЛ Љ, МС, ЗГ, КТ, ОС, ПЕ, СК БЛ БИ ПР, ПЛ

1	2	3	4
	4. Бц 282 Б (Бц 283 Б, с. 1988)	Zk	Љ, МС, ЗГ, КТ, ОС, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПР, ПЛ
	5. ЗПТС29 (т. 1988)	ZP	Љ, МС, ЗГ, КТ, ОС, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПЛ
	6. ЗПТС 205 (т. 1988)	ZP	Љ, МС, ЗГ, КТ, ОС, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПР, ПЛ
1.9.3. Група на зреење 300, по FAO	1. Бц 36 W (с. 1988)	Zk	МС, ЗГ, ОС, ВЖ, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПР
	2. ОсМв 325 (с. 1988)	Ok	Љ, МС, ЗГ, ОС, ВЖ, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПР
	3. ЗПТС 33 (т. 1988)	ZP	Љ, МС, ОС, ВЖ, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПР
	4. ЗПТС 333 (т. 1988)	ZP	Љ, МС, ЗГ, КТ, ВЖ, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПР
	5. ЗПТС 383 (т. 1988)	ZP	МС, ЗГ, КТ, ОС, ВЖ, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПР
1.9.4. Група на зреење 400, по FAO	1. НС 420 (НССЦ 420, с. 1988)	Nk	ЗГ, ОС, ВЖ, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПР
	2. Бц 48 W (с. 1988)	Zk	ЗГ, КТ, ОС, ВЖ, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПР
	3. ЗПТС 456 (с. 1988)	ZP	ЗГ, КТ, ОС, ВЖ, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПР
1.9.5. Група на зреење 500, по FAO	1. НС 514 (НССЦ 514, с. 1988)	Nk	ЗГ, ОС, ВЖ, СБ, ПЕ, СР, РШ, ИН, ЗП, БЛ, БИ, ЗА, ПР
	2. Бц 588 Б (с. 1988)	Zk	ЗГ, ОС, ВЖ, СБ, ПЕ, СР, РШ, ИН, БЛ, ЗА, ПР
	3. ЗПТС 569 (т. 1988)	ZP	ЗГ, ОС, ВЖ, СБ, ПЕ, СР, РШ, ИН, ЗП, БЛ, БИ, ЗА, ПР
1.9.6. Група на зреење 600, по FAO	1. ЗПТС 603 (ЗП 644, с. 1988)	ZP	ЗГ, ОС, СБ, СР, РШ, СУ, ЗП, ИН, БЛ, ЗА
	2. ЗПТС 642 (с. 1988)	ZP	ЗГ, ОС, СБ, СР, РШ, ЗП, ИН, БЛ, ЗА
	3. ЗПТС 645 (с. 1988)	ZP	ЗГ, ОС, СБ, СР, РШ, СУ, ЗП, ИН, БЛ, БИ, ЗА
1.9.7. Група на зреење 700, по FAO	1. ЗПТС 710 (с. 1988)	ZP	РШ, РУ, ИН, СУ, ЗП, АЛ, ЗА
	2. ЗПТС 716 (с. 1988)	ZP	РШ, СР, РУ, ИН, СУ, ЗП, СБ, АЛ, ЗА
1.9.8. Група на зреење 800, по FAO	1. НС 808 (НССЦ 790, с. 1988)	Nk	РШ, СР, ИН, СУ, ЗП, СБ, АЛ
2. ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА			
2.1. Beta vulgaris L. ssp. vulgaris con- var. crasa Alef. var. altissima Döll. sin. var. saccharifera Lange Шеќерна репка	1. Ос Нада (1988)	Oš	ОР, ОС, НС
	2. Ос Сана (1988)	Oš	ОР, ОС, НС, АЛ
2.2. Brassica napus L. var. Metzgeri napus (Schübl. et. Mart) Thell. sin. Brassica oleifera Moench. Маслодајна репка	1. Осичка-88 (1988)	Ou	Љ, БИ, БР, ПА
2.5. Glucine max (L.) Merrill Соја за зрно	1. Бијелина 88 (1988)	BN	ЗГ, БИ, ОС, НС, ПА
2.5.2. Рани сорти: 0	2. Би 454 (1988)	BN	ЗГ, БИ, ОС, НС, ПА, СВ
	3. Би 457 (1988)	BN	ЗГ, БИ, ОС, НС
	4. Дубравка (1988)	Zu	ЗГ, БИ, НС, ПА
	5. Маевича (1988)	BN	ЗГ, БИ, НС
	6. Опаличка (1988)	BN	ЗГ, БИ, ОС, НС
2.5.3. Средни рани сорти: 1	1. Босна (1988)	Ou	ЗГ, БИ, ОС, ВУ, НС, СВ
	2. Дрина (1988)	Ou	ЗГ, БИ, ОС, ВУ, НС, ПА
	3. Морава (1988)	Ou	ЗГ, БИ, ОС, ВУ, НС, ПА
	4. НС 16 (1988)	Nu	ЗГ, БИ, ОС, ВУ, НС, ПА, СВ
	5. НС 17 (1988)	Nu	ЗГ, БИ, ОС, ВУ, НС, ПА, СВ
	6. НС 18 (1988)	Nu	ЗГ, БИ, ОС, ВУ, НС, ПА, СВ
	7. НС 20 (1988)	Nu	ЗГ, БИ, ОС, ВУ, НС, ПА
	8. Уна (1988)	Zu	ЗГ, БИ, ОС, ВУ, НС, ПА, СВ
	9. Загрепанка (1988)	Zu	БИ, ОС, ВУ, НС, ПА, СВ

s = SC = CK = прост хибрид = дволиниски (single cross)

t = TWC = TC = ТК = тролиниски хибрид (three-way-cross)

1		2	3	4
2.5.4	Средни доцни сорти: 2	1. НС 21 (1988) 2. Славонка (1988) 3. Тина (1988)	Nu Zc Zc	ЗГ, ОС, ВУ, НС, ПА, СВ БН, ОС, ВУ, НС, СВ ЗГ, БН, ОС, ВУ, НС, ПА, СВ
2.7.	<i>Helianthus annuus</i> L. Сончоглед			
2.7.2.	Сончоглед (протеински)	1. Зг-31 (1988) 2. Зг-64 (1988)	Zc Zc	ОС, НС, ПА, ЗА, БТ ОС, НС, ПА, ЗА, БТ
2.9.	<i>Nicotiana tabacum</i> L. Тутун,	1. Ре-Да (1988) 2. Отља 87 (1988) 3. Јака 70 (1988) 4. Јака 87 (1988) 5. Прилеп 84 (1988)	KP Pd SB Pd Pd	К, СК, ПП К, СК, ПП ПП, СТ ПП, СТ ПП, СТ
2.13.	<i>Zea mays</i> L. ssp. <i>aorista</i> var. <i>oleifera</i> Индустријска пченка			
2.13.2.	Маслени хибриди на пченка Група на зреење 600, по FAO	1. НС 650 уљ (НССЦ 650 уљ, с. 1988)	Nk	ЗГ, ОС, РШ, ЗП
2.14.	<i>Zea mays</i> L. ssp. <i>ceratina</i> Kulesh. Амилопектински хибриди на пченка			
2.14.2a.	Група на зреење 600, по FAO	1. ОсСК 633 Wx (с. 1988)	Ok	ЗГ, ОС, РШ, ИН, ЗП
3. КРМНИ РАСТЕНИЈА				
3.12.	<i>Medicago sativa</i> L. M. <i>Varia</i> Mart Луцерка, луцерна	1. Осичанка 88 (1988) 2. НС-Новосаганка X-11 (1988)	Ot Ni	
4. ЗЕЛЕНЧУК				
4.1a.	<i>Allium sativum</i> L. Лук	1. Седеф (1988) 2. Пирос (1988)	SP SP	СП, НС СП, НС
4.3.1.	<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>grossum</i> Sendt. Пилерка	1. Матица (1988)	Ni	НС, БН, ЗГ
4.9.	<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex. Farwell, sin. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Патлиџан	1. Балкан Ф1 (1988)	SP	ТГ, СК, СП
4.11.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. 4.11.3. Var. <i>communis</i> Aschers f. <i>volubilis</i> Висока боранија	1. Птујски масленец (1988)	Ls	
4.13.	<i>Solanum tuberosum</i> L. Копир	1. Тоне (1988)	KM	КМ, БУ, ГУ
4.14.	<i>Zea mays</i> L. convar. <i>saccharata</i> Sturt. Пченка шеќерка			
4.14.2a.	Група на зреење 400, по FAO	1. ЗПСЦ 451 су (с. 1988)	ZP	ЗГ, ЗП
6. ОВОШНИ РАСТЕНИЈА И ВИНОВА ЛОЗА				
6.2a.	<i>Juglans regia</i> L. Орев	1. Бачка (1988) 2. Мире (1988)	Nv Nv	БШ БШ
6.4.	<i>Prunus avium</i> L. sin. <i>Cerasus avium</i> Moench. Цреша	1. Чарна (1988)	Či	ЧА
6.10.	<i>Vitis vinifera</i> L. Винова лоза			
6.10.2.	Вински сорти	1. Сила (1988)	Nv	СИ, ИЛ
II . СОРТИ НА ШУМСКИ РАСТЕНИЈА				
1. ШУМСКИ И ПЛАНТАЖНИ ВИДОВИ				
1.1.	<i>Salix</i> spp. L. Врба	1. Клон 107/65/1 (1987)	Nt	НС, СМ, ПА

1	2	3	4
	2. Клон 107/65/7 (1987)	Nt	ОС, НГ, СИ, БЈ, КЦ
	3. Клон В99 (1987)	Zs	ЗГ, НГ, СИ, ОС
	4. Клон В052 (1987)	Zs	НС, ПА, СМ
	5. Клон 1ББ (1987)	Zs	ВУ, ВК, БЈ
1.2. Populus deltoides Bartr. Топола	1. Клон С-1-8 (1987)	Nt	НС, СМ, ПА
	2. Клон С-6-20 (1987)	Nt	ОС, НГ, СИ
	3. Клон С-6-36 (1987)	Nt	ВУ, ВК, БЈ

Бр. 1923/1
9 март 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

Прилог 1

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ И СЕДИШТАТА НА ТВОРЦИТЕ НА СОРТАТА, ОДНОСНО НА ПОДНОСИТЕЛИТЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СОРТАТА

Реден број	Скратен назив	Полн назив
1	2	3
1	Бз	Пољопривредни факултет Београд, Немањина 6, 11080 Земун
2	БН	СОУР УПИ, РО Институт за истражување и развој, ООУР Пољопривредни завод, Пољопривредно добро Семберија - Ново Село, 76300 Бијељина
3	Чи	СОУР „Србија“ за истражување и развој пољопривреде - Београд, Институт за вокарство, Војводе Степе 9, 32000 Чачак
4	КГ	СОУР „Србија“ за истражување и развој пољопривреде - Београд, Институт (Ех Завод) за стрна жита, Одељење за селекцију, Саве Ковачевиќа 31, 34000 Крагујевац
5	КМ	Кметиски институт Словеније, Завод за пољоделство, Центар за селекцију кромпирја Мосте, 61218 Коменда
6	КП	Тутунов комбинат „Боро Петрушевски - Папучар“, 11 Октомври 80, 91300 Куманово
7	Ла	ВТОЗД за агрономија ВДО Биотехничка факултета, Унив. Едварда Кардеља в Љубљани, Јамникарјева 101, 61001 Љубљана
8	Лс	Семенарски комбинат „Семенарна“ - Љубљана, Госпосветска 5, 61001 Љубљана
9	Ми	Земјоделски факултет, Унив. „Кирил и Методиј“ во Скопје, ООЗТ Институт за пољоделство и градинарство (Ех Здружен земјоделски институт, онд. Земјоделски институт), Булевар Југославија 178, 91000 Скопје
10	Ни	Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Институт за пољопривредна истражувања), Максима Горког 30, 21001 Нови Сад
11	Нк	Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Институт за пољопривредна истражувања), Завод за кукуруз, Максима Горког 30, 21001 Нови Сад

1	2	3
12	НТ	Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за тополарство, оплемењивање и селекцију, Антона Чехова 13, 21000 Нови Сад
13	Ну	Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Институт за пољопривредна истражувања) - (уљарице) Максима Горког 30, 21001 Нови Сад
14	Нв	Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за вокарство, виноградарство и хортикултуру, Вељка Влаховиќа 2, 21001 Нови Сад
15	Нж	Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Институт за пољопривредна истражувања) (житарице), Максима Горког 30, 21001 Нови Сад
16	Ок	Биотехнички знанствено-наставни центар, ООУР Пољопривредни институт, Одјел за кукуруз, Тењска цеста 66, 54001 Осијек
17	Ош	Биотехнички знанствено-наставни центар ООУР Институт за шеќерну репу, М. Дивалта 320, 54001 Осијек
18	От	Биотехнички знанствено-наставни центар, ООУР Пољопривредни институт, Одјел за кромид, Тењска цеста 66, 54001 Осијек
19	Оу	Биотехнички знанствено-наставни центар, ООУР Пољопривредни институт, Одјел за индустриско биље, Тењска цеста 66, 54001 Осијек
20	Ож	Биотехнички знанствено-наставни центар, ООУР Пољопривредни институт, Одјел за стрне житарице, Тењска цеста 66, 54001 Осијек
21	Пд	Институт за тутун, Кичевско паде, 97500 Прилеп
22	СБ	СО „Југотутун“ - Скопје, РО за производство и обработка „Борис Кидрич“, 92400 Струмица
23	СП	Институт за повртарство „Паланка“, Караџиќева 71, 11420 Смедеревска Паланка
24	ВК	ПИК „Винковци“ СОУР, РО Пољопривреда Ђуре Ђаковиќа 30, 56000 Винковци
25	Зб	Факултет пољопривредних знаности Свеучилишта у Загребу, ООУР Институт за оплемењивање и производњу биља, Одјел за стрне житарице, Ботинец, Трг Марка Марулиќа 5, 41001 Загреб

1	2	3
26	Зц	Пољопривредни центар Хрватске (Ех Центар за примјену знаности), Биљна производња и сјеменарство, Илица 101, 41001 Загреб
27	ЗК	Факултет пољопривредних знаности Свеучилишта у Загребу, ООУР Институт за оплеменевање и производњу биља, Одјел за кукуруз, Ругвица, Трг Марка Марулића 5, 41000 Загреб
28	ЗП	Институт за кукуруз, РО Земун Поље, Слободана Бајића 1, 11080 Земун
29	ЗШ	Шумарски факултет Загреб, Катедра за шумарску генетику и дендрологију, Шимунска цеста 25, 41000 Загреб
30	Зу	Факултет пољопривредних знаности Свеучилишта у Загребу, ООУР Институт за оплеменевање и производњу биља, Одјел, за индустријско биље (уљарице), Трг Марка Марулића 5, 41000 Загреб

Прилог 2

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ НА ПОДРАЧЈАТА (ЛОКАЛИТЕТИТЕ) НА КОИ СОРТАТА ЈА НАДМИНАЛА СТАНДАРДНАТА СОРТА

Реден број	Скратен назив	Назив на подрачјето (локалитетот)
1	2	3
1	АЛ	Алексинац
2	БИ	Биело Поле
3	БЈ	Бјеловар
4	БЛ	Бања Лука
5	БН	Биелина
6	БП	Бачка Паланка
7	БР	Брчко
8	БТ	Битола
9	БУ	Бутмир-Илица
10	БШ	Бешка
11	БЖ	Брежице
12	ЧА	Чачак
13	ГУ	Гуча
14	ИЛ	Илок
15	ИН	Инђија
16	К	Куманово
17	КЦ	Копривница
18	КГ	Крагуевац
19	КМ	Коменда
20	КШ	Крушевац
21	КТ	Кутјево
22	ЛЕ	Лесковац
23	ЛИ	Ливно
24	ЛЈ	Љубљана
25	МС	Мурска Собота
26	НЕ	Невесинје
27	НГ	Нова Градишка
28	НС	Нови Сад
29	ОР	Ормож
30	ОС	Осиек
31	ПА	Панчево
32	ПЕ	Пеќ
33	ПЛ	Планиница
34	ПП	Прилеп
35	ПР	Приштина
36	ПТ	Птуј-Старше
37	РШ	Римски Шанчеви
38	РУ	Рума
39	СА	Сараево
40	СБ	Славонски Брод
41	СИ	Сисак
42	СК	Скопје
43	СМ	Сремска Митровица
44	СН	Свети Николе

1	2	3
45	СР	Србобран
46	СТ	Струмица
47	СВ	Светозарево
48	СУ	Суботица
49	ТГ	Титоград
50	ТУ	Титово Ужице
51	ВК	Винковци
52	ВУ	Вуковар
53	ЗА	Заечар
54	ЗГ	Загреб
55	ЗП	Земун Поле

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

полковниците: Антонијевић Витомира Добросав, Брундић Антуна Вилим, Петровић Александра Драгољуб;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

потполковниците: Јаћимовић Ивана Милутин, Јевтић Петра Милан, Јоксовић Бранислава Драган, Машановић Крсте Блажо, Новалић Јусуфа Фахрудин, Петковић Миодрага др Драгољуб, Радончић Јупе Хилмија, Трифуновић Николе Богољуб;

мајорите: Дабић Ђуре Вукота, Филиповић Владимир Саво, Павловић Марка Јосип;
капетанот I класа Клепић Петра Чедо;
заставникот I класа Малић Душана Милош;
заставникот Сантрач Јована Рајко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

полковниците: Арсеновић Будимира Степан, Бечановић Станимира Светомир, Берберски Озрена Милован, Брајовић Новака Данило, Чолић Радивоја Живан, Дангубић Николе Вукашин, Драгославић Блаже др Видак, Цамоња Срећка Звонимир, Грчић Светозара Јаша, Грдовић Маријана Миљенко, Христов Бориса Васил, Игрић Драгана Стјепко, Крстуловић Марина Урош, Лале Душана Томо, Љубојевић Васе Данило, Мијатовић Војислава Миодраг, Милошевић Добривоја Божидар, Негић Милутина Милан, Никић Јоксе Станислав, Парабуцки Тодора Славо, Перуновић Новака Милан, Петровић Петра Стеван, Поповић Богдана Радомир, Токовић Спасоја Бранислав, Тонковић Мартина Иван, Јанковић Мије Звонимир, Весић Борисава Драгослав, Вукашиновић Панте Рајко, Зорић Давида Бранко;

потполковниците: Бенадија Милана Светозар, Галијашевић Авде Галиб, Марић Владимира Вићо, Николић Боровоја Петар, Ристић Јордана Добривоје, Старчевић Михајла Томислав, Тодоровић Тадије Младен, Виторовић Милорада Драгомир, Зарић Миленка Гавра;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Цвек Антона Карло, Драгић Милана Бранко, Лавринишек Јоже Алојзиј, Стевановић Јеленка Аранђео, Шошић Властимира др Момчило, Веселиновић Богољуба Живко, Вујић Васе Коста, Жујовић Божицара Момчило;

потполковниците: Андрејић Саве Драгослав, Бабић Светозара Стеван, Чекић Душана Гојко, Георгијевиќ Дамјана Борис, Јербић Матије Драго, Јовичевић Шпире Илија, Јушковић Вељка Момчило, Кауклер Франца Иван, Максимовић Павла Томислав, Маљковић Петра Коста, Мијановић Бошка Бранимир, Миловановић Павла Душан, Недвеш Јурај Јурај, Паризоски Васила Марко, Симоновић Рајка Радојица, Штркаљ Стипе Марко, Троха Стјепана Звонимир, Вуковић Владимира Владимир;

мајорот Ердељан Милана Сава;
капетанот I класа Тадић Михаила Томислав;
заставникот I класа Милосављевић Александра Томислав;

воениот службеник I класа Радека Милорада Радмила;

воениот службеник II класа Милић Фране Розика;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Батинић Мустафе Хамдија, Драговић Милана Јово, Плочо Мушана Хајро, Вукоје Марка Јованка;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Плазинић Милоша Радоси;
мајорите: Дрљача Милана Дмитар, Здравих Момчила Бранислав;

поручникот Крклец Штефаније Владимир;
заставниците I класа: Чуден Антона Антон, Хафнер Мартина Мирослав, Мијић Лазе Жарко, Мршовић Славољуба Мирослав, Недељковић Методија Милан, Тасић Душана Бранко, Вујичић Томе Бранко;
заставникот Ристић Душана Милорад;

постариот водник I класа Трифковић Стојана Максо;
воениот службеник III класа Јузбашић Благоја Слободанка;

воениот службеник IV класа: Дражета Јарослава Божана, Мандић Јована Јованка;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Агнјић Андрије Никола, Алмер Мије Јела, Бабић Стевана Бранко, Бајевић Радомира Љубиша, Барбир Станка Виктор, Батез Ђуре Дмитар, Бјељак Луке Лука, Боговчић Јанеза Јанез, Буковац Ранка Милорад, Чоловић Милана Сретен, Димитријевић Илије Гордана, Димитријевић Миљивоја Берислав, Дрбач Букана Триво, Голубовић Секуле Витомир, Граховац Милана Илија, Гредел Мирка Мирко, Гутовић Симе Љубо, Хусејнагић Аље Ахмет, Икач Славка Мирогој, Карловић Лајоша Јосип, Касунић Мате Фране, Кнежевић Драгића Драгиша, Копача Петра Драгојло, Крагић Брнка Јован, Краговић Мијата Југослав, Крисић Богољуба Стојадин, Крстић Драга Славољуб, Куриј Виктор Казимир, Лаштро Нике Лука, Леви Морница Весела, Маглица Петра Мате, Матана Петра Максимилијан, Матовић Ратка Паун, Милош Паве Миле, Милуновић Стојана Братимир, Мунјић Ивана Антон, Оцвирек Петра Филип, Опанчарев Саве Ненад, Планинчић Мује Суљо, Поповић Стојана Душко, Прелевић Тихомира Олга, Радмиловић Раде Бранко, Румиха Виктор Рудолф, Ружак Алојза Жељко, Стаменковић Душана Љубица, Станаћевић Милутина Грујина, Станичић Ивана Јосип, Стојановић Петра Вуксан, Шкрабић Јерка Анте, Тепић Станка Обрад, Терзић Ђорѓа Миломир, Тома Мартина Јован, Узелац Јована Софија, Вајагић Станка Милан, Васовић Симеуна Славомир, Весковић Тихомира Десимир, Винковић Славка Ђурђа, Вучинић Јована Драган, Зарић Владимира Сава;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Јокић Василија др Ненад, Мареновић Милосав Томислав, Марисављевић Живојина Јован, Матуновић Радомира Александар, Миладиновић Павла Томислав, Радовић Милорада Милан;

потполковникот Божиловић Алексе Лазар;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

полковникот Хаџегирић Мустафе Сеад;

потполковниците: Кнежевић Мила Петар, Крсмановић Богољуба Вукадин, Смиљанић Гаје Чедо, Сретеновић Сретена Србољуб, Валожич Милоша Предраг, Витић Стевана Ђорђе;

мајорите: Арсеновић Љубомира Влада, Барковић Јосипа Младен, Булајић Симе Здравко, Икраш Митра Ивица, Јањић Илије Слободан, Јовановић Саве Драгољуб, Кнежевић Николе Милан, Мајсторовић Љубодрага др Зоран, Марјановић Уроша Лазар, Ничић Митра Благоја, Николић Крсте др Драган, Симић Милије Миодраг, Симоновић Обрада Миломир, Тодоровић Драгутина др Слободан, Тот Иштвана Тибор, Вучинић Душана Живадин, Зелковић Илије др Милан;

капетаните I класа: Буљевац Мате Златко, Ђекић Живка Милош, Милић Љубе Душан, Никић Стеве Милан, Попов Милоша др Пера, Тадић Мила Душко;

капетанот Ђурић Живадин Милојко;
заставниците I класа: Кодрич Албина Маријан - Луисијан - Емид, Миленковић Јована Велимир, Мустафић Љубише Душан, Ранитовић Радомира Периша, Живоновић Добривоја Остоја, Виџентијевић Боровоја Живота, Вукша Миле Божо;

заставникот Жежељ Илије Петар;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Ђурковић Јозе Анто, Караванић Фране Живко, Смаилагић Салиха Смаил, Смаилбеговић Мехмеда Ремзија, Вељача Ивана Марко;

- за примерни заслуги и умешност во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање на услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковниците: Вотеги Ante Ivan, Драгојевић Новака Радосав, Ђуракић Николе Душан, Мезић Бруне Иван, Ничакевић Чедо Миодраг, Спасић Живојина Петар, Тодорић Драгољуба Миломир, Турковић Станише Дојчило;

потполковниците: Бабић Саве Петар, Ђокић Милосав Јовиша, Елаковић Јове Дејан, Ердељан Петра Милош, Јанковић Славољуба Милутин, Јокић Владимира Живојин, Китаноски Спире Борис, Кнежевић Рајка Недељко, Кужник Вилка Едуард, Лукић Џвијана Ристо, Љушковић Хајре др Бешир, Маглић Мирослава др Братислав, Марић Душана Михајло, Машовић Михајла Миомир, Мијатовић Љубомира Милош, Нинковић Богдана Момчило, Петронијевић Светолика Бранислав, Поповић Петра Рајко, Прерадовић Душана др Милоје, Прокић Алексе Предраг, Ристић Томе Владе, Симоновић Рада Влада, Ситарница Рафаила Божицар, Смирчек Ивана Антон, Стојић Божица Петар, Стојиљковић Михајла Божицар, Стојковић Илије Младен, Шибич Мустафе Кемал, Тирнанић Властимира Слободан, Томић Николе Момчило, Јовић Јакова Зоран, Зоговић Василија Јездимир, Живковић Радована Дамјан;

мајорите: Ерготић Томе Мато, Гројздек Ивана Божицар, Јаковљевић Драгутина Реља, Шарац Милића Милутин, Туртуреја Јована Будислав, Вучковић Живојина Југослав;

капетанот I класа Голубовић Јордана Драгиша;
заставниците I класа: Божовић Тодора Божицар, Милеуснић Илије Бранко, Миљковић Тихомира Бранко;

воените службеници I класа: Николић Бојислава Душанка, Новаковић-Марковић Живорада Надежда, Трафковић-Шер Радослава Даринка;

воените службеници II класа: Ђурић Љутомира Мирјана, Ерцеговић Михаела Кристина, Грибајчевић Војислава Стана, Јанковић Доброслава Верослава, Јовановић Теодора Драгиња, Коцопељић Драгољуба Надежда;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Јанковић Душана Слободан, Калембер-Радосављевић Владимира Милица, Талунчић Јусуфа Есад;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Аранђеловић Чедомира Љубиша, Јањић Марка Перо, Кокановић Мирка Милун, Маричић Милоша Звонко, Младеновић Ђурђа Драгомир, Стојковић Станка Вјекослав, Вукајловић Сталета Мирослав, Зарић Радојице Слободан;

капетаните I класа: Бабић Остоје Славко, Бајтајић Чедомира Владан, Бурсаћ Лазара Петар, Ђурковић Бранислава Миливоје, Ђурковић Јована Момир, Мирчић Гојка др. Мирослав, Ножић Мидхада Мили, Прица Марка Маријан, Станковић Саве Небојша, Живковић Слободана Зоран;

капетанот Војковић Николе Ђуро;
поручникот Крајишник Ненада Миро;
заставникот I класа Вељковић Радослава Србољуб;
воениот службеник II класа Џамбаски Милована Марија;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Анђелковић Велимира Гојко, Бачко Душана Иван, Биланчија Мије Ратко, Бодирога Добривоја Миланка, Џвијовић Милоша Миладин, Чолић Јосија Миодраг, Ђурковић Стијепан Стијепо, Филиповић Милана Стеван, Худи Александра Олга, Јолић Ивана Срећко, Јовановић Уроша Божидар, Корица Милана Бранко, Лазаревић Стеве Марко, Мајетић Радунца Бранко, Миловановић Љубомира Бранислав, Мркочи Јанка Стијепан, Мутић Душана Манојло, Мутић Јована Манојло, Николић Драгослава Срећко, Перунички Милутина Батрић, Пешић Јована Стјепанија, Пешовић Велимира Драгиша, Петровић Вида Славица, Пишев Илије Петар, Попконстантиновић Стевана Теодора, Радић Рада Српко, Рамчиловић Беша Осман, Рибарић Јосипа Слободан, Рончевић Милоша Слободан, Рубчић Павла Павле, Север Вилка Драгана, Срећковић Боровоја Вера, Стојић Ивка Милија, Шеховић Решада Сабрија, Тамбурић Симе Наталија, Зебић Ивана Андрија, Зградић Мила др Иван, Вукосављевић Јеврема Петар;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Алексић Бранислава Јовица, Алексић Љубана Драго, Алић Ибрахима Мехмед, Андрић Милана Милорад, Андрић Милорада Боровоје, Анђелић Драгутина Зоран, Анђелић Живана Ратко, Арнаутовић Миливоја Радислав, Бабић Ферда Мијо, Бајич Алексе Александар, Бакота Петра Алојз, Бараћ Милана Богосав, Барјактаревић Вукића Славољуб, Беговић Доброслава Гордана, Беширевић Наила Суад, Благојевић Јеленка Мирослава, Блажевић Мате Паво, Богдановић Милована Милунка, Богојевић Радована Милина, Богуновић Фрање Марија, Бугуновић Радована Божица, Бореновић Мила Борис, Босанчић Лазара Бранко, Братић Милана Сретен, Брце Мартина Бранислав, Брдар Ибре Ениз, Бузуровић Мије Југослав, Бужо Хурема Мухарем, Цветановић Драгутина Божидар, Цветковић Мирка Фрањо, Цушаћ Јове Радојка, Чакајац Радише Милош, Чалић Ивана Катица, Чарапић Милана Радосав, Часар Јожефа Штефан, Чикан Ивана Драгутин, Човић Авде Ешреф, Човић Азема Азиз, Човић Шабана Рамиз, Чукушић Јуре Стијепан, Чулетић Јосипа Барица, Чуровић Петра Милослава, Ђирић Властимира Србислав, Ђиркић Шабана Расим, Ѓитић Миливоја Праслав, Ѓосовић Василија Ђорђеи, Ѓућуз Стевана Маринко, Ѓук Богосава Драгица, Ѓук Милана Владимир, Декалић Стјепана Иван, Дидић Марка Јосип, Димитријевић Јована Слободанка, Дивљац Фрање Ружица, Докманац Ранка Перо, Драча Стевана Јово, Дудић Вукашина Јована, Дукић Николе Милица, Думић Фрање Јосип,

Ђелиновић Хурема Зилко, Бокић Миранша Никола, Ђорђевић Митра Десанка, Ђорђевић-Стевановић Видосава Јелена, Ђоровић Новице Светлана, Џифић Крсте Јадранка, Џигурски Станка Јелена, Франца Ибре Едиба, Гаџановић Светолика Мирјана, Гајић Луке Слободан, Гајић Војислава Љубомир, Гавриловић Милана Љубиша, Гилић Ловре Андрија, Глишић Милорада Даница, Гогич Ристе Тодор, Гојин Добривоја Добрила, Граић Милоша Мићо, Граовац Шпире Митар, Грбавац Марјана Мирјана, Грбеша Ивана Анто, Грбић Илије Ана, Грдовић Ловре Мијо, Гргурић Данијела Бранимир, Хаџибековић Смана Бехрул, Хаџибековић Османа Даут, Хујић Шахира Рашид, Ибрашимбековић Захида Семин, Илић Миливоја Радован, Илић Станка Драгољуб, Илић Стојадина Србољуб, Илић Вује Мара, Иванчевић Драгомира др Јелена, Иветић Ђуре Богдан, Јаблановић Исидора Цвета, Јамброшић Мије Драгутин, Јанковић Саве Стојадин, Јелић Владислава Јездимир, Јевтовић Велимира Вишеслав, Јокић Милорада Жарко, Јовановић Бранка Будимир;

Јовановић Миодрага Милан, Јовин Душана Ненад, Калинић Стеве Божо, Карановић Стевана Жељко, Карановић Бранислава Павле, Карић Хамида Захид, Катић Момчила Драгослав, Кересман Џијепа Алојз, Кларић Сабита Весна, Клисарић Душана Џвијан, Кљенак Мила Милка, Кнежевић Илије Крстан, Кнежевић Јордана Снежана, Кнежевић Јосипа Анте, Кнежевић Милана Бошко, Кнежевић Николе Милош, Комбол Милоша Драго, Кору Бајре Рецо, Корпак Штефана Михајло, Кос Антуна Јосип, Косановић Мила Даринка, Косец Остоје Мира, Кошачак Драгутина Маријан, Коштовић Хамде Фуад, Ковачевић Илије Душан, Ковачић Стјепана Вид, Кошић Анто-на Доротеја, Ковачевић Недељка Мијат, Козина Јуре Илија, Крга Богдана Мирјана, Кувек Ивана Дује, Кричкић Петра Петар, Крстичевић Барише Никола, Кружичевић Вицка Иван, Кузмановић Душана Јоца, Лалић Ивана Милена, Латиновић Стеве Бранко, Лазаревић Богољуба Марија, Лендвај Андрије Фрањо, Ливајић Анте Динка;

Љоврић Љубомира Добрила, Лучић Фрање Томислав, Лучић Тодора Милутин, Лукин Милована Драго, Луковић Сретена Бранислав, Мађерчић Милоша Мирјана, Мачек Александра Зденка, Маглић Авде Горан, Макојевић Крстивоја Миломир, Маловић Мелизара Драгослав, Мајсторовић Милијана Стојан, Максимовић Милет Раденко, Малушић Џвије Алекса, Мамутовска Санта Фарија, Мандић Ђуре Миле, Маравић Петра Јелица, Марић Ђорђа Љубица, Маринковић Војислава Милован, Мариновић Ивана Стево, Маркишић Мурата Халим, Мартаћ Радослава Стојан, Мاستило Владе Раде, Матић Милутина Смиљана, Мажар Мате Јосип, Медић Томе Вера, Милић Владимира Загорка, Михајловић Војислава Драгица, Михаљ Стојана Жарко, Мијушковић Василија Зоран, Милакић Владимир Радивој, Милентијевић Радоње Томислав, Милановић Мије Драгица, Милићевић Радојка Арсеније, Милојевић Радојка Велимир, Милојевић Живорада Ружица, Миливојевић-Станковић Вида Катарина, Миливојевић Витомира Верица, Милошев Драгана Злата, Миловановић Боровоја Јелисавета, Митровић Драгомира Џвијетин;

Митровић Славољуба Милољуб, Младеновић Трајка Младен, Млинар Уроша Бранко, Морача Милана Љиљана, Муса Мије Анто, Недељковић Милорада Живојин, Неиди Небојше Споменка, Несторовић Трајана Радисав, Николић Драгомира Лепосава, Николић Петра Станка, Нинић Танаска Данко, Орлић Ђурађа Драгана, Орловић Јаблана Михаило, Обрадовић Обрада Радош, Палчић Јакова Фрањо, Пантелић Петра Бранка, Пантић Милана Радован, Пантић Јована Милош, Паскаш Стевана Нада, Павић Обрена Злата, Пауковић Милоша Гордана, Перан Иве Матија, Пернар Марка Влатко, Песторић Ахима Никола, Петковић Ивана Драгица, Петковић Младена Жарко, Петричевић Илије Саво, Петојевић Јована Смиља, Петровић Миливоја Бисенија, Петровић Радосава Војиславка, Петровић Велизара Летица, Половина Илије Нада, Поповић Момчила Миленија, Проха Мустафе Хусеин, Прокић Владимира Надежда, Пухарић Тончија Здравко, Пуховић Ахмета Рашид, Радић Петра Чедомир, Радисављевић Радосава Златко, Радојичић Ђуре Ристо, Радојевић Александра Добрила;

Радојевић Добривоја Миле, Радојичић Александра Милун, Радовић Светомира Милоје, Радовић Милсав Зорка, Рађевић Зорка Жељка, Рајковић Марка Јован, Ра-

лић Милије Миленко, Ралић Николе Бојана, Ристић Живка Милисав, Ѓодић Мартина Марија, Ројко Јожефа Франц, Русимовић Фиља Милорад, Русимовић Пера Мирјана, Сакић Османа Хасан, Салиховић Сабита Ибрахим, Салопек Стјепана Павле, Самоуковић Радета Реља, Самоуковић Милана Момир, Савић Душана Сава, Савић Радета Радован, Савић Милоша Љубинка, Стаменковић Антона Мајдица, Станковић Петра Нада, Станковић Радована Станча, Станковић Владимира Драгослав, Станисављевић Милутина Бранислав, Станимировић Драгише Милица, Сератлић Василија Николина, Сертић Јуре Јосип, Симић Ивана Ратка, Сладојевић Илије Милорад, Смајић Ибрахи-ма Најил, Соколовић Јуре Ивица, Срећковић Војислава Јован, Стефановић Бориса Стојан, Стевановић Драгољуба Љилиана, Стевановић Трифуна Стеван, Стијачић Тодора Павле, Стојачковић Стојана Ђуро;

Стојановић Живка Наталија, Стојиловић Боровоја Стојменка, Столић Свете Слободан, Стошић Бојана Ирена, Ступало Ивана Јосип, Ступар Мике Роса, Свечњак Стијепана Славко, Свилар Вукојице Слободанка, Суљанај Азема Ђемруш, Сушац Николе Стипе, Шајатовић Ђуре Вељко, Шеховић Мује Суљо, Ширић Винка Срећко, Шкрбо Хаџе Ибрица, Шлехта Мирка Деса, Шмит Јанеза Марија, Шобот Косте Славко, Шваљек Антуна Иван, Швигел Стјепана Едуард, Шупица Душана Милан, Тавчиовски Љупчо Драган, Тиро Зајка Сеид, Тодоровић Радета Радославка, Тодоровић Марка Ружица, Тохол Душана Бранко, Томић Радетице Милорад, Томићевић Вукашина Милорад, Томовић Живадина Мирко, Трифковић Вукадина Радмила, Трикић Стевана Стево, Тришић Радомира Михаило, Трујић Владе Анкица, Тубић-Биговић Драга Драгица, Ука Реџепа Бајрам, Укић Амира Мехмедин, Варгец Флоријана Иван, Варагић Недељка Илија, Вармужа Ивана Невија, Васиљевић Јове Бранко, Васиљевић Миодрага Момчило, Васковић Јована Милан, Васојевић Томислава Верољуб, Видосављевић Хранислава Милан, Влаховић Фране Бранка, Врањеш Ферде Милица, Врањеш Николе Богдан, Врбанц Милана Звонко, Врпељ Николе Милка, Вучићевић Данила Никола, Вучинић Светислава Марјана, Вугарин Јосипа Франо, Вујичић Фране Марија, Вујиновић Бранка Гојко, Вукић Станка Нада, Вукојевић Вукоја Тиосав, Вуковић Станка Недељко, Вукмановић Милана Војин, Вуксић Ђорђа Боровоје, Жагрић Радоја Драган, Жарчанин Радоша Срећко, Жерајић Војина Милорад, Жица Остоје Душан, Живков Богдана Стеван, Живковић Драгослава Живадин, Жунић Илије Илија, Журић Јосипа Марија;

- за примерна работа во развивањето на полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што на другите им служат за пример

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Марковић Спасоја Душан, Станковић Часлава Зоран, Зељковић Илије Јово;
капетаните: Грубић Милана Бранко, Куколј Ђорђа Мирко, Лекић Лазара Никола, Мишковић Марка Лука, Новицић Ивана Жељко, Парлов Јоза Зденко, Петровић Јакоба Бранко, Радишић Мирка Здравко, Схкрели Рамиза Бешир, Трако Ферхата Реџо;
поручниците: Пацула Илије Илија, Тадић Ранка Горан, Тодорић Драгомира Зоран;
постариот водник Ратковски Звонка Дарко;
водниците I класа: Кеџман Петра Предраг, Станковић Живојина Драгорад;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Аблаковић Мухамеда Авдо, Алађуз Зилка Мурад, Алексић Томислава Алекса, Андрић Радојка Томислав, Аглаић Мирка Борка, Башић Узеира Хусо, Благојевић Светислава Драгомир, Блажевић Мустафе Вејсил, Бодирога Душана Милан, Богдановић Рајка Бранко, Бурњаковић Владимира Радо, Ѓирић Мирослава Томислав, Даниловић Владе Саво, Далчевић Никола Татјана, Дибра Хасана Заим, Филиповић Тихомира Богосав, Гајић Саве Славница, Гребовић Милуна Мирко, Грујић Стевана Милан, Гвозденац Јоже Иванка, Хорват Валента Петар, Хујић Абидла Мушан, Хуремовић Омера Меира, Илић Радивоја Радославка, Исовић Рајка Младен, Јелић Драгутина Радован, Јовановић Петра Предраг, Јурина Стијепана Драгутин, Коностревац Ми-

хајла Љубоје, Каравдић Хусе Сулејман, Кеџман Јове Маринко, Колондџија Александра Милијана, Коруневски Темелка Паун, Крстевски Величка Цоне, Кујунџић Радослава Младенко, Кватерник Ивана Миодраг, Лазић Дамјана Бранко, Летић Омера Рамиз, Личина Милана Жарко, Лончаревић Божицара Дивна, Максимовић Драгутина Стака, Мањго Алије Сафет, Марјановић Илије Мато, Матић Милорада Жељко, Мерџановић Алије Ахмед, Миливојевић Боре Драган, Милосављевић Стевана Вукадин, Милошевић Млађена Миленко, Мосуровић Рајка Јелена, Мујић Шукрије Весим, Нешовић Ђурице Иван, Новоселец Ивице Миро, Офак Пере Перса, Обрадовић Дамјана Драгутин, Павловић Стијепе Никола, Пендо Симе Нада, Пешкић Мила Нада, Петров Лазара Ђуро, Поповић Мате Невенка, Поврх Јанеза Владимир, Самрцић Симе Владимир, Савановић Анђелка Драго, Селаковић Зарија Софија, Селимовић Абидла Мехмед, Симић Ратка Јулијана, Стијачић Мирка Илија, Стојак Јозе Ивица, Стојановић Бошка Милош, Скиљевић Максима Миливоје, Тадић Давида Милисав, Тодоровић Петра Радојко, Томин Саве Душанка, Тришњак Милете Невенка, Туфеглић Јанка Стојан, Велимир Пере Ристо, Вукобратовић Васе Раде, Золотић Занџира Владо;

- за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држање

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

постариот водник Кошчак Рудолфа Здравко.

Бр. 113
22 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
459. Закон за стандардизацијата — — — — —	1013
460. Закон за измени и дополненија на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата — — — — —	1024
461. Закон за измена на Законот за Службата на општественото книговодство — — — — —	1025
462. Одлука за надоместите за учество на седници на членовите на Комисијата за реформа на стопанскиот систем — — — — —	2025
463. Решение за определување на сезонски гранични премини за меѓународен поморски сообраќај — — — — —	1025
464. Правилник за дополнење на Правилникот за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и на завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружен труд — — — — —	1026
465. Правилник за начинот на утврдување на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка и за начинот на пресметка на вишоците на приходи — — — — —	1025
466. Правилник за стручната подготовка, стручна обука, испитите, дозволите и овластувањата на воздухопловно-сообраќајниот персонал — — — — —	1030
467. Правилник за начинот на утврдување на количината на дрвната маса, квалитетната структура и другите елементи за утврдување на вредноста на шумите и за начинот на утврдување на таа вредност — — — — —	1033

Страна	Страна
468. Правилник за лабораториските тестови и методи и за условите што мораат да ги исполнуваат ветеринарските организации на здружен труд што ги проверуваат резултатите од лабораториските испитувања во областите на дијагностиката на заразните болести кај животните и на ветеринарско-санитарната исправност на суровните и производите од животинско потекло —————	1034
469. Правилник за метролошките услови за секундарен еталон на мерен сад-пипета —————	1036
470. Правилник за начинот на кој Сојузниот завод за мери и скапоцени метали врши доверување преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата на организациите на здружен труд и на други организации и заедници —————	1038
471. Правилник за условите што во поглед на стручната подготовка на работниците, опремата и просторите мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници на кои им е доверен преглед на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата —————	1038
472. Правилник за престанок на важењето на југословенскиот стандард за црна и обоена металургија —————	1039
473. Правилник за престанок на важењето на југословенските стандарди за железни канализациони цевки —————	1040
474. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток во 1988 година —————	1040
475. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање во 1988 година —————	1040
476. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање во 1988 година —————	1040
477. Наредба за утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, семејната инвалиднина и зглобената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток во 1988 година —————	1040
478. Наредба за потребната документација за остварување на правото од член 7 на Законот за условите и начинот на обезбедување и користење на средствата за покритие на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основа на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за покритие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод —————	1041
479. Одлука за измена на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1988 година —————	1042
480. Одлука за измена на Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија —————	1042
481. Одлука за измена на на Одлуката за купување на определени хартии од вредност од страна на Народната банка на Југославија —————	1043
482. Соопштение за стапката на растежот на цените на мало во мај 1988 година, за стапката за пресметка на ревалоризацијата и за есконтната стапка на Народната банка на Југославија —————	1043
483. Упатство за измена на Упатството за начинот на пресметка и наплата на царината и на другите увозни давачки за увозот на опрема за остварување на заедничките програми за унапредување на производството на стоки и услуги наменети за извоз —————	1043
484. Упатство за измени и дополненија на Упатството за формата, содржината и употребата на еднообразни обрасци за вршење на работи на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство —————	1044
485. Список на странски сорти на земјоделски растенија за кои е одобрено воведување во производство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија —————	1044
486. Список на признатите новосоздадени домашни сорти на земјоделски и шумски растенија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија —————	1047
Оликувања —————	1052